

Службен весник

на Република Македонија

Број 144

22 октомври 2013, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3465. Одлука за престанок на мандатот за членови на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија	2	3470. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со придружни содржини во КО Ајватовци општина Илинден.....	19
3466. Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење	2	3471. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	20
3467. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба по основ на оформување градежна парцела поради изградба на објект од јавен интерес - трафостаница	18	3472. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Агенција за разузнавање	20
3468. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река	18	3473. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Основен суд Скопје 1 Скопје	20
3469. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје	19	3474. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Народен правобранител	20
		3475. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Апелационен суд Гостивар	21
		3476. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции	21

	Стр.		Стр.
3477. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Судски совет на Република Македонија	21	3484. Правилник за начинот на катастарското класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето	64
3478. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	21	3485. Правилник за посебните барања за безбедност на пластични материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната(*).....	69
3479. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати на ЈП „Македонијапат“ - Скопје.....	21	3486. Одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар, основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе, јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Гостивар, јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип и јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје Струмица Куманово и Охрид.....	161
3480. Решение за изменување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје.....	22	3487. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	161
3481. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2013 година.....	22	3488. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	162
3482. Упатство за дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство	25	3489. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	162
3483. Правилник за формата и содржината на барањето/потврдата за изземање на службено лице, формата и содржината на барањето/потврдата за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижностите, начинот на издавање, како и за формата и содржината на податоците кои се издаваат на образци од катастарот на недвижности	25	3490. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар за еден јавен обвинител.....	162
		3491. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	162
		3492. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	163
		Огласен дел	1-28

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3465.

Прз основа на членот 129 став 2, а во врска со ставот 1 алинеи 1 и 3 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 октомври 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

1. Во Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија им престанува мандатот на членовите:

- м-р Атила Клине,
- м-р Гуле Гулев,
- доц. д-р Висар Ганиу и
- Слободан Чашуле.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 41-4031/1
21 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3466.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/2013, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ- ВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ДАВА- ЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НА- ВИГАЦИЈА КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ОПРЕ- МАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОП- ХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ

Составен дел на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/2013 е следниов прилог.

ПРИЛОГ 1:

Бр. 41-6220/2
15 октомври 2013 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

2004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 1

► В РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) Бр. 550/2004 на ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ

од 10 март 2004 година,

за давање на услуги во воздухопловната навигација
во единственото европско небо

(Регулатива за давање на услуги)

(Текст со важност за ЕЕП)

(Сл. весник L 96, 31.3.2004 год., стр. 10)

Изменета и дополнета со:

Службен весник

	бр.	страница	дата
► <u>M1</u> Регулација (ЕЗ) Бр. 1070/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година	L 300	34	14.11.2009 год.

▼ В

РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) Бр. 550/2004 на ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ

од 10 март 2004 година,

за давање на услуги во воздухопловната навигација
во единственото европско небо

(Регулатива за давање на услуги)

(Текст со важност за ЕЕП)

ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА,Имајќи ја предвид Спогодбата за основање на
Европската заедница, а посебно член 80 (2) од истата,Имајќи го предвид предлогот од Комисијата⁽¹⁷⁾,Земајќи го предвид мислењето на Европскиот
комитет за економски и социјални прашања⁽¹⁸⁾Земајќи го предвид мислењето на Комитетот за
региони⁽¹⁹⁾Делувајќи согласно постапката наведена во член 251
од Спогодбата⁽²⁰⁾, имајќи го предвид заедничкиот
текст одобрен од страна на Комитетот за
посредување на 11 декември 2003 година,

При што:

- (1) Земјите-членки ги организирале, до различни степени, своите национални даватели на услуги во воздухопловната навигација, зголемувајќи го нивното ниво на автономија и слобода при давање на услуги. Многу е битно да се осигури дека минималните барања на јавниот интерес се исполнети во оваа нова поставеност.
- (2) Извештајот на Групата на експерти за единственото европско небо, од ноември 2000 година, ја потврди потребата од правила на ниво на Заедницата за да се направи разлика помеѓу регулирањето и давањето на услуги и за воведување на систем за издавања на уверенија

со цел заштита на условите за интересите на јавноста, пред се во однос на безбедноста, и за подобрување на механизмите за наплата.

- (3) Регулативата (ЕЗ) бр. 549/2004 на Европскиот парламент и на Советот, од 10 март 2004 година (Рамковна регулатива)⁽²¹⁾ ја утврдува рамката за создавање на единственото европско небо.
- (4) За создавање на единственото европско небо, треба да се усвојат мерки за да се обезбеди безбедно и ефикасно давање на услуги во воздухопловната навигација во склад со организацијата и користењето на воздушниот простор како што се предвидува во Регулативата (ЕЗ) бр. 551/2004 на Европскиот парламент и на Советот, од 10 март 2004 година, за организирање и користење на воздушниот простор на единственото европско небо (Регулатива за воздушниот простор)⁽²²⁾. Воспоставувањето на хармонизирана организација за давање на вакви услуги е важно со цел да се одговори соодветно на барањата на корисниците на воздушниот простор и да се регулира воздушниот сообраќај на еден сигурен и ефикасен начин.
- (5) Давањето на услуги на контролата на летање како што се предвидува со оваа Регулатива, е поврзано со користење на правата на државниот надлежен орган, кои права не со од економска природа, па заради тоа не се оправдува примената на правила за конкуренција од Договорот.
- (6) Земјите членки се одговорни за следење на сигурното и ефикасно давање на услуги во воздухопловната навигација, како и за контролата на давателите на услуги во воздухопловната навигација за тоа дали тие се придржуваат кон важечките услови утврдени на ниво на Заедницата.

⁽¹⁷⁾ Сл. весник С 103 Е, 30.4.2002, стр. 26⁽¹⁸⁾ Сл. весник С 241, 7.10.2002, стр. 24⁽¹⁹⁾ Сл. весник С 278, 14.11.2002, стр. 13⁽²⁰⁾ Мислење на Европскиот парламент од 3 септември 2002 година (Сл. весник С 272 Е, 13.11.2003 год., стр. 303), заедничкиот став на Советот од 18 март 2003 година (Сл. весник С 129 Е, 3.6.2003 год., стр. 16) и ставот на Европскиот парламент од 3 јули 2003 година (кој се уште не е објавен во Службениот весник). Законската одлука на Европскиот парламент од 29 јануари 2004 година и Одлуката на Советот од 2 февруари 2004.⁽²¹⁾ Види стр. 1 од овој Службен весник.⁽²²⁾ Види стр. 20 од овој Службен весник.

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 3

- (7) На земјите-членки треба да им се дозволи да и им ја доверат на признати организации, кои имаат техничко искуство, верификацијата на придржувањето на давателите на услуги во воздухопловна навигација кон важечките услови утврдени на ниво на Заедницата.
- (8) Исто така, непречената работа на системот за воздушен сообраќај бара униформни и високи стандарди за безбедност за давателите на услуги во воздухопловната навигација.
- (9) Треба да се донесат мерки со цел да се усогласат системите за издавање на дозволи на контролорите, заради подобрување на расположливоста со контролори и за поддршка на меѓусебното признавање на дозволи.
- (10) Истовремено со гарантирањето за постојаноста на давање на услуги, треба да се воспостави заеднички систем за издавање на уверенија на давателите на услуги во воздухопловната навигација, во кој систем се опфатени начините за дефинирање на правата и обврските на давателите и за постојано надгледување на придржувањето кон таквите услови.
- (11) Условите приложени кон уверенијата треба да се реално оправдани и не дискриминаторски, пропорционални и транспарентни, и во склад со соодветните меѓународни стандарди.
- (12) Сите земји-членки би требало меѓусебно да ги признаваат уверенијата, со цел да им се овозможи на давателите на услуги во воздухопловната навигација да даваат услуги во земја-членка, која не е земјата во која тие ги добиле своите уверенија, во рамките на ограничувањата на условите за безбедност.
- (13) Давањето на услуги во областа на комуникацијата, навигацијата и надзорот, како и во областа на воздухопловните информации, треба да се организира согласно условите на пазарот, имајќи ги предвид посебните карактеристики на овие услуги и одржувањето на високо ниво на безбедност.
- (14) Во интерес да се олесни сигурното управување со воздушниот сообраќај помеѓу земјите-членки, а во корист на корисниците на воздушниот простор и нивните патници, системот за издавање на уверенија треба да предвиди рамка која им овозможува на земјите-членки да определат даватели на услуги на контролата на летање, без разлика каде им се издадени уверенијата.
- (15) Земјите-членки, врз основа на своите анализи на прашањата за безбедноста, треба да се во можност да определат еден или повеќе даватели на метеоролошки услуги што се однесува на целиот или дел од воздушниот простор кој е под нивна надлежност, без потреба од распишување на оглас за јавна набавка.
- (16) Давателите на услуги во воздухопловната навигација треба да воспостават и одржуваат тесна соработка со воените власти кои се одговорни за активности кои можат да влијаат врз општиот воздушен сообраќај, преку склучување на соодветни договори.
- (17) Сметководствената евиденција на сите даватели на услуги во воздухопловната навигација треба да предвидува максимална транспарентност/прегледност.
- (18) Воведувањето на усогласени основни начела и услови за пристап до оперативните податоци треба да го олесни давањето на услуги во воздухопловната навигација и функционирањето на корисниците на воздушниот простор и на аеродромите согласно новата поставеност.
- (19) Условите за наплата на надоместоците кои се применуваат на корисниците на воздушниот простор треба да бидат фер / непристрасни и транспарентни/прегледни.
- (20) Надоместоците кои ги плаќаат корисниците треба да обезбедат поврат на трошоците за средствата и услугите кои ги даваат давателите на услуги во воздухопловната навигација и земјите-членки. Висината на надоместоците за корисниците треба да е пропорционална со трошоците, земајќи ги предвид целите на безбедноста и економската ефикасност.
- (21) Помеѓу корисниците на воздушниот простор не треба да постои дискриминација при давањето на истоветни услуги во воздухопловната навигација.
- (22) Давателите на услуги во воздухопловната навигација нудат одредени средства и услуги кои се директно поврзани со летањето на воздухопловите, а трошоците за истите треба да се во можност да ги наплатат согласно начелото "корисникот плаќа", што значи дека корисниците на воздушниот простор треба да ги платат трошоците кои ги прават на, или близу до, местото на користење.
- (23) Важно е да се осигури транспарентност / прегледност на трошоците кои произлегуваат од користењето на средствата и услугите. Спрема тоа, секоја измена во системот за, или висината на, надоместоците треба да им се образложи на корисниците на воздушниот простор; овие измени или инвестиции предложени од страна на

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 4

давателите на услуги во воздухопловната навигација треба да се образложат во рамките на размената на податоци помеѓу раководните тела и корисниците на воздушниот простор.

- (24) Потребно е да се утврди рамка за прилагодување на надоместоците како би се постигнало максимално зголемување на капацитетот на системот. Финансиските иницијативи може да преставуваат корисен начин за забрзување на воведувањето на опрема на земја и во авиони со што се зголемува капацитетот, начин за подобрување на ефикасноста или за ублажување на пречките заради изборот на помалку посакувани рути/линии.

- (25) Во рамките на овие приходи со кои се остварува реален поврат на средствата, а кои се во директна врска со заштедите кои се добиваат од подобрувања на ефикасноста, Комисијата треба да ја проучи можноста за утврдување на резерва со цел да се намали влијанието од неочекувано зголемување на надоместоците за корисниците на воздушниот простор во периоди на намален обем на сообраќај.

- (26) Комисијата треба да ја разгледа остварливоста за организирање на привремена финансиска помош за мерките за зголемување на капацитетот на европскиот систем за контрола на летање во целост.

- (27) Утврдувањето и наметнувањето на надоместоци за корисниците на воздушниот простор треба, редовно, да се проценува од страна на Комисијата, во соработка со Евроконтрол (EUROCONTROL), националните надзорни органи и корисниците на воздушниот простор.

- (28) Поради посебната чувствителност на податоците кои се однесуваат на давателите на услуги во воздухопловната навигација, националните надзорни органи не смеат да обелоденуваат /откриваат податоци на кои се однесува обврската за чување на професионална тајност, без штета по организацијата на системот за надгледување/следење и објавување на ефикасноста / работењето на тие даватели.

ЈА ДОНЕСОА ОВАА РЕГУЛАТИВА:

ГЛАВА I ОПШТО

Член I Обем и цел

1. Во рамките на обемот на Рамковната регулатива, оваа Регулација се однесува на давањето на

услуги во воздухопловната навигација во единственото европско небо. Целта на оваа Регулација е да се воспостават општи/заеднички услови за безбедно и ефикасно давање на услуги во воздухопловната навигација во Заедницата.

2. Оваа Регулација се применува на давањето на услуги во воздухопловната навигација во општиот воздушен сообраќај согласно и во рамките на Рамковната Регулација.

▼ M1

Член 2

Задачи на националните надзорни органи

1. Националните надзорни органи спомнати во член 2 од Рамковната регулатива осигуруваат соодветен надзор врз примената на оваа Регулација, особено што се однесува на безбедната и ефикасна работа на давателите на услуги во воздухопловната навигација, кои даваат услуги во воздушниот простор кој е под надлежност на земјата-членка која го наменувала или воспоставила односниот надлежен орган.
2. За таа цел, секој национален надзорен орган организира соодветни прегледи и инспекции за да го провери придржувањето кон условите наведени во оваа Регулација. Односниот давател на услуги во воздухопловната навигација треба да го олесни извршувањето на оваа работа.
3. Во врска со функционалните блокови на воздушниот простор кои се протегаат во воздушниот простор кој спаѓа под надлежност на повеќе од една земја-членка, односните земји-членки склучуваат спогодба за надзор, што се предвидува во овој член, врз давателите на услуги во воздухопловната навигација кои даваат услуги во овие блокови.
4. Националните надзорни органи меѓусебно тесно соработуваат со цел да се осигури соодветен надзор врз давателите на услуги во воздухопловната навигација, кои имаат важечки уверенија од една земја-членка а кои, исто така, даваат услуги во воздушниот простор кој е под надлежност на друга земја членка. Оваа соработка опфаќа и договори за постапување во случаи на не придржување кон важечките општи/заеднички услови наведени во член 6 или условите наведени во Прилог II.
5. Во случај на давање на преку-гранични услуги во воздухопловната навигација, со овие договори

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 5

е опфатен и договор за меѓусебно признавање на надзорните задачи наведени во ставовите 1 и 2 како и на резултатите од истите. Исто така, меѓусебното признавање се применува и кога се склучуваат договори помеѓу национални надзорни органи за признавање на постапката за издавање на уверенија на давателите на услуги.

6. Исто така, ако тоа го дозволува националното право и заради регионалната соработка, националните надзорни органи можат да склучуваат договори за поделба на одговорностите што се однесува на надзорните задачи.

Член 3

Квалификувани субјекти

1. Националните надзорни органи може да решат да ги доверат, во целост или делумно, прегледите и инспекциите спомнати во член 2(2) на квалификувани субјекти кои ги исполнуваат условите наведени во Прилог I.
2. Доделувањето дадено од страна на национален надзорен орган се признава за валидно во рамките на Заедницата за период од три години, со можност за продолжување. Националните надзорни органи може да му наложат на било кој квалификуван субјект лоциран во Заедницата да го преземе вршењето на овие прегледи и инспекции.

Член 4

Услови за безбедност

Комисијата, согласно регулаторната постапка наведена во член 5(3) од Рамковната регулатива, ги прифаќа условите за спроведување, во кои се вклучени и односните одредби на Евроконтрол (EUROCONTROL) за безбедност (ESARRs) и подоцнежните измени и дополнувања на овие услови кои спаѓаат во рамките на обемот на оваа Регулаторна, ако е потребно со соодветни прилагодувања.

▼ В

ГЛАВА II

ПРАВИЛА ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ

Член 6

Општи услови

Општите услови за давање на услуги во воздухопловната навигација се утврдуваат согласно

постапката наведена во член 5(3) од Рамковната регулатива. Општите услови го опфаќаат следното:

- техничката и оперативната оспособеност и соодветност,
- системите и постапките за управување со безбедноста и квалитетот,
- системите за пријавување,
- квалитетот на услугите,
- финансиската способност,
- осигурувањето од одговорности и ризици,
- сопственичката и организациона структурата, вклучувајќи ја и заштитата од конфликти на интереси,
- човечките ресурси, вклучувајќи ги и соодветните планови за вработување на персонал,
- обезбедувањето.

Член 7

Издавање на уверенија на даватели на услуги во воздухопловната навигација

1. Земјите-членки издаваат уверенија за сите услуги во воздухопловната навигација во рамките на Заедницата.
2. Барањата за уверение се доставуваат до националниот надзорен орган на земјата-членка во која подносителот на барањето има главно седиште и, ако има, негово регистрирано седиште.
3. Националните надзорни органи им издаваат уверенија на давателите на услуги во воздухопловната навигација, ако тие се придржуваат кон општите/заедничките услови наведени во член 6. Уверенија може да се издаваат посебно за секој вид на услуга во воздухопловната навигација, како што е утврдено во член 2 на оваа Рамковна регулатива, или за пакет од вакви услуги, кога меѓу другото, давателот на услуги во воздухопловната навигација, без разлика на правниот статус, работи со и одржува свои сопствени системи за комуникација, навигација и надзор. Овие уверенија редовно се проверуваат.
4. Во уверенијата се наведуваат правата и обврските на давателите на услуги во воздухопловната навигација, вклучувајќи го и не дискриминаторскиот пристап на корисниците на воздушниот простор до услугите, со посебен аспект на безбедноста. Издавањето на уверенија подлежи само на условите наведени во Прилог II. Овие услови треба да се објективно оправдани, не дискриминаторски, пропорционални и транспарентни.

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 6

5. И покрај наведеното во став 1, земјите-членки може да дозволат давање на услуги во воздухопловната навигација на целиот или во дел на воздушниот простор кој е под нивна надлежност без издавање на уверенија, во случаи кога давателот на овие услуги истите ги нуди пред се за летови на воздухоплови кои не спаѓаат во општиот воздушен сообраќај. Во овие случаи, односната земја-членка ја известува Комисијата и останатите земји-членки за својата одлука и преземените мерки за осигурување на максимално придружување кон општите/заедничките услови.

▼ M1

6. Без штета по наведеното во членовите 8 и 9, издавањето на уверенија треба на давателите на услуги во воздухопловната навигација да им даде можноста да ги нудат своите услуги на земји-членки, други даватели на услуги во воздухопловната навигација, корисници на воздушниот простор и на аеродромите во рамките на Заедницата.
7. Националните надзорни органи го следат/пратат придружувањето кон општите/заедничките услови и условите наведени во уверенијата. Во годишните извештаи кои земјите-членки ги доставуваат согласно член 12(1) од Рамковната регулатива треба да бидат опфатени и детали за следењето. Ако национален надзорен орган утврди дека имател на уверение повеќе не ги исполнува овие услови, тој преземе соодветни мерки за тоа дека за време на обезбедување на постојаност на услугите, безбедноста не е загрозувана. Овие мерки може да вклучуваат и повлекување на уверението.

▼ B

8. Земја-членка го признава секое уверение издадено во друга земја-членка согласно овој член.
9. Во исклучителни случаи, земјите-членки можат придружувањето кон овој член да го одложат за шест месеци од датумот кој произлегува од член 19(2). Земјите-членки треба да ја известат Комисијата за ова одложување, наведувајќи ги причините за тоа.

▼ M1

Член 8

Определување на даватели на услуги на контролата на летање

1. Земјите-членки го осигуруваат давањето на услуги на контролата на летање врз ексклузивна основа во рамките на посебни блокови на воздушниот простор кој е под нивна надлежност. За оваа цел, земјите-членки определуваат давател на услуги на контролата на летање, кој има важечко уверение во Заедницата.
2. За давање на преку-гранични услуги, земјите-членки осигуруваат дека нивните национални правни системи не го спречуваат придружувањето кон овој член и член 10(3), кои системи бараат давателите на услуги на контролата на летање кои даваат услуги во воздушниот простор под нивна надлежност:
 - (a) да се во директна или мнозинска сопственост на таа земја-членка или на нејзините државјани;
 - (b) да имаат главно седиште или регистрирано седиште на територијата на таа земја-членка;
 - (c) да користат само средствата во таа земја-членка;
3. Земјите-членки ги дефинираат правата и обврските кои определените даватели на услуги треба да ги исполнат. Обврските може да опфаќаат и услови за навремено обезбедување на битни податоци со кои се овозможува идентификација на сите движења на воздухопловите во воздушниот простор кој е под нивна надлежност.
4. Земјите-членки имаат дискрециони права при изборот на давател на услуги на контролата на летање, под услов дека истиот ги исполнува условите наведени во членовите 6 и 7.
5. Што се однесува на функционалните блокови на воздушниот простор утврдени согласно член 9а од Рамковната регулатива, а кои се протегаат преку воздушниот простор кој е под надлежност на повеќе од една земја-членка, односните земји-членки заеднички определуваат, согласно став 1 од овој член, еден или повеќе даватели на услуги на контролата на летање, најмалку еден месец пред воспоставувањето на блокот на воздушниот простор.
6. Земјите-членки веднаш ја известуваат Комисијата и останатите земји-членки за секоја одлука во рамките на овој член, која се однесува на определувањето на даватели на услуги на контролата на летање во одредени блокови на

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 7

воздушниот простор, кој е под нивна надлежност.

▼ **B***Член 9*

**Определување на даватели на
метеоролошки услуги**

1. Земјите-членки може да определат давател на метеоролошки услуги кој ќе ги обезбедува сите или дел од метеоролошките податоците, и тоа врз ексклузивна основа, за целиот или дел од воздушниот простор кој е под нивна надлежност, имајќи ги предвид аспектите за безбедност.
2. Земјите-членки веднаш ја известуваат Комисијата и останатите земји-членки за секоја одлука во рамките на овој член која се однесува на определувањето на давател на метеоролошки услуги.

▼ **MI***Член 9a*

**Функционални блокови на
воздушниот простор**

1. До 4 декември 2012 година, земјите-членки треба да ги преземат сите неопходни мерки за да се осигури реализацијата на функционалните блокови на воздушниот простор со цел да се постигне потребниот капацитет и ефикасност на мрежата за управување со воздушниот сообраќај во рамките на единственото европско небо и да се одржи високо ниво на безбедност и придонес кон севкупната ефикасност на системот за воздушен превоз и намален влијание врз човековата околина. Земјите-членки треба до најголема можна мера меѓусебно да соработуваат, особено земјите-членки кои воспоставуваат соседни функционални блокови на воздушниот простор, со цел да осигураат придржување кон оваа одредба. Исто така, ако е соодветно, соработката може да вклучи и трети земји кои учествуваат во функционалните блокови на воздушниот простор.
2. Функционалните блокови на воздушниот простор, особено:
 - (a) треба да се засноваат врз анализата на безбедноста;
 - (б) треба да овозможуваат оптимално користење на воздушниот простор, земајќи ги предвид протоците на воздушниот сообраќај;

(ц) треба да обезбедат доследност со европската мрежа на воздушните патишта, утврдени согласно член 6 од Регулативата за воздушниот простор;

(д) врз основа на анализите на добивките и трошоците треба да се оправдаат преку нивната вкупна додадена вредност, вклучувајќи го и оптималното користење на техничките и човечките ресурси,;

(е) треба да осигураат непречен и флексибилен пренос на одговорноста на контролата на летање помеѓу единиците на службите на контролата на летање;

(ф) треба да осигураат компатибилност помеѓу различни конфигурации на воздушниот простор, меѓу другото, и со оптимизација на тековните области на информативните контроли на летање (FIRs);

(г) треба да се придржуваат кон условите кои произлегуваат од регионалните спогодби склучени во рамките на ICAO;

(х) треба да ги почитуваат регионалните спогодби кои постојат на датумот на влегување во сила на оваа Регулатива, особено оние во кои се вклучени европските трети земји; и

(и) треба да обезбедат доследност со целите за ефикасност во целата Заедница.

3. Функционален блок на воздушниот простор се утврдува само со меѓусебен договор помеѓу сите земји-членки и, ако е соодветно, трети земји кои се надлежни за кој било дел од воздушниот простор опфатен во функционалниот блок на воздушниот простор. Односната(-ите) земја(-и)-членка(-и), пред да ја известат Комисијата за воспоставување на функционален блок на воздушниот простор, им испраќаат на Комисијата, другите земји-членки и останатите заинтересирани страни соодветни податоци и им даваат можност за доставување на нивните забелешки.

4. Ако еден функционален блок на воздушниот простор припаѓа на воздушен простор кој е во целост или делумно под надлежност на две или повеќе земји-членки, спогодбата со која се воспоставува функционалниот блок на воздушниот простор треба да ги содржи потребните одредби кои се однесуваат на начинот на кој блокот може да се менува како и начинот на кој една земја-членка може да се повлече од блокот, вклучувајќи ги и преодните спогодби.

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 8

5. Ако се појават проблеми помеѓу две или повеќе земји-членки што во врска со преку-граничен функционален блок на воздушниот простор, кој се однесува на воздушниот простор под нивна надлежност, односните земји-членки можат заедно да го изложат прашањето пред Комитетот за единствено небо за мислење на истиот. Мислењето се доставува до односните земји-членки. Без штета по наведеното во став 3, земјите-членки го земаат предвид ова мислење при нивното настојување да изнајдат решение.
6. По приемот на известувањата од земјите-членки за спогодбите и изјавите наведени во став 3 и 4, Комисијата го оценува исполнувањето на секој функционален блок на воздушниот простор на условите наведени во став 2 и ги доставува резултатите до Комитетот за единствено небо на расправа. Ако Комисијата утврди дека еден или повеќе функционални блокови на воздушниот простор не ги исполнува условите, таа посредува во дијалогот со односните земји-членки со цел да се постигне консензус за мерките кои се потреби за оправање на ситуацијата.
7. Комисијата, без штета по наведеното во став 6, се известува за спогодбите и декларациите спомнати во став 3 и 4 заради објавување во *Службениот весник на Европската унија*. Во објавувањето се утврдува датумот на влегување во сила на односната одлука.
8. Упатства за воспоставување и менување на функционалните блокови на воздушниот простор треба да се подготват до 4 декември 2010 година, согласно советодавната постапка наведена во член 5(2) на Рамковната регулатива.
9. Комисијата, до 4 декември 2011 година, а согласно регулаторната постапка наведена во член 5(3) од Рамковната регулатива, треба да ги усвои правилата за спроведување кои се однесуваат на податоците кои земјата(-ите)-членка(-и) треба да ги обезбедат пред воспоставување и менување на функционален блок на воздушниот простор согласно став 3 на овој член.

Член 9б

Координатор на системот на функционалните блокови на воздушниот простор

1. Со цел да се олесни воспоставувањето на функционалните блокови на воздушниот простор, Комисијата може да определи физичко лице како координатор на системот на функционалните блокови на воздушниот простор

(Координаторот). Комисијата треба да делува согласно регулаторната постапка наведена во член 5(3) од Рамковната регулатива.

2. Без штета по наведеното во член 9а(5), Координаторот им помага, на барање на односните земји-членки и, ако е соодветно, на трети земји кои учествуваат во истиот функционален блок на воздушниот простор, при надминување на проблемите во нивните преговори со цел да се забрза воспоставувањето на функционалните блокови на воздушниот простор. Координаторот дејствува врз основа на мандат од сите односни земји-членки и, ако е соодветно, од третите земји кои учествуваат во истиот функционален блок на воздушниот простор.
3. Координаторот треба да делува објективно/непристрасно особено што се однесува на земјата(-ите)-членка(-и), третите земји, Комисијата и заинтересираните страни.
4. Координаторот не смее да обелодени ниедна информација која ја добил за време на вршење на својата функција, освен ако односната земја(-и)-членка(-и) и, ако е соодветно, односните трети земји, не го овластиле да го стори тоа.
5. На секој три месеци по неговото именување, Координаторот поднесува извештај до Комисијата, Комитетот за единствено небо и Европскиот парламент. Во извештајот треба да се опфати краток преглед од преговорите и резултатите од истите.
6. Овластувањето на Координаторот истекува по потпишување на последната спогодба за функционален блок на воздушниот простор, но не подоцна од 4 декември 2012 година.

▼ В

Член 10

Односи помеѓу давателите на услуги

1. Давателите на услуги во воздухопловната навигација може да ги користат услугите на други даватели на услуги кои имаат добиено уверенија во Заедницата.
2. Давателите на услуги во воздухопловната навигација ги формализираат своите работни односи по пат на спогодби, во писмена форма, или истоветни правни договори, во кои се дефинираат посебните должности и функции кои ги презема секој давател на услуги и со кои се дозволува размена на оперативни податоци помеѓу сите даватели на услуги, сè додека истите се однесуваат на општиот воздушен сообраќај.

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 9

Националниот надзорен орган или односните органи се известуваат за овие договори.

- Во случаи кои опфаќаат давање на услуги во воздухопловната навигација, треба да се бара одобрение од односните земји-членки. Во случаи кои опфаќаат давање на метеоролошки услуги, одобрение се бара од односните земји-членки, ако тие определите давател врз ексклузивна основа согласно наведеното во член 9(1).

▼ M1*Член 11***Односи со воените надлежни органи**

Земјите-членки, во рамките на политиката за општиот сообраќај, треба да ги преземат потребни мерки чекори за да осигураат дека помеѓу цивилните и воените надлежни органи се утврдуваат или обновуваат спогодби или истоветните правни договори, во писмена форма, за управување со определени блокови на воздушниот простор.

▼ B*Член 12***Транспарентност на сметководствените податоци**

- Давателите на услуги во воздухопловната навигација, без разлика на нивниот систем на сопственост или правна форма, прават список на, ги доставуваат на ревизија и ги објавуваат своите финансиски извештаи. Овие извештаи треба да се придржуваат кон меѓународните стандарди за сметководство усвоени од страна на Заедницата. Оному каде, заради правниот статус на давателот на услуги, не е можно целосно придржување, давателот треба да настојува, до најголем можен степен, да постигне придржување.
- Во сите случаи, давателите на услуги во воздухопловната навигација ги објавуваат годишните извештаи и редовно подлежат на независна ревизија.

▼ M1

- Кога даваат пакет од услуги, давателите на услуги во воздухопловната навигација, во своето внатрешно сметководство, ги означуваат и откриваат трошоците и приходите кои произлегуваат од услугите во воздухопловната навигација, по ставки согласно системот за наплата за услугите во воздухопловната навигација спомнат во член 14 и, ако е соодветно, водат консолидирани сметки за други

услуги, кои не се услуги во воздухопловната навигација, како што би се побарало од нив да го сторат тоа доколку услугите за кои станува збор би ги давале посебни претпријатија.

▼ B

- Земјите членки определуваат надлежни органи кои имаат право на пристап до сметките на давателите на услуги кои даваат услуги во рамките на воздушниот простор под нивна надлежност.
- Земјите членки може да ги применуваат предните одредби од член 9 од Регулативата (ЕЗ) бр. 1606/2002 на Европскиот парламент и на Советот, од 19 јули 2002 година, за примена на меѓународните стандарди²³ за сметководство на давателите на услуги во воздухопловната навигација, кои спаѓаат во рамките на обемот на таа регулатива.

*Член 13***Пристап до и заштита на податоци**

- Што се однесува на општиот воздушен сообраќај, битните оперативни податоци, во реално време, се разменуваат помеѓу сите даватели на услуги во воздухопловната навигација, корисниците на воздушниот простор и аеродромите со цел да се олеснат нивните оперативни потреби. Овие податоци се користат само за оперативни цели.
- На соодветните надлежни органи, даватели на услуги кои имаат уверение, корисници на воздушниот простор и на аеродромите им се дозволува пристап до битните оперативни податоци и тоа врз не дискриминаторска основа.
- Давателите на услуги кои имаат уверение, корисниците на воздушниот простор и аеродромите утврдуваат стандардни услови за пристап до нивните битни оперативни податоци, освен за оние наведени во став 1. Националните надзорни органи треба да ги одобрат овие стандардни услови. Треба да се утврдат детални правила кои се однесуваат на овие услови, ако е соодветно, согласно постапката наведена во член 5(3) од Рамковната регулатива.

²³ OJ L 243, 11.9.2002 год., стр. 1.

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 10

ГЛАВА III

СИСТЕМ ЗА НАПЛАТА

▼ M1

Член 14

Општо

Согласно условите наведени во членовите 15 и 16, системот за наплата на услугите во воздухопловната навигација треба да придонесе кон постигнување на поголема транспарентност во поглед на утврдувањето, наметнувањето и наплатата на надоместоците од корисниците на воздушниот простор и да придонесува кон исплатливоста на давањето на услуги во воздухопловната навигација и кон ефикасноста на летовите, одржувајќи најголемо можно ниво на безбедност. Исто така, овој систем треба да е во склад со член 15 од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство, од 1944 година, и со системот на Евроконтрол (EUROCONTROL) за наплата на надоместоците за прелети.

Член 15

Основни правила

1. Системот за наплата се заснова врз пресметката на трошоците за услугите во воздухопловната навигација кои ги поднесуваат давателите на услуги во воздухопловната навигација во корист на корисниците на воздушниот простор. Во системот овие трошоци се распределуваат по категории на корисници.
2. При утврдување на основата на трошоците за надоместоците се применуваат следните основни правила:
 - (а) трошоците кои корисниците на воздушниот простор треба да ги поделат помеѓу себе претставуваат утврден трошок за давање на услуги во воздухопловната навигација, вклучувајќи ги и соодветните износи за камата на капитални инвестиции и за амортизацијата, како и трошоците за одржување, работа, управување и администрација. Утврдени трошоци се трошоците кои земјите-членки ги утврдуваат на национално ниво или на ниво на функционалните блокови на воздушниот простор, било на почетокот на референтниот период за секоја календарска година за референтниот период наведен во член 11 од Рамковната регулатива, или за време на референтниот период, после соодветни прилагодувања со користење на механизмите

за предупредување наведени во член 11 од Рамковната регулатива;

- (б) трошоците кои овде треба да се земат предвид се оние трошоци кои се проценети во врска со средствата и услугите кои се предвидуваат и спроведуваат согласно Регионалниот план на ICAO за воздухопловна навигација, за Европскиот регион. Во нив, исто така, може да се вклучат и трошоците кои ги поднесуваат националните надзорни органи и/или квалификуваните субјекти организации, како и останати трошоци кои ги претрпува односната земја-членка и давател на услуги во врска со давањето на услуги во воздухопловната навигација. Во нив не се вклучени трошоците за казни кои ги наметнуваат земјите-членки согласно член 9 од Рамковната регулатива, ниту пак трошоците за која било поправна мерка наметната од земјите-членки согласно член 11 од Рамковната регулатива;
- (ц) што се однесува на функционалните блокови на воздушниот простор и како дел од нивните односни рамковни спогодби, земјите-членки настојуваат да договорат заеднички општи правила за политиката за наплата на надоместоци;
- (д) трошоците за различни услуги во воздухопловната навигација посебно се прикажуваат, како што се предвидува во член 12(3);
- (е) взаемно субвенционирање/меѓусебна помош не се дозволува помеѓу услугите за прелет и терминалните услуги. Трошоците, кои се однесуваат и на терминалните услуги и на услугите за прелет се делат врз пропорционална основа помеѓу услугите за прелет и терминалните услуги врз база на транспарентна/прегледна методологија. Взаемно субвенционирање/меѓусебна помош се дозволува помеѓу различни услуги во воздухопловната навигација во една од овие две категории, само кога е тоа оправдано од објективни причини, што подлежи на јасна идентификација;
- (ф) транспарентноста/прегледноста на основната на трошоците за надоместоци е загарантирана. Со цел да се овозможат контроли/прегледи на предвидувањата на давателите, актуелните трошоци и приходи, давателите на услуги усвојуваат правила за спроведување за доставување/обезбедување на податоци. Податоците треба редовно се разменуваат помеѓу националните надзорни

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 11

органи, давателите на услуги, корисниците на воздушниот простор, Комисијата и Евроконтрол (EUROCONTROL).

3. Земјите-членки треба да се придржуваат кон следните основни начела при утврдување на надоместоците согласно став 2:

- (а) надоместоците за расположливоста на услугите во воздухопловната навигација се утврдуваат врз не дискриминаторски услови. Кога се неметнуваат надоместоци за различни корисници на воздушниот простор, а за користење на иста услуга, не смее да се прави разлика по основ на националноста ниту по категоријата на корисникот;
- (б) може да се дозволи изземање на одредени корисници, особено лесните воздухоплови и државните воздухоплови, под услов дека трошоците за овие изземања нема да се пренесат на други корисници;
- (в) надоместоците се утврдуваат за календарска година врз основа на утврдените трошоци, или може да се утврдуваат под услови утврдени од земји-членки, за утврдување на максимално ниво на цена по единица или на приходот за секоја година, за период кој не е подолг од пет години;
- (д) услугите во воздухопловната навигација може да генерираат доволен приход кој предвидува реално враќање на средствата што придонесува кон потребните подобрувања на капиталот;
- (е) надоместоците треба да ги отсликуваат трошоците за услугите во воздухопловната навигација и за средствата кои им стојат на располагање на корисниците на воздушниот простор, имајќи ги предвид односите производствени капацитети на различните типови на воздухоплови за кои станува збор;
- (ф) надоместоците го поттикнуваат безбедното, ефикасното и успешното давање на услуги во воздухопловната навигација, со цел да се постигне високо ниво на безбедност и економска исплатливост и исполнување на целите на ефикасноста и истите треба да поттикнат интегрираното давање на услуги и намалување на влијанието врз човековата околина. Заради ова, а во врска со плановите за ефикасноста на националните и функционалните блокови на воздушниот простор, националните надзорни органи можат да постават механизми, вклучувајќи и иницијативи, кои се состојат од финансиски предности и слабости, за поттикнување

/охрабрување на давателите на услуги во воздухопловната навигација и/или корисниците на воздушниот простор за поддршка на подобрувањата во давањето на услуги во воздухопловната навигација како што е зголемување на капацитетот, намалување на доцнењата и одржлив развој, истовремено одржувајќи оптимално ниво на безбедност.

4. Комисијата усвојува детални правила за спроведување на овој член согласно регулаторната постапка наведена во член 5(3) на Рамковната регулатива.

Член 15а

Заеднички проекти

1. Заедничките проекти можат да придонесат кон успешно спроведување на Главниот план на ATM (ATM Master Plan). Со овие проекти се поддржуваат целите на оваа Регулација за подобрување на ефикасноста на европскиот воздухопловен систем во клучните области како што се капацитетот, ефикасноста на летовите и исплатливоста, како и постојаност на заштитата на човековата околина во рамките на најважните/пресудните цели на безбедноста.
2. Комисијата може, согласно регулаторната постапка наведена во член 5(3) од Рамковната Регулација, да подготви упатства во врска со начинот на кој овие проекти можат да го помогнат спроведувањето на Главниот план на ATM (ATM Master Plan). Овие упатства не смеат да влијаат врз механизмите за користење на овие проекти што се однесува на функционалните блокови на воздушниот простор кои страните ги договориле.
3. Исто така, Комисијата може да реши согласно регулаторната постапка наведена во член 5(3) од Рамковната регулатива, да утврди заеднички проекти за функциите во врска со мрежата, кои се од особена важност за подобрувањето/усовршувањето на севкупната ефикасност на управувањето со воздушниот сообраќај и услугите во воздухопловната навигација во Европа. Овие заеднички проекти може да се смета дека се прифатливи за финансирање на Заедницата во рамките на повеќегодишна финансиска рамка. За таа цел, и без штета по надлежноста на земјите-членки да одлучуваат за користењето на нивните финансиски средства, Комисијата треба да изврши независна анализа на добивката и трошоците и соодветни консултации со земјите-членки и односни заинтересирани страни

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 12

согласно член 10 од Рамковната регулатива, истражувајќи ги сите соодветни средства за финансирање на спроведувањето на истите(проектите). Прифатливите трошоци за спроведувањето на заедничките проекти се надоместуваат согласно начелата за транспарентност/прегледност и не дискриминација.

Член 16

Преглед на придржувањето

1. Комисијата, во соработка со земјите-членки, треба да предвиди тековна ревизија/преглед на придржувањето кон основните начела и правила наведени во член 14 и 15. Комисијата треба да настојува да утврди неопходни механизми за користење на стручноста/ искуството на Евроконтрол (EUROCONTROL) и да ги сподели резултатите со земјите-членки, Евроконтрол (EUROCONTROL) и претставниците на корисниците на воздушниот простор.
2. На барање на една или повеќе земји-членки кои сметаат дека основните начела и правила спомнати во членовите 14 и 15 не се применуваат како што треба, или на сопствена иницијатива, Комисијата врши испитување на секој навод/тврдeње за не придржување или не применување на односните начела и/или правила. Без штета по наведеното во член 18(1), Комисијата ги споделува резултатите од испитувањето со земјите-членки, Евроконтрол (EUROCONTROL) и претставниците на корисниците на воздушниот простор. Во рок од два месеци по приемот на барањето, после сослушување на засегнатата земја-членка и по извршени консултации со Комитетот за единствено небо, согласно регулаторната постапка наведена во член 5(2) од Рамковната регулатива, Комисијата носи одлука за примена на членовите 14 и 15 на оваа Регулотива, како и за тоа дали вршењето на односната пракса може да продолжи.
3. Комисијата ја испраќа својата одлука до земјите-членки и го известува давателот на услуги на истите, ако е правно засегнат. Секоја земја-членка може, во рок од месец дена, да ја достави одлуката на Комисијата до Советот. Советот, во рок од еден месец, може, со квалификувано мнозинство, да донесе поинаква одлука.

▼В

ГЛАВА IV

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

▼M1

Член 17

Ревизија на прилозите

Мерките, кои се наменети за изменување и дополнување на не битните елементи на Прилозите со цел да се земе предвид техничкиот и оперативниот развој, се усвојуваат согласно регулаторната постапка со преглед наведена во член 5(4) од Рамковната регулатива.

Заради неодложни причини на итност, Комисијата може да ја примени постапката за итност наведена во член 5(5) од Рамковната регулатива.

Член 18

Доверливост

1. Ниту националните надзорни органи, кои делуваат согласно нивните национални закони и прописи, ниту Комисијата не смеат да обелоденуваат/откриваат податоци од доверлив карактер, особено податоци за давателите на услуги во воздухопловната навигација, нивните деловни односи или нивните компоненти на трошоците.
2. Став 1 е без штета по правото за обелоденување од страна на националните надзорни органи или Комисијата, кога ова е значајно за исполнување на нивните должности, во кој случај ова обелоденување треба да е пропорционално и да води сметка за правните интереси на давателите на услуги во воздухопловната навигација, корисниците на воздушниот простор, аеродромите и останатите односни заинтересирани страни во заштитата на нивните деловни тајни.
3. Информациите и податоците кои се даваат согласно системот за наплата наведен во член 14 јавно се обелоденуваат.

Член 18а

Преглед

Комисијата треба на Европскиот парламент и Советот да им достави студија, не подоцна од 4 декември 2012 година, за процената на правните, безбедносните, индустриските, економските и

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 13

социјалните влијанија од примената на пазарните начела врз давањето на комуникациските, навигациските, надзорните услуги и услугите за воздухопловни информации, споредени со постојните или алтернативни организациски начела и земајќи го предвид развојот на функционалните блокови на воздушниот простор и расположливата технологија.

▼В*Член 19***Влегување во сила**

1. Оваа Регулатива влегува во сила на 20-от ден по денот на објавување на истиот во *Службениот весник на Европската унија*.
2. Меѓутоа, членовите 7 и 8 влегуваат во сила една година после објавувањето на општите/заедничките услови, како што е наведено во член 6, во *Службениот весник на Европската унија*.

Оваа Регулатива е целосно обврзувачка и директно применлива во сите земји-членки

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 14

▼В

надлежните органи на земјите членки каде е
лоцирана организацијата.

ПРИЛОГ I

► **M1** УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ
СУБЈЕКТИ ◀► **M1** Квалификуваните субјекти: ◀

- мора да се во состојба, врз основа на документи, да докажат дека имаат големо искуство во проценување на јавни и приватни субјекти во областа на воздушниот сообраќај, особено на даватели на услуги во воздухопловната навигација, и во други слични области во едно или повеќе полиња кои се опфатени со оваа Регулатива,
- мора да имаат опсежни правила и прописи за периодични прегледи на горе-споменатите субјекти, кои се објавени и постојано се подобруваат и надградуваат преку програми за истражување и развој,
- не смеат да се контролирани од страна на даватели на услуги во воздухопловната навигација, раководни органи на аеродроми ниту од страна на други субјекти кои се ангажирани, врз комерцијална основа, во давањето на услуги во воздухопловната навигација или воздушниот сообраќај,
- мора да располагаат со доволен број на технички, раководен, помошен и истражувачки персонал соодветен за задачите кои треба да се извршуваат,
- мора да се водат и со нив да се управува на начин со кој се обезбедува доверливост на податоците кои и се потребни на администрацијата,
- мора да се подготвени да им доставуваат релевантни податоци на односните национални надзорни органи,
- мора да имаат утврдена и со документи поткрепена политика и цели и определеност за постигнување на квалитетот и да гарантираат дека оваа политика се разбира, спроведува и одржува во сите нивоа во организацијата,
- мора да развијат, спроведуваат и одржуваат ефикасен внатрешен систем за квалитет кој се заснова врз соодветните делови од меѓународните признати стандарди за квалитет и да е во склад со EN 45004 (тела за надзор) и со EN 29001, како што е протолкувано во Условите на системот за квалитет на IACS за план за издавање на уверенија,
- мора да подлежат на добивање на уверение за нивниот систем за квалитет од страна на независно тело на ревизори признати од страна на

1004R0550 – МК – 04.12.2009 – 001.001 – 15

▼В

ПРИЛОГ II

УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРИЛОЖАТ КОН
УВЕРЕНИЈАТА

1. Во уверенијата се наведуваат следните информации:
 - (а) надлежниот надзорен орган кој го издава уверението;
 - (б) подносителот на барањето (име и адреса);
 - (ц) услугите за кои се издава уверението;
 - (д) изјава од подносителот на барањето дека се придржува кон општите/заедничките услови, како што е утврдено во член 6 од оваа Регулација;
 - (е) датумот на издавање и периодот на важност на уверението.
2. Дополнителните услови приложени кон уверенијата може, ако е соодветно, да се однесуваат на следното:
 - (а) не дискриминаторскиот пристап кон услугите за корисниците на воздушниот простор и потребното ниво на ефикасноста на овие услуги, вклучувајќи ги и нивоата на безбедност и интероперабилност;
 - (б) оперативните спецификации за одредени услуги;
 - (ц) рокот до кој треба да се дадат услугите;
 - (д) различната оперативна опрема која треба да се користи во рамките на одредени услуги;
 - (е) одвојување или ограничување на извршувањето на оние услуги кои не се поврзани со давање на услуги во воздухопловната навигација;
 - (ф) договорите, спогодбите или другите договори склучени помеѓу давателот на услуги и трета страна, а кои се однесуваат на услугата (–ите);
 - (г) обезбедувањето на податоци кои оправдано се бараат заради проверка /потврда на придржувањето на услугите кон општите/заедничките услови, вклучувајќи ги и плановите, финансиските и оперативни податоци, како и помалите измени на видот

и/или обемот на услугите кои се даваат во воздухопловната навигација;

- (х) кои било други правни услови кои не се специфични за услугите во воздухопловната навигација, како што се условите кои се однесуваат на привременото одземање или одземањето/повлекувањето на уверението.

3467.

Врз основа на член 15 став (2) и (4) алинеја 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ПО ОСНОВ НА ОФОРМУВАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ПОРАДИ ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС – ТРАФОСТАНИЦА

Член 1

Со непосредна спогодба да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија по основ на оформување на градежна парцела поради изградба на објект од јавен интерес - трафостаница кое преставува КП бр. 1326/2 КО Глишиќ со површина од 207 м², евидентирана во Имотен лист број 509, а врз основа на Согласноста број 12-6115/1 од 16.10.2013 година на Министерството за економија со кое се откажало од потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Кавадарци согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Кавадарци број 14-1166/1 од 21.02.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ број 32/12).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5110/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3468.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12 и 23/13) и член 17 став 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЦРНА РЕКА

Член 1

Доделувањето на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија и моќност која ќе се користи за задоволување на потребите на електрична енергија, а особено во времето на врвните оптоварувања, посебно во зимската сезона и високите дневни оптоварувања е особено енергетски и економски значајно.

Концесијата за користење на водата за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри покрај енергетското ќе има и големо значење за обезбедување на поголем проток на Црна Река во лет-

ниот сушен период со што ќе се овозможи наводнување на земјоделските површини во долината на реката Вардар и Тиквешката.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се:

- зголемување на производството на електрична енергија и
- подобрување на сигурноста во снабдувањето со електрична енергија.

Член 3

Предмет на концесија е доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река.

Член 4

(1) Најповолниот понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација, ќе основа заедничка компанија со АД ЕЛЕМ, по што ќе се склучи договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река.

(2) Во заедничката компанија од став (1) на овој член, АД ЕЛЕМ ги презема следните обврски:

- ХЕЦ Тиквеш да биде внесен во заедничката компанија 3 месеци по датумот на старт на изградба на ХЕЦ Чебрени, а по одобрување на проектот и добивање на градежна дозвола изградбата да ја заврши во рок од 7 години од денот на почетокот на градбата.

- Тргувањето со струја на заедничката компанија да биде според пазарни услови (arms-length basis) така што, продажбата на произведената електрична енергија да не биде пониска од 85% од утврдената пазарна цена, а при купувањето на електричната енергија да не биде повисока од 115% од утврдената пазарна цена.

- Дополнителниот инпут на АД ЕЛЕМ да биде потребната енергија за работа на ХЕЦ Чебрени во ноќниот период (00ч-07ч) во период од 9 години, до 300 GWh годишно и до 180 MW капацитет, се до капацитетот и техничките можности на РЕК Битола, земајќи ги во предвид задолжителните јавни обврски на АД ЕЛЕМ, по цена од производната цена АД ЕЛЕМ плус 3% маржа, со тоа што предвидени прекини кои ќе резултираат со помалку енергија од нормалното мораат да и бидат најавени на Компанијата однапред, најмалку 4 недели пред предвидениот прекин. Цената по која ќе се продава електричната енергија од АД ЕЛЕМ ќе биде со минимална цена од 30 ЕУР/MWh за 2013 година, прилагодена секоја година за просечното зголемување на цената на електричната енергија за АД ЕЛЕМ во одлуката на Регулаторната комисија за енергетика.

- Кога ХЕЦ Чебрени ќе работи во пумпен режим, цената за пренос на електрична енергија која се плаќа на АД МЕПСО да биде фиксна и да важи за целиот концесиски период на ниво од тарифата за 2013 год определена во висина од 4.4 ЕУР/MWh.

(3) АД ЕЛЕМ ќе ги преземе сите инвестиции за реализација на концесискиот проект, предвидени како обврска на АД ЕЛЕМ со тендерската документација.

(4) Минималниот процент кој треба да биде понуден за АД ЕЛЕМ во заедничката компанија да биде 35%.

Член 5

Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река ќе биде спроведена во рок од 18 месеци од денот на формирањето на Комисија за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река, Владата на Република Македонија по предлог на министерот за животна средина и просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката во рок 8 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација и јавниот повик, вклучувајќи го и нацрт договорот за концесија. Тендерската документација на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река, Комисијата од став 2 на овој член, во рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 6

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 5.000 евра во денарска противвредност.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6894/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3469.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште со вкупна површина од 148м² согласно Проект за инфраструктура со Тех.бр. 10/12 од 10.05.2012 година изработен од Трговско друштво за урбанистичко планирање проектирање и инженеринг увоз-извоз УР-БАН-ПРОЕКТ ДООЕЛ Прилеп, а одобрен со Решение Уп.16р.09-301 од 02.07.2012 година од Општина Македонска Каменица, за изградба на 10(20) кв Далновод „Каменичка Река“ за Мали хидроелектрани, кое претставува:

- КПбр.2989/4 до КПбр.2989/14 КО Каменица со површина од 44м² евидентирано во Имотен лист бр. 580;

- КПбр.5644/3 до КПбр.5644/11 КО Моштица со површина од 35м² евидентирано во Имотен лист бр. 196;

- КПбр.5659/2 КО Моштица со површина од 4м² евидентирано во Имотен лист бр. 195;

- КПбр.3273/2 КО Моштица со површина од 4м² евидентирано во Имотен лист бр. 195;

- КПбр.3254/2 КО Моштица со површина од 1м² евидентирано во Имотен лист бр. 194;

- КПбр.3255/2 КО Моштица со површина од 3м² евидентирано во Имотен лист бр. 194;

- КПбр.3042/2 КО Моштица со површина од 4м² евидентирано во Имотен лист бр. 194;

- КПбр.3272/2 КО Моштица со површина од 4м² евидентирано во Имотен лист бр. 194;

- КПбр.6381/2 КО Саса со површина од 4м² евидентирано во Имотен лист бр. 355;

- КПбр.6905/38 КО Саса со површина од 4м² евидентирано во Имотен лист бр. 357 и

- КПбр.6905/27 до КПбр.6905/37 КО Саса со површина од 41м² евидентирано во Имотен лист бр. 357.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6957/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3470.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ ВО КО АЈВАТОВЦИ ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со придружни содржини во КО Ајватовци, општина Илинден.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4646м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 390	Ајватовци	Црквиште	нива	6
дел 391	Ајватовци	Црквиште	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 6274м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6982/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3471.

Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузен сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“ и тоа:

- с. Орел, општина Свети Николе, со вкупно 26 (дваесет и шест) домаќинства.

- ул. „Вера Цири Вири“, Велес, со вкупно 56 (педесет и шест) домаќинства, и тоа: 21 (дваесет и едно) домаќинство со куќни парни броеви почнувајќи од бр.180 до бр.222 (бр.180, бр.182, бр.184, бр.186, бр.188, бр.190, бр.192, бр.194, бр.196, бр.198, бр.200, бр.202, бр.204, бр.206, бр.208, бр.210, бр.212, бр.214, бр.216, бр.218, бр.220 и бр.222) и 35 (триесет и пет) домаќинства со куќни непарни броеви почнувајќи од бр.117 до бр.185 (бр.117, бр.119, бр.121, бр.123, бр.125, бр.127, бр.129, бр.131, бр.133, бр.135, бр.137, бр.139, бр.141, бр.143, бр.145, бр.147, бр.149, бр.151, бр.153, бр.155, бр.157, бр.159, бр.161, бр.163, бр.165, бр.167, бр.169, бр.171, бр.173, бр.175, бр.177, бр.179, бр.181, бр.183 и бр.185) и

- с. Саса, општина Македонска Каменица, со вкупно 58 (педесет и осум) домаќинства, во месностите: Саса 1, Саса 2, маало Мршалевици, маало Ризанци и маало Грујовци.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7467/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3472.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Агенција за разузнавање, бр. 07-1681/2 од 16.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7485/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3473.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Основен суд Скопје 1 Скопје, бр. 07-1662/2 од 16.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7485/5
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3474.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Народен правобранител, бр. 07-3188/2 од 16.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7485/2
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3475.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АПЕЛАЦИОНЕН
СУД ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Апелационен суд Гостивар, бр. 07-3187/3 од 8.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7485/6
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3476.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции, бр. 07-2835/2 од 16.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7485/4
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3477.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ НА СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Судски совет на Република Македонија, бр. 07-2891/4 од 16.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7485/3
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3478.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко планска документација за изградба на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Република Македонија, за потребите на Агенција за електронски комуникации.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7627/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3479.

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ НА ЈП „МАКЕДОНИЈАПАТ“
– СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на ЈП „Македонија пат“ – Скопје и тоа:

- дизел гориво 300.000 литри;

- екстра лесно гориво..... 200.000 литри;
- бензин Еуросупер 20.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за извршување на основните работи од тековно, инвестиционо и зимско одржување на патишта од страна на ЈП „Македонијапат“ – Скопје, планирани со Годишната програма, со Јавното претпријатие за државни патишта за 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортни, манипулативни како и акцизата и данокот на додадена вредност за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на ЈП „Македонијапат“ – Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6547/1 1 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3480.

Врз основа на член 36 ставот 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13) и член 2 ставот 1 од Одлуката за образување на Националната комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ број 58/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ

I. Во Решението за именување на претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ број 105/13) во дел I во алинејата 3 зборот “Поповски” се заменува со зборот „Петковски“.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6901/1 16 октомври 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски, с.р.
--	--

3481.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13 и 120/13) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2013 ГОДИНА

1. Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2013 година е изготвена согласно Законот за студентскиот стандард и Програмата за работа на единките корисници на средства - студентските домови.

Финансирањето на студентските домови се врши согласно член 45 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13 и 120/13).

Сместување и исхрана на студенти во Република Македонија се остварува во осум државни студентски домови, во два приватни студентски домови, како и во дел од сместувачките капацитети на ученичките домови. Во нив се сместуваат околу 5.550 студенти.

Сместувањето на студентите во студентските домови е организирано според Правилникот за начинот и постапката за прием на студенти во државните студентски домови („Службен весник на Република Македонија“ број 89/13 и 98/13), Правилникот за работа на студентските домови и Програмите на студентските домови.

Месечната цена за партиципација за сместување и исхрана, која ја плаќа Министерството за образование и наука, изнесува 3.410 денари за еден студент за 10 месеци во годината.

Министерството за образование и наука целосно ја плаќа цената за сместување и исхрана во студентските домови, односно 6.820 денари за еден студент за 10 месеци во годината и тоа за студенти кои се сместени во студентските домови а се деца: без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца на невработени родители, деца на самохрани родители, деца на корисници на социјална помош и постојана парична помош и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини, за кои вкупните приходи во семејството се до нешто минималната плата утврдена во Република Македонија. Бројот на овие студенти е најмногу до 40 % од вкупниот број на расположливи места во студентските домови.

Со Програмата, опфатени се следните видови на стипендии за студенти и тоа:

- стипендии за студенти-стари корисници запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 3.630 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на студиски програми по информатика на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, со месечна стипендија од 5.500 денари месечно за девет месеци во годината;

- студентски кредити за студенти-стари корисници запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, во месечен износ од 2.420 денари за девет месеци во годината;

- стипендии Тип “А” за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 4.000 денари за девет месеци во годината;

- стипендии Тип “Б” за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 3.000 денари за девет месеци во годината;

- стипендии Тип "В" за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија со месечна стипендија од 2.500 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на најпознатите универзитети надвор од Република Македонија оствариле право на користење на стипендија за струки и дисциплини кои се во функција за развојот на стопанството на Република Македонија, годишно најмногу до 9.000.000 денари (трошоци за сместување и исхрана во студентски дом, школарина, годишно здравствено осигурување и месечен износ за стипендија);

- стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус од областа на филмската и музичката уметност, која е од посебно научно и образовно значење за Република Македонија на Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка, годишно најмногу до 6.000.000 денари (трошоци за сместување и исхрана во студентски дом, школарина, годишно здравствено осигурување и месечен износ за стипендија);

- стипендии за студенти од други држави, кои одлично го познаваат англискиот јазик и ќе студираат на Универзитетот за информатички науки и технологии "Св. Апостол Павле" – Охрид, а потекнуваат од: САД, Кина, Индија, Јапонија, Русија, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Полска, Словачка, Шпанија, Португалија, Хрватска, Украина, Грузија, Ерменија, Азербејџан, Казахстан, Узбекистан, Индонезија, Малезија, Виетнам, Пакистан, Шри Ланка, Монголија, Тајланд, Лаос, Израел, Тунис, Мароко, Либан, Алжир, Египет, Катар, Кувајт, Обединети Арапски Емирати, Саудиска Арабија, Оман, Габон, Сенегал, Ангола, Камерун, Гана, Етиопија, Нигерија и Танзанија, со месечна стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а по потреба до 12 месеци во годината; трошоци за сместување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом) во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и за месеците јули и август доколку е неопходно; како и бесплатно школување, трошоци за виза, трошоци за дозвола за престој, здравствено осигурување и повратен авионски билет;

- стипендии за студенти согласно CEEPUS програмата, меѓународна размена на студенти-стипендисти и тоа 3.400 денари месечно за стипендирање и превоз, додека за сместување и исхрана во студентски домови цената за еден студент е 6.820 денари месечно;

- стипендии за студенти со македонско потекло од земјите на Балканскиот полуостров, со месечна стипендија од 3.300 денари за девет месеци во годината, додека за сместување и исхрана цената за еден студент е 6.820 денари месечно;

- стипендии за студенти - деца на бранителите, кои се доделуваат согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства ("Службен весник на Република Македонија" број 02/02, 17/03, 03/04 и 66/07), со месечна стипендија од 3.630 денари за девет месеци во годината, додека за сместување и исхрана цената за еден студент е 6.820 денари месечно;

- согласно Законот за правата на Претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата ("Службен весник на Република Македонија" број 46/04, 109/06 и 157/07) опфатено е школувањето на Стефан Трајковски;

- 25 стипендии за најдобрите студенти запишани на додипломски студии на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" – Скопје, со месечна стипендија од 5.150 денари за девет месеци во годината;

- 20 стипендии за студенти од Египет со месечна стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а по потреба до 12 месеци во годината; трошоци за сместување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом) во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и за месеците јули и август доколку е неопходно; како и бесплатно школување, трошоци за виза, трошоци за дозвола за престој, здравствено осигурување, повратен авионски билет, како и месечен автобуски билет во местото на школување;

- стипендии Тип "В" за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија-нови корисници почнувајќи од студиската 2012/2013 година ќе примаат месечна стипендија од 3.000 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти од Кина, Русија, Украина, Унгарија, Шведска, Данска, Норвешка, Литванија, Латвија, Естонија, Финска, Катар, Филипини, Виетнам, Монголија, Индија, Малезија, Индонезија, Египет, Либија, Мароко, Казахстан, Алжир, Азербејџан, Таџикистан, Узбекистан, Туркменистан, Пакистан, Сирија, Камерун, Мали, Португалија, Кипар, Шпанија, Ерменија, Бразил, Мексико, Белорусија, Чад, Судан, Шри Ланка, Тајланд, Камбоџа, Либан, Израел, Либан, Јордан, Фиџи, Лаос, Тунис, Грузија, Романија и Грција, со месечна стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а доколку не замине во матичната држава и до 12 месеци во годината; трошоци за сместување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом) во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и за месеците јули и август доколку не замине во матичната држава; бесплатно школување на македонски јазик на државните универзитети во Република Македонија, трошоци за виза, трошоци за дозвола за престој, здравствено осигурување, повратен авионски билет, како и месечен автобуски билет во местото на школување;

- стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција, годишно најмногу до 5.000.000 денари (трошоци за сместување и исхрана во студентски дом, школарина, годишно здравствено осигурување и месечен износ за стипендија) и

- стипендии по други основи.

Со Програмата 6 – Студентски стандард согласно расположивите средства за 2013 година се планираат културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности.

Во Потпрограма ТК – Изградба и реконструкција на студентски домови се планира продолжување со реконструкција на дел од студентските домови.

Согласно одобрените средства со Буџетот на Република Македонија за 2013 година вкупните финансиски средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Програма ТК – Реконструкција на студентски домови се следните:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	428.174.000
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	6.000.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации	4.800.000
Потпрограма 60	425	Стоки и услуги	Договорни услуги	1.500.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	518.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	411.000.000
Потпрограма 60	480	Капитални расходи	Купување на опрема и машини	870.000
Потпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложувања и нефинансиски средства - Студентски кредити	3.486.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	56.222.000
			СЕ ВКУПНО Програма 6 и Потпрограма ТК:	484.396.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-7173/1
6 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3482.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 26 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 14 од Одлуката за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ- НОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 и 51/13), во точката 41 по ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи:

„По исклучок на став 1 алинеја 1 од оваа точка, обврската за доставување документ врз основа на кој може да се утврдат основот и обврската за плаќање во странство не се однесува за корисник на технолошката индустриска развојна зона основана согласно со закон, којшто ќе ѝ доставува на банката список на лица на кои ќе им ги врши плаќањата во странство, најмалку еднаш во текот на 12 месеци“.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 32119/2
16 октомври 2012 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3483.

Врз основа на член 168 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА- ЊЕТО/ПОТВРДАТА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕ- НО ЛИЦЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА- ЊЕТО/ПОТВРДАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПРИЈА- ВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ/СПРОВЕДУВАЊЕ ПРО- МЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ СЕ ИЗ- ДАВААТ НА ОБРАСЦИ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето/потврдата за изземање на службено лице, формата и содржината на барањето/потврдата за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижностите, начинот на издавање, како и формата и содржината на податоците кои се издаваат на обрасци од катастарот на недвижности.

Барање за изземање на службено лице

Член 2

(1) Подносителот на пријавата може да поднесе барање до Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамошниот текст Агенцијата) за изземање на службеното лице кое постапува по пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижности.

(2) Изземање од постапување по пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижности може да побара и службеното лице кое постапува по пријавата, со барање до непосредно претпоставениот раководен државен службеник.

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Потврда за изземање на службено лице

Член 3

(1) По барањето од член 2 на овој правилник одлучува непосредно претпоставениот раководен државен службеник со потврда.

(2) Формата и содржината на потврдата за изземање на службено лице се дадени во прилог број 2.1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на потврдата за одбивање на барањето за изземање на службено лице се дадени во прилог број 2.2 кој е составен дел на овој правилник.

Барање за откажување од пријавата за запишу- вање/спроведување промени

Член 4

(1) Подносителот на пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижности може да поднесе барање за откажување од пријавата до донесувањето на потврда од службеното лице.

(2) Формата и содржината на барањето за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижностите се дадени во прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.

Потврда за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени

Член 5

(1) Службеното лице кое постапува по пријавата од член 4 на овој правилник донесува потврда за откажување од пријавата.

(2) Формата и содржината на потврдата за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижностите се дадени во прилог број 4.1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на потврдата за одбивање на барањето за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижностите се дадени во прилог број 4.2 кој е составен дел на овој правилник.

Начин на издавање податоци од катастарот на недвижности

Член 6

(1) Податоците од катастарот на недвижности, како дел од геодетско - катастарскиот информациски систем, се издаваат во писмена или во електронска форма.

(2) По исклучок од став (1) на овој член трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи, како и сите други субјекти со пренесени јавни овластувања, кои согласно со закон се должни по електронски пат да се поврзат со Агенцијата, барањата за издавање податоци ги поднесуваат во електронска форма, а податоците од ГКИС им се издаваат само по електронски пат.

(3) Заинтересираните субјекти за добивање податоци од катастарот на недвижности поднесуваат барање во писмена или во електронска форма до Агенцијата, односно до нејзините организациони облици надлежни за издавање на податоци.

(4) Во барањето од став (2) на овој член, заинтересираните субјекти ги наведуваат податоците и формата во кои тие треба да им се издадат.

(5) Кон барањето за издавање податоци од катастарот на недвижности се приложува доказ за платен надоместок, освен во случаите од член 36, став (1) од Законот за катастар на недвижности.

(6) Формата и содржината на барањето од став (2) на овој член се дадени во прилог број 1 кој е составен дел на Правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско - катастарскиот информациски систем.

Податоците кои се издаваат од катастарот на недвижности

Член 7

Податоците од катастарот на недвижности се издаваат како:

1. Имотен лист,
2. Имотен лист за инфраструктурен објект,
3. Извод од катастарски план,
4. Извод од катастарски план со координати,
5. Извод од план за инфраструктурни објекти,
6. Уверение за историски преглед на извршени запишувања за катастарска парцела,
7. Уверение за историски преглед на извршени запишувања за инфраструктурен објект,

8. Уверение за историски преглед на извршени запишувања за згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти,

9. Лист за предбележување на градба,

10. Лист за предбележување на инфраструктурен објект,

11. Евидентен лист за згради и други објекти,

12. Евидентен лист за инфраструктурен објект,

13. Лист за времени објекти,

14. Пописен лист со незапишани права,

15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа,

16. Координати на детални точки,

17. Фотокопија од етажна скица,

18. Уверение за канцелариска идентификација,

19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во катастарот на недвижности,

20. Список на индикации,

21. Список на катастарски парцели низ кои поминува инфраструктурни објект, и

22. Други податоци.

Форма и содржина на Имотен лист

Член 8

Формата и содржината на образецот на Имотниот лист од член 7, точка 1 на овој правилник се дадени во прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Имотен лист за инфраструктурен објект

Член 9

Формата и содржината на образецот на Имотниот лист за инфраструктурен објект од член 7, точка 2 на овој правилник се дадени во прилог број 6 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Извод од катастарски план

Член 10

Формата и содржината на образецот на Изводот од катастарскиот план од член 7, точка 3 на овој правилник се дадени во прилог број 7 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Извод од катастарски план со координати

Член 11

Формата и содржината на образецот на Изводот од катастарскиот план со координати од член 7, точка 4 на овој правилник се дадени во прилог број 8 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Извод од план за инфраструктурни објекти

Член 12

Формата и содржината на образецот на Изводот од план на инфраструктурни објекти од член 7, точка 5 на овој правилник се дадени во прилог број 9 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Уверение за историски преглед на извршени запишувања за катастарска парцела

Член 13

Формата и содржината на образецот на Уверението за историски преглед на извршени запишувања за катастарска парцела од член 7, точка 6 на овој правилник се дадени во прилог број 10 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Уверение за историски преглед на извршени запишувања на инфраструктурен објект

Член 14

Формата и содржината на образецот на Уверението за историски преглед на извршени запишувања на инфраструктурен објект од член 7, точка 7 на овој правилник се дадени во прилог број 11 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Уверение за историски преглед на извршени запишувања за згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти

Член 15

Формата и содржината на образецот на Уверението за историски преглед на извршени запишувања за згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти од член 7, точка 8 на овој правилник се дадени во прилог број 12 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Лист за предбележување на градба

Член 16

Формата и содржината на образецот на Листот за предбележување на градба од член 7, точка 9 на овој правилник се дадени во прилог број 13 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Лист за предбележување на инфраструктурен објект

Член 17

Формата и содржината на образецот на Листот за предбележување на инфраструктурен објект од член 7, точка 10 на овој правилник се дадени во прилог број 14 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Евидентен лист за згради и други објекти

Член 18

Формата и содржината на образецот на Евидентен лист за згради и други објекти од член 7, точка 11 на овој правилник се дадени во прилог број 15 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на образец за Координати на точка од геодетската референтна мрежа

Член 19

Формата и содржината на образецот за Координати на точка од геодетската референтна мрежа од член 7, точка 15 на овој правилник се дадени во прилог број 16 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на образец за Координати на детални точки

Член 20

Формата и содржината на образецот за Координати на деталните точки од член 7, точка 16 на овој правилник се дадени во прилог број 17 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на образец за Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во катастарот на недвижности

Член 21

Формата и содржината на образецот на Уверението дека лицето не е запишано како носител на право во катастарот на недвижности од член 7, точка 19 на овој правилник се дадени во прилог број 18 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на образец за Список на индикации

Член 22

Формата и содржината на образецот за Списокот на индикации од член 7, точка 20 на овој правилник се дадени во прилог број 19 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на образец за Список на катастарски парцели низ кои поминува инфраструктурниот објект

Член 23

Формата и содржината на образецот за Списокот на катастарски парцели низ кои поминува инфраструктурниот објект од член 7, точка 21 на овој правилник се дадени во прилог број 20 кој е составен дел на овој правилник.

Други податоци кои произлегуваат од катастарот на недвижностите

Член 24

(1) Од катастарот на недвижности се издаваат и податоци во форма на:

- извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти, во кој се содржани податоците од катастарскиот план преклопени со податоците од планот на инфраструктурни објект;
- извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти со координати за инфраструктурниот објект;
- извод од план на инфраструктурен објект преклопен со катастарски план;
- список на индикации за инфраструктурни објекти кои поминуваат на катастарската парцела;
- извод од катастарски план со координати на детални точки;
- и други.

(2) Формата и содржината на изводот од став (1), алинеја 1 на овој член се дадени во прилог број 21 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на изводот од став (1), алинеја 2 на овој член се дадени во прилог број 22 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Формата и содржината на изводот од став (1), алинеја 3 на овој член се дадени во прилог број 23 кој е составен дел на овој правилник.

(5) Формата и содржината на список на индикации од став (1), алинеја 5 на овој член се дадени во прилог број 24 кој е составен дел на овој правилник.

(6) Формата и содржината на список на индикации од став (1), алинеја 6 на овој член се дадени во прилог број 25 кој е составен дел на овој правилник.

Член 25

(1) Податоците од катастарот на недвижности на обрасците пропишани со овој правилник ќе се издаваат по создавањето технички услови, преку надградба на системот „електронски катастар“.

(2) Одредбите од членовите 2, 3, 4 и 5 на овој правилник ќе се применуваат по создавањето технички услови, преку надградба на системот „електронски катастар“.

(3) До создавањето на техничките услови од став (1) на овој член, податоците од катастарот на недвижности ќе се издаваат од постојниот систем „електронски катастар“.

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-18266/1
17 октомври 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

Прилог бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Приемен штембил

БАРАЊЕ
за изземање на службено лице

Од _____,
(име и презиме/назив на барателот) (ЕМБГ/ЕМБС)

_____,
(адреса/седиште) (мобилен телефонски број /е-пошта)

Барам изземање на службеното лице _____ кое постапува по пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижности за КО _____, заведена под број _____, од _____.

Изземање барам од причина што службеното лице:

- е подносител на пријавата, сопственик, полномошник или законски застапник на подносителот на пријавата;
- со подносителот на пријавата, со застапникот или со полномошникот на подносителот на пријавата е роднина по крв во права линија, а во странична линија заклучно до четврти степен, брачен другар или роднина по брачниот другар заклучно до втор степен и тогаш кога бракот престанал; и
- со подносителот на пријавата, со застапникот или со полномошникот на подносителот на пријавата е во однос на старател, посвоител, посвоеник или хранител.

Подносител на барањето

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 2.1
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 152, став (1) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА
за изземање на службено лице

Се потврдува дека барањето на _____,
(име и презиме/назив) (ЕМБГ/ЕМБС)

_____, _____,
(адреса/седиште) (мобилен телефонски број /е-пошта)

заведено под број _____ од _____, за изземање на службеното лице _____ од постапување по пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижности за КО _____, заведена под број _____ од _____, се уважува.

Службеното лице _____ се иззема од постапување по пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижности за КО _____, заведена под број _____ од _____.

Образложение:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Непосредно претпоставен
раководен државен службеник_____
(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 2.2
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

од

Врз основа на член 152, став (1) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА**за одбивање на барањето за изземање на службено лице**

Се потврдува дека барањето на _____,
(име и презиме/назив) (ЕМБГ/ЕМБС)

_____, _____,
(адреса/седиште) (мобилен телефонски број /е-пошта)

заведено под број _____ од _____, за изземање на службеното лице _____ од постапување по пријавата за запишување/спроведување во катастарот на недвижности за КО _____, заведена под број _____ од _____, се одбива.

Образложение:


УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Непосредно претпоставен
раководен државен службеник_____
(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Приемен штембил

БАРАЊЕ**за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижности**

Од _____, _____
(име и презиме/назив на барателот) (ЕМБГ/ЕМБС)
_____, _____
(адреса/седиште) (мобилен телефонски број /е-пошта)

Се откажувам од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижности за КО _____, заведена под број _____ од _____ година.

Прилозите доставени кон пријавата за запишување/спроведување промени барам да:

- ☐ ми се вратат;
☐ не ми се враќаат.

Подносител на барањето

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 4.1
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 153, став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013), Агенцијата за катастар на недвижности, _____ издава

ПОТВРДА**за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени**

Се потврдува дека барањето на _____,
(име и презиме/назив) (ЕМБГ/ЕМБС)

_____, _____,
(адреса/седиште) (мобилен телефонски број /е-пошта)

заведено под број _____ од _____, за откажување од постапувањето по пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижности за КО _____, заведена под број _____ од _____, се уважува.

На подносителот на барањето му се враќаат/не му се враќаат прилозите доставени кон пријавата.

Образложение:

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Оваа потврда е конечна и извршна, а против истата е дозволена тужба пред Управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата.

М.П.

Службено лице

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 5

(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КУПАСАРНИ НЕДВИЖНОСТИ



ИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ

Катастарска општина

[illegible][illegible][illegible]

ЛИСТ Г.: ПРУГИ СТВАРНИ ПРАВА И ПРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИСУВАЊЕ Е УТВЕРДНО СО ЗАКОН, ПРИБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФАКТИ ОД РИПИЈАНИЕ ЗА НЕПОВИСТОСТИТЕ И ПРЕБЕЛЕЖУВАЊЕ

ГГ1. ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)

[illegible]

ГГ2. ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР

(Центар/Одделение)

[illegible]

(Центар/Одделение)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

(Центар/Одделение)

[illegible]

(Центар/Одделение)

Г10. ПРЕДЕЛЕЖУВАЊЕ (УСЛОВНО УКНИЖУВАЊЕ) :

[illegible]

11. ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТАРИОТ ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ (ХИПОТЕКА, РЕАЛЕН ТОВАР, ИНТАБУЛАЦИЈА И СЛУЖБЕНОСТИ)

[illegible]

ГЛАСНИК 12. ОГРАНИЧУВАЊА И ПРИБЕЛЕЖУВАЊА ПРЕЗЕМИ ОД СТАРИОТ ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ

[illegible]


ГЛАЗ. КОНЦЕСИЈА

оправки:	ВМ07/ВМ05:	Адреса/Ссылка:
опцсционер:	ВМ07/ВМ05:	Адреса/Ссылка:
опцсционер за применение на кончике 008 опцсционер за применение на кончике 008		

ГЛ. 14. ДОГОВОРНО ПРАВО НА ПРВЕНСТВЕНО КУПУВАЊЕ

[illegible]

ГЛ. 15. ПРИБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРЕХОДНА И ВРЕМЕНА МЕРКА



(Центар/Одделение)

[illegible]

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис

Тип	Опис
Извод	Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради
Препис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Степенство

Име и презиме на лицето сопственик на недвижноста за кое е издаден степенот

ЕМБ/ЕМБС:

Превен основ (број и датум на актот и зема на актот што го издава актот

Број на предмет по кој е извршено

Датум и

Одредба на деловна способност

Име и презиме на лицето сопственик на недвижноста на кое му е одобрена деловната способност:

ЕМБ/ЕМБС:

Превен основ (број и датум на актот издава на актот што го издава актот за

Број на предмет по кој е извршено

Датум и

Продолжување на родителско право

Име, презиме на лицето сопственик на недвижноста на кое му е продолжено родителското право:

ЕМБ/ЕМБС:

Превен основ (број и датум на актот и назва на органот што го издава актот

Број на предмет по кој е извршено

Датум и

Утврдување со законски мот на брачни партнери

Податки за лицата што утврдуваат со законски мот на брачни партнери

ЕМБ/ЕМБС:

Адреса:

Број на предмет по кој е извршено

Датум и

Иницијалита: Регистрација: Сметачка постапка

Назив на правното лице сопственик на недвижноста:

ЕМБ/ЕМБС:

Сметачка

Број на предмет по кој е извршено

Датум и

а) Други факти што продолжување е предметно со закон:

Вид на продолжување:

Настек на правото:

ЕМБ/ЕМБС:

Адреса/Сметачка:

Краток опис на прибавувањето

Превен основ на запитување

Број на предмет по кој е извршено на запитување

Датум и

ЕМБ/ЕМБС:

Пресек/профил

Материјал на столбот

Материјал на објектот

Волумен м3

Висина/дијаметар м2

Отворена површина м2

Долина и

Единствен идентификатор

префикс

Број на предмет по кој е извршено на запитување

Датум и

ИД. 12. ПРЕДВЛЕЖУВАЊЕ (УСЛОВНО УЧНИКУВАЊЕ)

Опис на недвижноста за која е предвлекана процената

ЕМБ/ЕМБС:

Пресек/профил

Материјал на столбот

Материјал на објектот

Волумен м3

Висина/дијаметар м2

Отворена површина м2

Долина и

Единствен идентификатор

префикс

Вид на предвлеканата промена

Превен основ на запитување

Број на предмет по кој е извршено на предвлеканата промена

Датум и

Легенда на внесени шифри и кратеници

Шифра

Опис

Тип

Опис

Извод

Дел од содржината на имотниот лист

Прелис

Цела содржина од имотниот лист

М.П.

Овластено лице

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС

Прилог бр. 7
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН


Размер на планот _____
Катастарска општина _____
Катастарска парцела _____



Овластено лице


М.П.

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 8
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН
СО КООРДИНАТИРазмер на планот _____
Катастарска општина _____
Катастарска парцела _____

Овластено лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 9
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



ИЗВОД ОД ПЛАН НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ


Размер на планот _____
Инфраструктурен објект _____



Овластено лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 10
(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



Бар-код

Врз основа на член 161 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барање на _____, од податоците во катастарот на недвижности го издава следното

У В Е Р Е Н И Е


ЗА ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ ЗАПИШУВАЊА

ЗА КП број _____ КО _____

Овластено лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



Страна 1 од п

Прилог бр. 11
(Центар/Одделение)**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Бар-код

Врз основа на член 161 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барање на _____, од податоците во катастарот на недвижности го издава следното

У В Е Р Е Н И Е

ЗА ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ ЗАПИШУВАЊА
ЗА ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ СО ЕДИНСТВЕН ИДЕНТИФИКАТОР: _____ И
ИМЕ: _____

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)



Страна 1 од н

Прилог бр. 12
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



Врз основа на член 161 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барање на _____, од податоците во катастарот на недвижности го издава следното

У В Е Р Е Н И Е

ЗА ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ ЗАПИШУВАЊА
ЗА ЗГРАДА /ПОСЕБЕН И ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ ОД ЗГРАДА/ДРУГ ОБЈЕКТ број _____, на
КП број _____, КО _____

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)


Страна 1 од n

Прилог бр. 13

Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----01-----



ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАДБА број _____

КО _____

Број на катастарска парцела (основен/дел)								
Податоци за лицата кои имаат право на градење, согласно со одобрение за градење								
Име и презиме/ Назив			ЕМБГ/ЕМБС		Адреса/Седиште		Дел на право на градење	
Ред. бр.	Влез/Кат/Број на посебен/зеднички дел од зграда и друг објект			Намена на посебен/зеднички дел од зграда и друг објект	Површина		Волумен м3	Прибележување на правото на залог (хипотека) и на други правни дела за промет на предбележаното право на сопственост (број и датум на исправата, име на нотарот и договорни страни)
	Влез	Кат	Број		Внатрешна м2	Отворена м2		

М.П.


Овластено лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 14

(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ број _____

Број на инфраструктурен објект			
Податоци за лицата кои имаат право на градење, согласно со одобрение за градење			
Име и презиме/ Назив	ЕМБГ/ЕМБС	Адреса/Седиште	Дел на право на градење

Прилог бр. 14

Податоци за инфраструктурните објекти, преземени од основниот проект за верен од надлежен орган										Прибележување на правото на залог (хипотека) и на други правни дела за промет на предбележаното право на сопственост (број и датум на исправа, име на нотарот и договорни страни)
Реден број	Единствен идентификатор		Име на објект	Описан податок за почеток и крај на инфраструктурен објект		Почеток на инфраструктурен објект со координати		Крај на инфраструктурен објект со координати		
	префикс	идентификатор		Почеток: викано место/адреса	Крај: викано место/адреса	у	х	у	х	

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)



Прилог бр.15

(Центар/Одделение)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ број _____

Катастарска општина: _____

ПОДАТОЦИ ЗА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ/ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ													
Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зградата)	Број на зграда/друг објект	Намена на зграда и друг објект	Намена на зграда преземена при комерцијална продажба од стариот електронски систем	Влез/Кап/Број на посебен/звездици дел од зграда			Намена на посебен/звездици дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
					Влез	Кап	Број						
ПОДАТОЦИ ЗА ВЛАДАТЕЛИ НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ/ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ													
Ред.бр.	ЕМБГ/ЕМБС	Име и презиме/Иазиа			Адреса/Седиште			Дел на недвижност	Број на предмет по кој е извршено запишување			Датум и час на запишување	
1													
2													
3													

М.П. _____
Овластено лице _____
име, презиме и потпис

Листена на внесени шифри и кратенки	
Шифра	Опис

Прилог бр. 16
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ПОДРАЧЈЕ/КО _____

Ознака (тип) на геодетска точка	Број на геодетска точка	Y	X	H
	1			
	2			
	3			
	4			
	...			

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 17
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА _____

КП бр. _____

Број на детална точка	Y	X	H
1			
2			
3			
4			
...			

М.П.

Овластено лице

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 18
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 163 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Агенцијата за катастар на недвижности, _____, по барањето на _____, заведено под бр. _____ од _____, од податоците во катастарот на недвижности го издава следното

УВЕРЕНИЕ**ДЕКА ЛИЦЕТО НЕ Е ЗАПИШАНО КАКО НОСИТЕЛ НА ПРАВО ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

Се потврдува дека лицето _____ со ЕМБГ/ЕМБС _____ и со адреса на живеење/седиште на ул. _____ во _____, не е запишано како носител на право на недвижностите, во катастарот на недвижностите востановен за катастарските општини чие одржување е во надлежност на _____.

Овластено лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 21
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ


-----/----- од -----

**ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН ПРЕКЛОПЕН СО ПЛАН НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ**

Размер на планот _____

Катастарска општина _____


Број на катастарска парцела _____



Овластено лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 22

(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

**ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН ПРЕКЛОПЕН СО ПЛАН НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ СО КООРДИНАТИ ЗА
ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ**

Размер на планот _____

Катастарска општина _____


Број на катастарска парцела _____

Број на точка	У	Х	Н

Овластено лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 23
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----



**ИЗВОД ОД ПЛАН НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ПРЕКЛОПЕН СО
КАТАСТАРСКИ ПЛАН**

Инфраструктурен објект бр. _____


Размер на планот _____



Овластено лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



Прилог бр. 25
(Центар/Одделение)

Бар-код

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН СО КООРДИНАТИ ЗА ДЕТАЛНИ
ТОЧКИ

Размер на планот _____

Катастарска општина _____

Катастарска парцела _____

Број на детална точка	У	Х

Овластено лице

М.П.

(име, презиме и потпис)



3484.

Врз основа на член 81 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” број 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ И УТВРДУВАЊЕТО И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРОМЕНАТА НА КАТАСТАРСКАТА КУЛТУРА И КЛАСА НА ЗЕМЈИШТЕТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на катастарското класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето.

Член 2

(1) Катастарското класирање на земјиштето опфаќа утврдување на начинот на користење на земјиштето (во натамошниот текст: катастарска култура) и на катастарската класа за секоја катастарска парцела во една катастарска општина врз основа на природните и економските услови на земјиштето за земјоделско, шумско и друго производство на постојната култура на земјиштето.

(2) Под природни услови за земјоделско, шумско и друго производство во смисла на став (1) од овој член се подразбираат педолошките својства на земјиштето, климата, положбата, изложеноста и водниот режим, а под економски услови се подразбираат развиеноста на патната мрежа и оддалеченоста од пазарот.

Член 3

Катастарското класирање на земјиштето и утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето се вршат по пријава на странка или по службена должност.

Член 4

Територијална единица за катастарско класирање е катастарската општина.

II. УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКА КУЛТУРА И КЛАСА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Член 5

Како катастарска култура се смета земјиштето на кое се определени начинот и можностите за негово искористување за земјоделско, шумско и друго производство.

Член 6

Според катастарската култура земјиштето се распоредува како плодно земјиште, неплодно земјиште и земјиште под вода.

Член 7

Плодните земјишта се распоредуваат како:

- ниви;
- ниви под оранжерији;
- ниви под помошни објекти;

- ниви под објекти за примарна обработка на земјоделски производи;
- оризови ниви;
- градини;
- овоштарници;
- лозја;
- ливади;
- пасишта;
- шуми; и
- трстици и мочуришта.

Член 8

(1) Неплодните земјишта се распоредуваат како природно неплодно земјиште и вештачко неплодно земјиште.

(2) Природно неплодно земјиште се:

- долови;
- камењари;
- плажи; и
- друго природно неплодно земјиште.

(3) Вештачко неплодно земјиште претставува земјиште за кое е донесен урбанистички план или урбанистичко-планска документација.

(4) Во вештачко неплодно земјиште спаѓаат:

1. градежно неизградено земјиште; и
 2. градежно изградено земјиште:
- земјиште под зграда; и
 - земјиште под објект.

Член 9

Земјиштето под води се распоредува како земјиште под истечни води (потоци и реки) и земјиште под стојни води (природни и вештачки).

Член 10

Катастарската култура на плодните земјишта се утврдува според следните обележја:

- нива е земјоделско земјиште на кое се одгледуваат постојано или повремено во плодород следните полјоделски култури: пченица, јачмен, овес, рж, пченка, компир, луцерка, детелина, добиточна репка, афион, памук, лен, коноп, тутун, шеќерна репка, маслодајна репка, сусам, сончоглед, наут, лека и друго и се обработува најмалку еднаш во 5 години, како и овошните, лозовите и шумските расадници, култивираниите врбаи за производство на прачки, јагодарници, расадниците на црници што служат за одгледување на свилена буба, хмељ и друго;

- нива под оранжерија е земјоделско земјиште под градба за произведување на примарни земјоделски производи од растително потекло во заштитен простор, поставена на земјоделско земјиште, вклучително и за сместување на опрема за одржување, со контролирани услови за производство во заштитениот простор;

- нива под помошен објект е земјоделско земјиште под градба поставена на земјоделско земјиште, која служи за засолнување на луѓе и добиток, чување на земјоделска механизација и опрема, храна за животни и за времено сместување на земјоделски производи, со површина до 500 метри квадратни и максимална висина од 5,5 метри;

- нива под објект за примарна обработка на земјоделски производи е земјоделско земјиште под градба поставена на земјоделско земјиште, наменета за одгледување на добиток и риби, за сместување на опрема за одржување на квалитетот на водата и животната средина, за преработка на примарни сточарски производи и риби, за складирање, чување и пакување на примарни земјоделски производи, за производство за вино, собирен центар за млеко, печурки и лековити растенија и кланички капацитет;

- оризова нива е земјоделско земјиште на кое постојано се одгледува полјоделската култура ориз;

- градина е земјоделско земјиште на кое се одгледуваат градинарски култури: домати, пипер, зелка, праз, кромид, морков, магдонос, боранија, како и земјиште засадено со цвеќе и украсни растенија кои се користат за продажба, расадници под украсни растенија и друго, а за чие одгледување е потребно да има услови за наводнување (природни или вештачки);

- овоштарник е земјоделско земјиште на кое се засадени овошни култури, маслинови насади, насади од малина, капина, како и јаткасто овошје кое се користи за добивање плодови;

- лозје е земјоделско земјиште на кое е засадена лоза, калемена или директно родна;

- ливада е земјоделско земјиште на кое расте природна трева што се коси редовно;

- пасиште е земјоделско земјиште на кое расте природна трева што служи исклучиво за испаша на добиток;

- шума е земјиште на кое расте шумско дрво со намена за користење на дрвната маса; и

- трстици и мочуришта се земјишта на кои расте трска и мочуришни растенија што служат за огрев, проситрка за добиток и друго.

Член 11

При утврдувањето на катастарската култура овоштарник, лозје и шума, не се зема во предвид нивната старост и проредност.

Член 12

Земјиштето покриено со шумски дрва, како и земјиштето обраснато со грмушки, смреки, макија, глог и слично и со деградирани шуми, се смета за шумско земјиште и се класира во катастарска култура шума.

Член 13

Одделни стебла засадени надалеку, односно осамени дрвја, не се земаат како посебна катастарска култура, туку се распоредуваат во катастарската култура на парцелата на која се наоѓаат.

Член 14

Доколку на една катастарска парцела се одгледуваат повеќе катастарски култури, секоја катастарска култура се утврдува посебно, без оглед на нејзината површина.

Член 15

(1) Плодните земјишта се распоредуваат во осум катастарски класи, за секоја катастарска култура на земјиштето.

(2) Земјиштето за секоја катастарска култура што е со најдобра плодност се распоредува во прва класа, земјиштето што има непосредно послаба плодност се распоредува во втора класа и така редоследно до осмата катастарска класа.

Член 16

Неплодното земјиште и земјиштето под води не се распоредуваат во катастарски класи.

III. УТВРДУВАЊЕ ОГЛЕДНИ ЗЕМЈИШТА ВО КАТАСТАРСКАТА ОПШТИНА

Член 17

(1) За утврдување на единствени мерила за катастарско класирање на плодното земјиште се определуваат огледни земјишта во рамките на катастарската општина, за секоја катастарска култура и класа посебно.

(2) Како огледни земјишта се сметаат одделните катастарски парцели врз основа на кои се определува просечен принос од земјоделско, шумско и друго производство за определена катастарска култура и класа на земјиште.

(3) При утврдувањето на огледните земјишта, за секоја катастарска култура мора да бидат застапени сите осум катастарски класи, без прескокнување на одредена катастарска класа.

(4) Огледните земјишта ги утврдува Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 18

При утврдување на огледните земјишта во катастарската општина, за секоја катастарска култура одделно се опишуваат карактеристиките на земјиштето кое се распоредува од прва до осма катастарска класа.

Член 19

Утврдувањето на огледните земјишта во катастарската општина се врши на самото место со испитување на педолошки профили на земјиштето, почнувајќи од првата па се до осмата катастарска класа, за секоја катастарска култура во катастарската општина.

Член 20

(1) За огледно земјиште во катастарската општина се утврдува:

- катастарска парцела што е со средна големина и од средна плодност на земјиштето за својата катастарска класа;

- катастарска парцела што на целата своја површина има иста плодност;

- катастарска парцела што постојано се искористува во иста катастарска култура; и

- катастарска парцела што се наоѓа во поголем комплекс на парцели од иста катастарска култура и класа.

(2) Ако за некоја катастарска култура не постои катастарска парцела со еднаква плодност на целата површина, за огледно земјиште може да се утврди и дел од катастарската парцела што им одговара на условите од став (1), алинеи еден, два и три на овој член.

Член 21

(1) При одредувањето на огледното земјиште, за секоја катастарска култура и класа на земјиштето се утврдува посебно и нејзина варијација.

(2) Како варијација на една катастарска класа се подразбираат случаите кога на земјиштето под иста катастарска култура се остваруваат исти приходи при различни природни и економски услови за земјоделско производство (пример послаб алувијум блиску до патна инфраструктура и подобар хумусен алувијум оддалечен од патна инфраструктура, добиваат иста катастарска класа).

Член 22

(1) По утврдувањето на огледните земјишта во катастарската општина се составува список на огледни земјишта во катастарската општина.

(2) Списокот на огледни земјишта во катастарската општина, покрај ознаката на катастарската култура и класа, содржи и податоци за:

- карактеристиките на подрачјето во катастарската општина во поглед на климата, конфигурацијата на теренот, хидрографијата, особините на земјиштето и неговите погодности за одгледување на земјоделски култури, интензивноста и структурата на земјоделското производство, сообраќајните врски и пазарот;

- релјефот и просечната надморска височина на катастарската општина;

- климата на потесното подрачје во кое се наоѓа огледното земјиште во катастарската општина;

- оддалеченоста на огледното земјиште во катастарската општина од патната мрежа и пазарот, како и неговата пристапност;

- теренската положба на огледното земјиште во катастарската општина и неговата експозиција;

- изложеноста на елементарни непогоди;

- педолошките особини врз основа на неговата морфологија и неговите физички особини;

- начинот на обработка на плодородот;

- погодноста за одгледување на одделни земјоделски култури;

- приносите на главните посеви и нивниот квалитет;

и

- бројот на катастарската парцела и индикации за сопственикот.

Член 23

Покрај податоците од член 22 на овој правилник, списоците на огледните земјишта во катастарската општина, за секое огледно земјиште во катастарската општина содржат и специфични податоци и тоа:

- за нива и оризова нива: начинот на земјоделското искористување (интензивно или екстензивно), како и вообичаениот процент на учество во посевот и плодородот;

- за градина: видот и квалитетот на зеленчукот, погодноста на земјиштето за наводнување и условите за наводнување;

- за овоштарник: видот и квалитетот на овошјето, заштитеноста од ветрови и густина на садењето;

- за лозје: дали е домашна лоза, калем или хибрид, длабочината на риљањето; оддалеченоста од еден чокот до друг, општата состојба на лозјето и видот на грозјето;

- за ливада: степенот на влага, врстите на трева (слатка или кисела), можностите за наводнување и по колку пати се коси;

- за пасиште: видот на тревата и времетраење на испашата; и

- за шума: видот на шумата (висока, средна или ниска), видот на дрвјата, турнусот, начинот на користење на шумата, споредните производи од шумата и постоечките комуникации за експлоатација на шумата.

**IV. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕТО****Член 24**

(1) Катастарската култура и класа на секоја катастарска парцела во рамките на катастарската општина, се определуваат врз основа на огледните земјишта од член 17, став (1) од овој правилник.

(2) Земјиштето на секоја катастарска парцела треба да ги има битните обележја и карактеристики на огледното земјиште на катастарската култура и класа во која е распоредено.

(3) За земјиштето распоредено во катастарските култури: нива под оранжерии, нива под помошни објекти и нива под објекти за примарна обработка на земјоделски производи, не се утврдува катастарска класа.

Член 25

Ако катастарската парцела не е со еднаква плодност на целата своја површина, деловите на парцелата со различна плодност добиваат различни катастарски класи.

Член 26

(1) За катастарските парцели на кои има изградено згради и други објекти кои стекнале правен статус во постапката за утврдување правен статус согласно со закон, земјиштето под овие згради и други објекти се запишува со катастарска култура земјиште под зграда/друг објект, а околното земјиште ги задржува постојната катастарска култура и класа.

(2) Запишувањето од став (1) на овој член се врши врз основа на исправа за правен основ, доказ за платен надоместок и геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба изготвен од трговец поединец овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи.

**V. УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ КУЛТУРИ
И КЛАСИ ПРИ ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ****Член 27**

При одржување на катастарот на недвижностите, земјиштето може да претрпи промени во катастарската класа при промена на катастарската култура и при промена на природните и економските услови на земјиштето за земјоделско, шумско и друго производство.

Член 28

(1) При одржување на катастарот на недвижности, по пријава на странка се врши промена на катастарска култура и класа при што во прилог на пријавата странката е должна да достави и доказ издаден од надлежен орган со кој ќе се потврди дали катастарската парцела на која се однесува барањето за промена на катастарска култура и класа, се наоѓа или не се наоѓа во градежен реон.

(2) По исклучок на став (1) од овој член, промена на катастарска култура и класа може да се врши и по службена должност и тоа:

- по пријава на органот надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството, кон која се прилага акт за утврдената промена на катастарската култура или класа; и

- по пријава на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот и единиците на локалната самоуправа, кон која се прилага извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација.

Член 29

(1) Подносителот на пријавата доставува геодетски елаборат за запишување промена на катастарска култура и класа, изготвен од трговец поединец овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи во случај кога со пријавата се бара:

- промена на катастарска култура на земјиштето од градежно неизградено земјиште во градежно изградено земјиште и обратно;

- промена на катастарска култура во нива под оранжерија, нива под помошен објект и нива под објект за примарна обработка на земјоделски производи; и

- промена на катастарска култура и класа на дел од катастарска парцела;

(2) За промена на катастарската култура од став (1) алинеи еден и два од овој член се доставува геодетски елаборат од извршениот премер во функција на одржување на катастарот на недвижности.

(3) Формата и содржината на геодетскиот елаборат од став (2) на овој член се дадени во Правилникот за премер на недвижности.

(4) За промена на катастарска култура и класа од став (1) алинеја три од овој член се доставува геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени – промена на катастарска култура и класа.

(5) Формата и содржината на геодетскиот елаборат од став (4) на овој член се дадени во Правилникот за геодетски работи за посебни намени.

Член 30

(1) Утврдувањето на настанатите промени на катастарските култури и класи на плодните земјишта, природните неплодни земјишта и земјиштата под води го врши стручно лице дипломиран инженер агроном при Агенцијата за катастар на недвижности.

(2) Утврдувањето на настанатите промени на катастарските култури и класи на земјиштата од став (1) на овој член во градежно неизградено земјиште, го врши стручно лице од геодетска насока при Агенцијата за катастар на недвижности.

(3) Утврдувањето на настанатите промени на катастарската култура на земјиштето од градежно неизградено земјиште во градежно изградено земјиште и обротно, го врши трговец поединец овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи.

(4) Катастарските класи се утврдуваат според соседните или најблиските катастарски парцели со иста катастарска култура и со еднаква положба на земјиштето. Доколку таква катастарска култура не се наоѓа во близина на катастарската парцела за која се утврдува катастарска класа, класирањето се врши врз основа на утврдените огледни земјишта во катастарската општина.

Член 31

Земјоделското земјиште кое е вештачки деградирано (посипано со чакал и друг матерјал) не може да биде предмет на промена на катастарска култура и класа, односно ја задржува постојната катастарска култура и класа.

Член 32

Во случај кога се врши промена на катастарска култура и класа на дел од катастарска парцела која не може да биде предмет на физичка делба согласно со закон, податоците од геодетскиот елаборат од член 29 став (4) на овој правилник се користат само за определување на површината на делот од катастарската парцела за кој се врши промената, без да се врши делба на катастарската парцела во катастарскиот план.

Член 33

(1) Стручните лица од член 30, став (1) на овој правилник промената на катастарската култура и класа на земјиштето ја утврдуваат со увид на самото место во присуство на подносителот на пријавата, за што изготвуваат записник.

(2) Во случај кога промената на катастарска култура и класа се однесува на дел од катастарска парцела, при изготвувањето на записникот стручните лица од член 30, став (1) на овој правилник ги користат податоците содржани во геодетскиот елаборат од член 29 став (4) на овој правилник, доставен од подносителот на пријавата.

(3) Формата и содржината на записникот од став (1) на овој член е дадена во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на катастарското класирање на земјиштето („Службен весник на СРМ“ број 29/1987).

Член 35

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-18209/1
17 октомври 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КО _____

Бр. _____

_____ 20__ год.

ЗАПИСНИК
за извршен увид на самото место
на ден _____ год.

Постапувајќи по барањето на _____ од _____, со живеалиште на ул. _____ бр. _____, за промена на катастарска култура и катастарска класа на земјиштето, извршен е увид на самото место во присуство на подносителот на барањето и стручно лице за катастарско класирање на земјиштето од Агенција за катастар на недвижности.

При увидот земени се предвид природните економски услови и својства на почвата. Извршено е споредување на соседните парцели со сличен состав на земјиштето, условите за земјоделско производство и огледните парцели во предметната катастарска општина за извршено катастарско класирање на земјиштето, при што е утврдена следната положба:

(стара) положба утврдена во постапка на класирање -запишана во катастарот на недвижности

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

(нова) положба утврдена по извршен увид на самото место по барање на странката

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

КП бр. _____ култура _____ класа _____

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

СТРУЧНО ЛИЦЕ

Записникот е доставен до одговорно лице во ОКН _____ за понатамошно постапување.

Примил: _____

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВETERИНАРСТВО

3485.

Врз основа на член 59 став (3), алинеја 4 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРОИЗВОДИ ШТО ДОАГААТ ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА(*)

ГЛАВА I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на групата на пластични материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната.

Член 2

Посебни барања

Одредбите на овој правилник ги определуваат и посебните барања за производството и промет на пластични предмети и материјали:

- (а) наменети да дојдат во контакт со храната; или
- (б) кои се веќе во контакт со храната; или
- (в) за кои разумно е да се очекува да дојдат во контакт со храната.

Член 3

Опсег

(1) Одредбите на овој правилник се применуваат на предмети и материјали ставени во промет на пазарот во Република Македонија кои спаѓаат во следните категории:

- а) материјали, предмети и нивни делови кои се состојат исклучиво од пластика;
- б) пластични повеќеслојни материјали и предмети кои се поврзани заедно со лепливи или со други средства;
- в) материјали и предмети од точките а) или б) на овој член печатени и/или покриени со слој или облог;
- г) пластични слоеви или облоги, кои се користат како дихтунзи за тапи и затвораи и заедно со нив формираат збир од два или повеќе слоја на различни видови материјали и
- д) пластични слоеви во повеќеслојни материјали и предмети од различни материјали.

(2) Одредбите на овој правилник не се применуваат на следните предмети и материјали кои се ставаат во промет и истите треба да се опфатени со други конкретни мерки:

- а) јоноизменувачки смоли;
- б) гума и
- в) силикони.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулаторната (ЕЗ) бр. 10/2011 од 14 јануари, 2011 година за пластични материјали и предмети наменети да дојдат во контакт со храна, број 32011R0010

Член 4 Дефиниции

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „пластични материјали и предмети“ се:
 - (а) материјали и предмети од член 3 став (1) точки (а), (б) и (в) на овој правилник и
 - (б) пластични слоеви од член 3 став (1) точки (г) и (д) од овој правилник,

2. „пластика“ е полимер со евентуално додадени адитиви или други супстанции, способен да ја сочинува главната структурна компонента на завршни материјали и предмети;

3. „полимер“ е секоја макромолекуларна супстанција добиена со:

- (а) процес на полимеризација како на пример полиадитија или поликондензација, или сличен процес извршен врз полимери и други појдовни супстанции; или
- (б) хемиска модификација на природни или синтетички макромолекули; или

4. „повеќеслоен пластичен материјал или предмет“ е материјал или предмет составен од два или повеќе слоја пластика;

5. „повеќеслоен материјал или предмет од различни материјали“ е материјал или предмет составен од два или повеќе слоја различни видови материјали, од кои најмалку еден е пластичен слој;

6. „мономер или друга основна или појдовна супстанција“ е:

- (а) мономер претставува молекула која има способност за меѓусебно хемиско поврзување со останатите истородни молекули формирајќи синцир од молекули наречен полимер;

- (б) супстанција подложена на кој било процес на полимеризација за производство на полимери; или

- (в) природна или синтетичка макромолекуларна супстанција која се користи во производството на модификувани макромолекули; или

- (г) супстанција која се користи за модификување на природни или синтетички макромолекули;

7. „адитив“ е супстанција која намерно се додава во пластиката за да се добие физички или хемиски ефект за време на преработката на пластиката или во крајниот материјал или предмет; наменет е да остане во завршниот материјал или предмет;

8. „помагало за производство на полимери“ е секоја супстанција која се користи како соодветен медиум за производство на полимери или пластика; може да биде присутна во крајниот материјал или предмет, но ниту е наменета за тоа, ниту пак игра физичка или хемиска улога во него;

9. „ненамерно додадена супстанција“ е примеса во користените супстанции или среден продукт на реакција формиран за време на процесот на производство или разложување или производ на реакција;

10. „помагало за полимеризација“ (или иницијатор) е супстанција која ја отпочнува полимеризацијата и/или го контролира создавањето на макромолекуларна структура;

11. „граница на целосна миграција (ГЦМ)“ е максимално дозволена количина на неиспарливи супстанции кои се ослободуваат од некој материјал или предмет во симулантите на храна;

12. „симулант на храна“ е медиум за тестирање кој ја претставува храната; симулантот на храна го имитира миграцијата на храната од материјалите кои доаѓаат во контакт со храната;

13. „граница на специфична миграција (ГСМ)“ е максимално дозволена количина на дадена супстанција која е со ослободување од одреден материјал или предмет во храната или симулантите на храна;

14. „вкупна граница на специфична миграција (ГСМ(В))“ е максимално дозволениот збир на одредени супстанции кои се ослободуваат во храната или симулантите на храна кој се изразува како вкупен износ од половината од посочените супстанции;

15. „функционална бариера“ е бариера која се состои од еден или повеќе слоја на кој било вид материјал која обезбедува дека крајниот материјал или предмет ги исполнува одредбите на член 6 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната *2 и одредбите на овој правилник;

16. „храна без маснотии“ е храна за која при тестирањето на миграцијата во Табела 2 на Прилог 5 кој е составен дел од овој правилник кон оваа регулатива се одредени единствено симулантите на храна кои се разликуваат од D1 или D2;

17. „ограничување“ е ограничување на употребата на одредена супстанција, граница на миграција или граница на количината на супстанцијата во материјалот или предметот;

18. „спецификација“ е составот на одредена супстанција, критериумите за нејзината чистота, физичко-хемиските карактеристики на одредена супстанција, поединственостите кои се однесуваат на производниот процес или дополнителни информации за изразувањето на границите на миграција.

Член 5

Ставање во промет на пластични предмети и материјали кои доаѓаат во контакт со храната

Пластичните материјали и предмети можат да се стават на пазарот единствено ако:

- ги исполнуваат општите барања од член 6 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната при наменетата и предвидлива употреба;

- ги исполнуваат барањата за означување на член 19 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната *3;

- ги исполнуваат барањата за следливост на член 20 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната *4;

- се произведени според правилата за добра производна пракса утврдени во Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната *5 и

- ги исполнуваат барањата за составот и означувањето утврдени во Поглавјата II, III и IV на овој правилник.

ГЛАВА II БАРАЊА ВО ВРСКА СО СОСТАВОТ

ОДДЕЛ 1

Одобрени супстанции

Член 6

Единствена листа на одобрени супстанции

(1) Супстанциите од Единствената листа на одобрени супстанции (во понатамошниот текст: Листа) дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник може да се користат во производството на пластични слоеви во пластичните материјали и предмети.

(2) Листата се состои од:

- (а) мономери или други појдовни супстанции;
- (б) адитиви со исклучок на бои;
- (в) помагала за производство на полимери со исклучок на растворувачи и
- (г) макромолекули добиени од микробиолошка ферментација.

Член 7

Отстапувања за супстанциите кои не се на Листата

(1) По исклучок од член 6 од овој правилник, супстанции кои не се наведени во Листата може да се користат како помагала за добивање на полимери во производството на пластични слоеви во пластичните материјали и предмети, но тие претходно треба да ги поминат процедурите од член 10 на Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната.

(2) По исклучок од член 6 од овој правилник, може да се користат бои и растворувачи во производството на пластични слоеви во пластичните материјали и предмети кои подлежат на процедурите опишани во член 10 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната.

(3) Одредбите од членовите 12, 13, 14, 15 и 16 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната се применуваат на следните супстанции кои не се на Листата:

- а) соли (вклучувајќи двојни и киселински соли) на алуминиум, амониум, бариум, калциум, кобалт, бакар, железо, литиум, магнезиум, манган, калиум, натриум и цинк од одобрени киселини, феноли или алкохоли;

- б) смеси добиени со мешање на одобрени супстанции без хемиска реакција на компонентите;

- в) кога се користат како адитиви, природни или синтетички полимерни супстанции со молекуларна тежина од најмалку 1 000 Da, освен макромолекули добиени со микробиолошка ферментација, кои ги исполнуваат барањата на овој правилник, доколку можат да фигурираат како главна структурна компонента на крајниот материјал или предмет;

- г) кога се користат како мономери или други појдовни супстанции, пред-полимерите и природните или синтетичките макромолекуларни супстанции, како и нивните мешавини, освен макромолекулите добиени со микробиолошка ферментација, воколку мономерите или појдовните супстанции потребни за нивно синтезирање се внесени во листата.

(4) Во пластичните слоеви на пластичните материјали или предмети, може да се присутни следните супстанции, кои не се дадени во Листата:

- а) ненамерно додадени супстанции и
- б) помагала за полимеризација.

ОДДЕЛ 2

Општи барања, ограничувања и спецификации

Член 8

Општи барања за супстанциите

Супстанциите кои се користат во производството на пластични слоеви во пластичните материјали и предмети се со технички квалитет и чистота соодветна на намената и предвидлива употреба на материјалите и предметите. Составот му е познат на производителот на супстанцијата и ќе им биде ставен на увид на надлежните органи доколку тоа го побараат.

Член 9

Посебни барања за супстанциите

(1) Супстанциите кои се користат во производството на пластични слоеви во пластичните материјали и предмети подлежат на следните ограничувања и спецификации:

- а) границата на специфична миграција утврдена во член 10 од овој правилник;
- б) границата на целосна миграција утврдена во член 11 од овој правилник;
- в) ограничувањата и спецификациите утврдени во Прилог 1, Табела 1, колона 10, точка 1 на овој правилник и
- г) деталните спецификации утврдени во Прилог 1 точка 4 на овој правилник.

(2) Супстанциите кои се користат во производството на пластични слоеви во пластичните материјали и предмети, во наноформа, ќе се користат единствено ако тоа е изрично одобрено и споменато во спецификациите дадени во Прилог 1 на овој правилник.

Член 10

Општи ограничувања за пластични материјали и предмети

Општите ограничувања за пластични материјали и предмети се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 11

Граници на специфична миграција

(1) Пластичните материјали и предмети не треба да ги пренесуваат нивните состојки во храната во количини кои ги надминуваат границите на специфична миграција (ГСМ) дадени во Прилог 1 на овој правилник. Овие граници на специфична миграција (ГСМ) се изразуваат во mg супстанција на kg храна (mg/kg).

(2) За супстанциите за кои во Прилог 1 на овој правилник не е дадена граница на специфична миграција или некое друго ограничување, се применува општата граница на специфична миграција од 60 mg/kg.

(3) По исклучок од одредбите на ставовите (1) и (2) на овој член, адитивите кои се одобрени согласно Правилникот за адитивите што се употребуваат во производството на храна⁷ не треба да мигрираат во храната во количества кои би предизвикале технолошки ефект во крајната храна и не треба да:

- а) ги надминат ограничувањата предвидени во Правилникот за адитивите што се употребуваат во производството на храна или ограничувањата дадени во Прилог 1 на овој правилник каде нивната употреба како адитиви во храна е одобрена или

- б) ги надминат ограничувањата утврдени во Прилог 1 на овој правилник каде нивната употреба како адитиви во храна не е одобрена.

Член 12

Граница на целосна миграција

(1) Пластичните материјали и предмети не треба да ги пренесуваат нивните состојки во симулантите на храна во количества кои надминуваат 10 mg од вкупните состојки ослободени на dm² од површината на контакт со храната (mg/dm²).

(2) По исклучок од став 1 на овој член, пластичните материјали и предмети кои се наменети да дојдат во контакт со храна за доенчиња и мали деца, согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - млечна храна за доенчиња⁸ и Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца⁹, не треба да ги пренесуваат нивните состојки во симулантите на храна во количества кои надминуваат 60 mg од вкупните состојки ослободени на kg симулант на храна.

ГЛАВА III

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДРЕДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДМЕТИ

Член 13

Пластични повеќеслојни материјали и предмети

(1) Во еден пластичен повеќеслоен материјал или предмет, составот на секој пластичен слој треба да ги исполнува одредбите на овој правилник.

(2) По исклучок од став 1 на овој член, еден пластичен слој кој не е во директен контакт со храната и е одделен од неа со функционална бариера, може да:

(а) не ги исполнува ограничувањата и спецификациите утврдени во Прилог 1 на овој правилник, освен за винилхлорид мономер и/или

(б) се произведени со супстанции кои не се на Листата.

(3) Миграцијата на супстанции од став (2) точка (б) на овој член во храна или симулант на храна не треба да биде видлива односно измерена со статистичка сигурност со метод на анализа со граница на детекција од 0.01 mg/kg. Границата секогаш се изразува како концентрација во храната или симулантите на храна и се однесува на група соединенија, доколку тие се структурно и токсиколошки поврзани, особено во случајот на изомерите или соединенијата од истата релевантна функционална група, и ќе вклучи можно изразување на преносот помеѓу групите.

(4) Супстанциите кои ги не се дадени во Листата од став (2) точка (б) на овој член не припаѓаат на ниту една од следните категории:

- а) супстанциите класифицирани како „мутагени“, „канцерогени“ или „токсични при репродукција“ и
- б) супстанции во наноформа.

(5) Крајниот пластичен повеќеслоен материјал или предмет треба да е во согласност со границите на специфична миграција утврдени во член 11 на овој правилник и границата на целосна миграција утврдена во член 12 на овој правилник.

Член 14

Повеќеслојни материјали и предмети од различни материјали

(1) Во еден повеќеслоен материјал или предмет од различни материјали, составот на секој пластичен слој треба да ги исполнува барањата утврдени со овој правилник.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, пластичниот слој во еден повеќеслоен материјал или предмет составен од различни материјали кој не е во директен контакт со храната и е одделен од неа со функционална бариера, може да биде произведен со супстанции кои не се дадени во Листата.

(3) Супстанциите кои не се дадени во Листата од став (2) на овој член не припаѓаат на ниту една од следните категории:

- а) супстанциите класифицирани како „мутагени“, „канцерогени“ или „токсични при репродукција“ и
- б) супстанции во наноформа.

(4) По исклучок од став (1) на овој член, одредбите на членовите 11 и 12 на овој правилник не се однесуваат на пластични слоеви во повеќеслојни материјали и предмети од различни материјали.

(5) Пластичните слоеви во повеќеслојни материјали и предмети составени од различни материјали секогаш треба да ги исполнуваат ограничувањата за винилхлорид мономер дадени во Прилог 1 на овој правилник.

ГЛАВА IV

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 15

Изјава за усогласеност

(1) За пластичните материјали и предмети, полупроизводите и супстанциите наменети за производство на тие материјали и предмети во фазите на ставање во промет, со исклучок на фазата на малопродажба, потребна е писмена изјава во согласност со член 9 ставови (4) и (5) од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната.

(2) Писмената изјава од став (1) на овој член ја дава деловниот субјект која треба да ги содржи информациите дадени во Прилог 4 кој е составен дел од овој правилник.

(3) Писмената изјава од став (1) на овој член, овозможува лесна идентификација на материјалите, предметите или полупроизводите или супстанциите за кои е издадена. Изјавата може да се обнови доколку настанат значителни промени во составот или производството

кои предизвикуваат промени и врз миграцијата од материјалите или предметите или доколку се добијат нови научни податоци.

Член 16

Придружни документи

(1) Деловниот субјект, на барање на Агенцијата за храна и ветеринарство, ја стави на увид соодветната документација со која потврдува дека материјалите и предметите, полупроизводите и супстанциите наменети за производство на тие материјали и предмети ги исполнуваат барањата утврдени со овој правилник.

(2) Документацијата од став (1) на овој член треба да ги содржи условите и резултатите од тестирањето, пресметките, моделирањето, други анализи и докажан материјал за безбедноста или усогласеноста.

ГЛАВА V

УСОГЛАСЕНОСТ НА БАРАЊАТА

Член 17

Обработка и толкување на резултатите од тестирањето на миграцијата

(1) За да се провери усогласеноста на барањата утврдени со овој правилник, вредностите на специфичната миграција се изразуваат во mg/kg и се однесуваат на реалниот сооднос меѓу површина и волуменот на материјалот или предметот при тековната или предвидена употреба.

(2) По исклучок од став (1) на овој член за:

- а) контејнери и други предмети, кои содржат или е планирано да содржат помалку од 500 ml или g или повеќе од 10 l,

- б) материјали и предмети за кои поради нивната форма не е можно да се процени врската меѓу нивната површина и количеството храна со која доаѓаат во контакт,

- в) материјали за пакување на храна во форма на плочи и ленти и кои сеуште не се во контакт со храната,

- г) материјали за пакување на храна во форма на плочи и ленти кои содржат помалку од 500 ml или g или повеќе од 10 l,

вредноста на миграцијата се изразува во mg/kg и го опфаќа соодносот меѓу површината и волуменот на 6 dm² на килограм храна.

(3) Одредбите од став (2) од овој член не се применуваат на пластични материјали и предмети наменети да дојдат во контакт или кои веќе се во контакт со храна за доенчиња и мали деца, согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - млечна храна за доенчиња и Правилникот за посебните барања за безбедност на храна за посебна нутритивна употреба - преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца.

(4) По исклучок од став (1) на овој член, за капачињата, дихтунзите, затворачите и слични предмети за затворање, вредноста на специфичната миграција се изразува во:

- а) mg/kg, земајќи ја предвид вистинската содржина на контејнерот за кој затворачот е наменет или во mg/dm², земајќи ја предвид вкупната контактна повр-

шина на предметот за затворање и предметот кој се затвора, доколку употребата на предметот е позната и земајќи ги предвид одредбите на став (2) на овој член и

- б) mg/предмет доколку употребата на предметот не е позната.

(5) За капачињата, дихтунзите, затвораците и слични предмети за затворање, вредноста на целосната миграција се изразува во:

- а) mg/dm², земајќи ја предвид вкупната контактна површина на предметот за затворање и предметот кој се затвора, доколку употребата на предметот е позната и

- б) mg/предмет доколку употребата на предметот не е позната.

Член 18

Правила за проценка на усогласеноста со границите на миграција

(1) За материјалите и предметите кои се веќе во контакт со храната, проверката на усогласеноста со границите на специфична миграција се врши согласно правилата дадени во Прилог 5 Поглавје 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) За материјалите и предметите кои сеуште не се во контакт со храната, потврдата на усогласеноста со границите на специфична миграција се врши врз храната или симулантите на храна дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник, согласно правилата дадени во Прилог 5 Поглавје 2 Оддел 2.1 на овој правилник.

(3) За материјалите и предметите кои сеуште не се во контакт со храната, потврдата на следењето на усогласеноста со границата на специфична миграција се врши со примена на пристапите на проверка согласно правилата утврдени во Прилог 5 Поглавје 2, Оддел 2.2 на овој правилник. Доколку некој материјал или предмет не е усогласен со границите на миграција при пристапот на проверка, престанокот на неусогласувањето треба да се потврди со проверка на усогласеноста согласно став (2) на овој член.

(4) За материјалите и предметите кои сеуште не се во контакт со храната, потврдата на усогласеноста со границите на целосна миграција се врши врз симулантите на храна А, В, С, D1 и D2, од Прилог 3 на овој правилник, согласно правилата дадени во Прилог 5 Поглавје 3, Оддел 3.1 на овој правилник.

(5) За материјалите и предметите кои сеуште не се во контакт со храната, потврдата на усогласеноста со границата на целосна миграција се врши со примена на пристапите на проверка согласно правилата дадени во Прилог 5 Поглавје 3, Оддел 3.4 на овој правилник. Доколку некој материјал или предмет не е усогласен со границата на миграција при пристапот на проверка, престанокот на неусогласувањето треба да се потврди со проверка на усогласеноста согласно став (4) на овој член.

(6) Резултатите од тестирањето на специфичната миграција добиени кај храната имаат предност пред резултатите добиени кај симулантот на храна. Резултатите од тестирањето на специфичната миграција добиени кај симулантот на храна имаат предност пред резултатите добиени со пристапите на проверка.

(7) Пред да се споредат резултатите од тестирањето на специфичната и целосната миграција со границите на миграција, се применуваат факторите на корекција дадени во Прилог 5 Поглавје 4 на овој правилник во согласност со правилата одредени во истиот.

Член 19

Проценка на супстанциите кои не се на листата

Усогласеноста на супстанциите кои не се на листата а се наведени во ставовите (1), (2) и (4) на член 6 и став (2) на член 13 на овој правилник кои не се опфатени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник се проценува во согласност со општите барања за безбедност од член 6 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната и со меѓународно призаните научни начела за проценка на ризикот.

ГЛАВА VI

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20

Преодни одредби

(1) Со денот на влегување во сила на овој правилник, придружните документи од член 16 на овој правилник за материјали, предмети и супстанции ставени на пазарот до 31 декември 2015 година може да се засноваат врз правилата за тестирање на миграцијата утврдени во член 18 на овој правилник.

(2) Придружните документи од член 16 на овој правилник, од 1 јануари 2016 година ќе се засноваат на правилата за тестирање на миграцијата утврдени во член 18 на овој правилник, без тоа да е во спротивност со став (1) на овој член.

(3) Адитивите кои се користат при одредување на големината на плексиглас за пластика збогатена со плексиглас која не е наведена во Прилог 1 на овој правилник, до 31 декември 2015 година реба да ги исполнуваат одредбите за проценка на ризикот утврдени во член 19 на овој правилник.

(4) Материјалите и предметите кои се ставени на пазарот пред донесувањето на овој правилник може да се продаваат до 1 јануари 2014 година.

(5) Одредбата на член 6 на овој правилник за употребата на адитиви, со исклучок на пластификаторите, ќе се применува на пластичните слоеви или пластичните премази во капачињата и затвораците наведени во член 3 точка (г) од на овој правилник, од 31 декември 2015 година.

(6) Одредбата од член 6 на овој правилник ќе се применува на употребата на адитиви при одредување на големината на плексиглас за пластика збогатена со плексиглас од 31 декември 2015 година.

Член 21

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2772/3

16 октомври 2013 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Табела 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
FCM број на супстанција	Реф. бр.	CAS бр.	Име на супстанцијата	Употреба како адитив или помагало за производство на полимери (да/не)	Употреба како мономер или друга појдовна супстанција или макромолекул добиен со микробиолош	Применливост на ФРМ (да/не)	GCM [mg/kg]	GCM (B) [mg/kg] (бр. за ограничување на групата)	Ограничувања и спецификации	Забелешки за проверка на усогласеноста
1	12310	0266309-43-7	албумин	не	да	не				
2	12340	—	албумин, коагулиран со формалдехид	не	да	не				
3	12375	—	алкохоли, алифатни, монохидрични, заситени, линеарни, примарни (C ₄ -C ₂₂)	не	да	не				
4	22332	—	мешавина на (40% w/w) 2,2,4-триметилхексан-1,6-диизоцијанат и (60% w/w) 2,4,4-триметилхексан-1,6-диизоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат.	(10)
5	25360	—	триалкил(C ₅ -C ₁₅)оцетна киселина, 2,3-епоксипропил естер	не	да	не	ND		1 mg/kg во крајниот производ изразено како група епокси. Молекуларната тежина е 43 Da.	
6	25380	—	триалкил оцетна киселина (C ₇ -C ₁₇), винил естери	не	да	не	0,05			(1)
7	30370	—	ацетилоцетна киселина, соли	да	не	не				
8	30401	—	ацетилрани моно- и диглицериди на масни киселини	да	не	не		(32)		
9	30610	—	киселини, C ₂ -C ₂₄ , алифатични, линеарни, монокарбоксилни од природни масла и масти и киселини, C ₂ -C ₂₄ , алифатични, линеарни, монокарбоксилни, синтетички и нивни моно-, ди и триглицерол естери	да	не	не				
10	30612	—	киселини, C ₂ -C ₂₄ , алифатични, линеарни, монокарбоксилни, синтетички и нивни моно-, ди и триглицерол естери	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	30960	—	киселини, алифатични, монокарбоксилни (C ₆ -C ₂₂), естери со полиглицерол	да	не	не				
12	31328	—	киселини, масни, од животински или од растителни масти во	да	не	не				
13	33120	—	алкохоли, алифатни, монохидрични, заситени, линеарни, примарни (C ₄ -C ₂₄)	да	не	не				
14	33801	—	N-алкил(C ₁₀ -C ₁₃)бензолсулфонска киселина	да	не	не	30			
15	34130	—	алкил, линеарен со еднаков број атоми на јаглерод (C ₁₂ -C ₂₀) диметиламини	да	не	да	30			
16	34230	—	алкил (C ₈ -C ₂₂) сулфонски киселини	да	не	не	6			
17	34281	—	алкил(C ₈ -C ₂₂)сулфурни киселини, линеарни, примарни со еднаков број атоми на јаглерод	да	не	не				
18	34475	—	алуминиум калциумхидроксид фосфит, хидрат	да	не	не				
19	39090	—	N,N-бис(2-хидроксиетил)алкил (C ₈ -C ₁₈)амин	да	не	не		(7)		
20	39120	—	N,N-бис(2-хидроксиетил)алкил (C ₈ -C ₁₈)амин хидрохлориди	да	не	не		(7)	ГСМ(В) изразено исклучувајќи HCl	
21	42500	—	карбонска киселина, соли	да	не	не				
22	43200	—	рицинусово масло, моно и диглицериди	да	не	не				
23	43515	—	хлориди на холин естери на масни киселини на масло од кокосов орев	да	не	не	0.9			(1)
24	45280	—	памучни влакна	да	не	не				
25	45440	—	крезоли, бутилирани, стирилоирани	да	не	не	12			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	46700	—	5,7-ди-терц-бутил-3-(3,4- и 2,3-диметилфенил)-3Н-бензофуран-2-еден кој содржи: а) 5,7-ди-терц-бутил-3-(3,4-диметилфенил)-3Н-бензофуран-2-еден (80 до 100 % w/w) и б) 5,7-ди-терц-бутил-3-(2,3-диметилфенил)-3Н-бензофуран-2-еден (0 до 20 %	да	не	не	5			
27	48960	—	9,10-дихидрокси стеаринска киселина и нејзините олигомери	да	не	не	5			
28	50160	—	ди-н-октилтин бис(н-алкил(C ₁₀ -C ₁₆) меркаптоацетат)	да	не	не		(10)		
29	50360	—	ди-н-октилтин бис(етил малеат)	да	не	не		(10)		
30	50560	—	ди-н-октилтин 1,4-бутандиол бис(меркаптоацетат)	да	не	не		(10)		
31	50800	—	ди-н-октилтин дималеат, естеризирани	да	не	не		(10)		
32	50880	—	ди-н-октилтин дималеат, полимери (n = 2-4)	да	не	не		(10)		
33	51120	—	ди-н-октилтин тиобензоат 2-етилхексил меркаптоацетат	да	не	не		(10)		
34	54270	—	етилхидроксиметилцелулоза	да	не	не				
35	54280	—	етилхидроксипропилцелулоза	да	не	не				
36	54450	—	масти и масла, од животинско или растително потекло во	да	не	не				
37	54480	—	масти и масла, хидрогенирани, од животинско или растително потекло во храна	да	не	не				
38	55520	—	стапени влакна	да	не	не				
39	55600	—	стапени микротопчиња	да	не	не				
40	56360	—	глицерол, естери со оцетна киселина	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41	56486	—	глицерол, естери со киселини, алифатни,	да	не	не				
42	56487	—	глицерол, естери со бутирна киселина	да	не	не				
43	56490	—	глицерол, естери со ерука киселина	да	не	не				
44	56495	—	глицерол, естери со 12- хидроксистеаринска	да	не	не				
45	56500	—	глицерол, естери со лаурирска киселина	да	не	не				
46	56510	—	глицерол, естери со линоленска киселина	да	не	не				
47	56520	—	глицерол, естери со миристинска киселина	да	не	не				
48	56535	—	глицерол, естери со нонанонска киселина	да	не	не				
49	56540	—	глицерол, естери со олеинска киселина	да	не	не				
50	56550	—	глицерол, естери со палмитинска киселина	да	не	не				
51	56570	—	глицерол, естери со пропионска киселина	да	не	не				
52	56580	—	глицерол, естери со рициноелинска киселина	да	не	не				
53	56585	—	глицерол, естери со стеаринска киселина	да	не	не				
54	57040	—	глицерол моноолеат, естер со олеинска киселина	да	не	не				
55	57120	—	глицерол моноолеат, естер со лимонска киселина	да	не	не				
56	57200	—	глицерол монопалмитат, естер со аскорбинска киселина	да	не	не				
57	57280	—	глицерол монопалмитат, естер со лимонска киселина	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
58	57600	—	глицерол моностеарат, естер со аскорбинска киселина	да	не	не				
59	57680	—	глицерол моностеарат, естер со лимонска киселина	да	не	не				
60	58300	—	глицин, соли	да	не	не				
62	64500	—	лизин, соли	да	не	не				
63	65440	—	манган пирофосфит	да	не	не				
64	66695	—	метилхидроксиметилцелулоза	да	не	не				
65	67155	—	смеса на 4-(2-	да	не	не			Не повеќе од 0.05 % (w/w)	
66	67600	—	моно-н-октилтин трис(алкил(C ₁₀ -C ₁₆) меркаптоацетат	да	не	не		(11)		
67	67840	—	монтански киселини и/или нижни естери со етилглицерол и/или со 1,3-бутандиол и/или со глицерол	да	не	не				
68	73160	—	фосфорна киселина, моно- и ди-н-алкил (C ₁₆ и C ₁₈) естри	да	не	да	0,05			
69	74400	—	фосфорна киселина, трис(нонил- и/или динонилфенил) естер	да	не	да	30			
70	76463	—	полиакрилна киселина, соли	да	не	не		(22)		
71	76730	—	полидиметилсилокс ан, гама- хидроксипропилиран	да	не	не	6			
72	76815	—	полиестер на адипинска киселина со глицерол или пентаеритритол, естери со еднаков број неразгранети C ₁₂ -C ₂₂ масни киселини	да	не	не		(32)	Фракцијата со молекуларна тежина под 1 000 Da не смее да надмине 5 % (w/w)	
73	76866	—	полиестери на 1,2-пропан и/или 1,3- и/или 1,4-бутан и/или полипропиленегликол со адипинска киселина, со евентуално додадена оцетна киселина или масни киселини C ₁₂ -C ₁₈ или н-октанол и/или н- деканол	да	не	да		(31) (32)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
74	77440	—	полиетиленгликол дирицинолеат	да	не	да	42			
75	77702	—	полиетиленгликол естери на алифински монокарбоксилни киселини (C ₆ -C ₁₂) и нивни амониум и натриумсулфати	да	не	не				
76	77732	—	полиетилен гликол (EO = 1-30, типично 5) етер на бутил 2- цијано 3-(4-хидрокси-3- метоксифенил) акрилат	да	не	не	0,05		Само за употреба во PET	
77	77733	—	полиетиленгликол (EO = 1-30, типично 5) етер на бутил-2- цијано-3-(4-хидроксифенил) акрилат	да	не	не	0,05		Само за употреба во PET	
78	77897	—	полиетиленгликол (EO = 1-50) моноалкилетер (линеарен и разгранет, C ₈ -C ₂₀) сулфат, соли	да	не	не	5			
79	80640	—	полиоксипол (C ₂ -C ₄) диметилполисилокса	да	не	не				
80	81760	—	прашоци, честички и влакна на месинг, бронза, бакар, не'рѓосувачки челик, калај и легури на бакар, калај и железо	да	не	не				
81	83320	—	пропилхидроксипропилцелулоза	да	не	не				
82	83325	—	пропилхидроксиметилцелулоза	да	не	не				
83	83330	—	пропилхидроксипропилцелулоза	да	не	не				
84	85601	—	силикати, природни (со исклучок на азбест)	да	не	не				
85	85610	—	силикати, природни, силанирани (со исклучок на азбест)	да	не	не				
86	86000	—	силициумова киселина, силпирана	да	не	не				
87	86285	—	силоксон диоксид, силаниран	да	не	не				
88	86880	—	натриум моноалкил диалкилфеноксибензендисул фонат	да	не	не	9			
89	89440	—	стеаринска киселина, естери со етиленигликол	да	не	не		(2)		
90	92195	—	таурин, соли	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
91	92320	—	тетрадецил- полиетиленгликол(EO=3-8) етер на гликолна киселина	да	не	да	15			
92	93970	—	трициклодеканедимета нол бис(хексахидрофталат)	да	не	не	0,05			
93	95858	—	восоци, парафински, рафинирани, добиени добие ни од петролеј врз база на јаглеводородни суровини, со ниска вискозност	да	не	не	0,05		Да не се употребуваат за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е наменет симулантот D. Средната молекуларна тежина не е помала од 350 Da. Вискозноста на 100 °C не е помала од 2,5 cSt (2,5 × 10 ⁻⁶ m ² /s). Содржина на јаглеводороди со број на јаглерод помал од 25, не повеќе од 40 % (w/w).	
94	95859	—	восоци, рафинирани, добиени добие ни од петролеј врз база на јаглеводородни суровини, со висока вискозност	да	не	не			Средната молекуларна тежина не е помала од 500 Da. Вискозноста на 100 °C не е помала од 11 cSt (11 × 10 ⁻⁶ m ² /s).	
95	95883	—	бели минерални масла, парафински, добиени од петролеј врз база на хидрокарбонски суровини	да	не	не			Средната молекуларна тежина не е помала од 480 Da. Вискозноста на 100 °C не е помала од 8,5 cSt (8,5 × 10 ⁻⁶ m ² /s). Содржината на минерални јаглеводороди со број на јаглерод помал од 25, не повеќе од 5 % (w/w).	
96	95920	—	дрвен прав и влакна, нетретиран	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
97	72081/10	—	смоли од петролеј јаглеводород (хидрирани)	да	не	не			Смолите од петролеј јаглеводород, хидрирани, се добиваат со катализација или термалполимеризација на диени и олефини на алифатични, ациклически и/или монобензенoидарипалкални видови од дестилати на расцепени	
98	17260 54880	0000050-00-0	формалдехид	да	да	не		(15)		
99	19460 62960 24490	0000050-21-5	млечна киселина	да	да	не				
100	88320	0000050-70-4	сорбитол	да	да	не				
101	36000	0000050-81-7	аскорбинска киселина	да	не	не				
102	17530	0000050-99-7	гликоза	не	да	не				
103	18100 55920	0000056-81-5	глицерол	да	да	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
104	58960	0000057-09-0	хексадецилтриметиламониум бромид	да	не	не	6			
105	22780	0000057-10-3	палмитинска киселина	да	да	не				
106	24550	0000057-11-4	стеаринска киселина	да	да	не				
107	25960	0000057-13-6	уреа	не	да	не				
108	24880	0000057-50-1	сахароза	не	да	не				
109	23740	0000057-55-6	1,2-пропандиол	да	да	не				
110	53600	0000059-02-9	а-токоферол	да	не	не				
111	53600	0000060-00-4	етилендиаминтетраоцетна киселина	да	не	не				
112	64015	0000060-33-3	линоленска киселина	да	не	не				
113	16780	0000064-17-5	етанол	да	да	не				
114	55040	0000064-18-6	мравја киселина	да	не	не				
115	10090	0000064-19-7	оцетна киселина	да	да	не				
116	13090	0000065-85-0	бензоева киселина	да	да	не				
117	21550	0000067-56-1	метанол	не	да	не				
118	23830	0000067-63-0	2-пропанол	да	да	не				
119	30295	0000067-64-1	ацетон	да	не	не				
120	49540	0000067-68-5	диметил сулфоксид	да	не	не				
121	24270	0000069-72-7	салицилна киселина	да	да	не				
122	23800	0000071-23-8	1-пропанол	не	да	не				
123	13840	0000071-36-3	1-бутанол	не	да	не				
124	22870	0000071-41-0	1-пентанол	не	да	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
145	10630	0000079-06-1	акриламид	не	да	не	ND			
146	23890 82000	0000079-09-4	пропионска киселина	да	да	не				
147	10690	0000079-10-7	акрилна киселина	не	да	не		(22)		
148	14650	0000079-38-9	хлоротрифлуороетилен	не	да	не	ND			(1)
149	19990	0000079-39-0	метакриламид	не	да	не	ND			
150	20020	0000079-41-4	метакрилна киселина	не	да	не		(23)		
151	13480 13607	0000080-05-7	2,2-бис(4-хидроксифенил) пропан	не	да	не	0,6		Да не се употребува при производство на поликарбонатни шишиња за бебиња	
152	15610	0000080-07-9	4,4'-дихлоридифенил сулфон	не	да	не	0,05			
153	15267	0000080-08-0	4,4'-диаминодифенил сулфон	не	да	не	5			
154	13617 16090	0000080-09-1	4,4'-дихидроксифенил сулфон	не	да	не	0,05			
155	23470	0000080-56-8	алфа-пинен	не	да	не				
156	21130	0000080-62-6	метакрилна киселина, метил естер	не	да	не		(23)		
157	74880	0000084-74-2	фтална киселина, дибутил естер	да	не	не	0,3	(32)	Да се користи само како: (а) пластификатор во материјали и предмети за повеќекратна употреба кои доаѓаат во контакт со храна без маснотии; (б) агенс за техничка поддршка во полиолефини во концентрации до 0.05% во крајниот производ.	(7)
158	23380 76320	0000085-44-9	фтален анхидрид	да	да	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159	74560	0000085-68-7	фтална киселина, бензил бутил естер	да	не	не	30	(32)	Да се користи само како: (а) пластификатор во материјали и предмети за повеќекратна употреба; (б) пластификатор во материјали и предмети за еднократна употреба кои доаѓаат во контакт со храна без маснотии, освен за млечна храна за доенчиња и последователна формула за доенчиња и храна за доенчиња на житна основа, дефинирани во Правилникот за посебните барања за безбедност на млечна храна за доенчиња и Правилникот за посебните барања за безбедност на храна за доенчиња и мали деца на житна основа; (в) агенс за техничка поддршка во концентрации до 0.1% во крајниот производ.	(7)
160	84800	0000087-18-3	салицилна киселина, 4-терц-бутилфенил естер	да	не	да	12			
161	92160	0000087-69-4	винска киселина	да	не	не				
162	65520	0000087-78-5	манитол	да	не	не				
163	66400	0000088-24-4	2,2'-метилден бис(4-етил-6-терц-бутилфенол)	да	не	да		(13)		
164	34895	0000088-68-6	2-аминобензамид	да	не	не	0,05		Само за употреба во PET за вода и пијалоци	
165	23200 74480	0000088-99-3	алфа-фтална киселина	да	да	не				
166	24057	0000089-32-7	пиромелитен анхидрид	не	да	не	0,05			
167	25240	0000091-08-7	2,6-толуен диизоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат.	(10)
168	13075 15310	0000091-76-9	2,4-диамино-6-фенил-1,3,5-триазин	не	да	не	5			(1)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
169	16240	0000091-97-4	3,3'-диметил-4,4'-	не	да	не				1 mg/kg во крајниот производ	(10)
170	16000	0000092-88-6	4,4'-дихидроксибифенил	не	да	не	6				
171	38080	0000093-58-3	бензоева киселина, метил естер	да	не	не					
172	37840	0000093-89-0	бензоева киселина, етил естер	да	не	не					
173	60240	0000094-13-3	4-хидроксисензоева киселина, пропилен естер	да	не	не					
174	14740	0000095-48-7	о-крезол	не	да	не					
175	20050	0000096-05-9	метакрилна киселина, алилен естер	не	да	не	0,05				
176	11710	0000096-33-3	акрилна киселина, метил естер	не	да	не		(22)			
177	16955	0000096-49-1	етилен карбонат	не	да	не	30			ГСМ изразена како етиленгликол Резидуална содржина на 5 мг етилен карбонат на кг хидрогел со максимум 10 г хидрогел во контакт со 1кг храна.	
178	92800	0000096-69-5	4,4'-тиобис(6-терц-бутил-3-метилфенол)	да	не	да	0,48				
179	48800	0000097-23-4	2,2'-дихидрокси-5,5'-	да	не	да	12				
180	17160	0000097-53-0	еунолол	не	да	не		(33)			
181	20890	0000097-63-2	метакрилна киселина, етил	не	да	не		(23)			
182	19270	0000097-65-4	итаконска киселина	не	да	не					
183	21010	0000097-86-9	метакрилна киселина, изобутил естер	не	да	не		(23)			
184	20110	0000097-88-1	метакрилна киселина, бутил естер	не	да	не		(23)			
185	20440	0000097-90-5	метакрилна киселина,	не	да	не	0,05				
186	14020	0000098-54-4	4-терц-бутилфенол	не	да	не	0,05				
187	22210	0000098-83-9	а-метилстирен	не	да	не	0,05				
188	19180	0000099-63-8	дихлорид на изофталина	не	да	не		(27)			
189	60200	0000099-76-3	4-хидроксисензоева киселина, метил естер	да	не	не					
190	18880	0000099-96-7	p-хидроксисензоева киселина	не	да	не					
191	24940	0000100-20-9	дихлорид на терефталина	не	да	не		(28)			
192	23187	—	фталина киселина	не	да	не		(28)			
193	24610	0000100-42-5	стирен	не	да	не					

194	13150	0000100-51-6	бензил алкохол	не	да	не					
195	37360	0000100-52-7	бензалдехид	да	не	не					(3)
196	18670 59280	0000100-97-0	хексаметилентетрамин	да	да	не		(15)			
197	20260	0000101-43-9	метакрилна киселина, циклохексил естер	не	да	не	0,05				
198	16630	0000101-68-8	дифенилметан-4,4'-диизоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат.		(10)
199	24073	0000101-90-6	резорцинол диглицидил етер	не	да	не	ND		Да не се користи за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е одреден симулантот D. Само за индиректен контакт со храна, позади PET слој.		(8)
200	51680	0000102-08-9	N,N'-дифенилтиуреа	да	не	да	3				
201	16540	0000102-09-0	дифенил карбонат	не	да	не	0,05				
202	23070	0000102-39-6	(1,3-фениленедиокси) диоцетна киселина	не	да	не	0,05				(1)
203	13323	0000102-40-9	1,3-бис(2-хидроксисетокси) бензен	не	да	не	0,05				
204	25180 92640	0000102-60-3	N,N,N',N'-тетракис(2-хидроксипропил) етилендиамин	да	да	не					
205	25385	0000102-70-5	триламина	не	да	не			40 mg/kg хидрогел при сооднос на 1kg храна со максимум 1.5 грама хидрогел. Да се користи само во хидрогелови		
206	11500	0000103-11-7	акрилна киселина, 2-етилхексил естер	не	да	не	0,05				
207	31920	0000103-23-1	адипинска киселина, бис(2-етилхексил)естер	да	не	да	18	(32)			(2)
208	18898	0000103-90-2	N-(4-хидроксифенил) ацетамид	не	да	не	0,05				
209	17050	0000104-76-7	2-етил-1-хексанол	не	да	не	30				
210	13390 14880	0000105-08-8	1,4-бис(хидроксиметил)циклохексан	не	да	не					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
211	23920	0000105-38-4	пропионска киселина, винил естер	не	да	не		(1)		
212	14200 41840	0000105-60-2	капролактам	да	да	не		(4)		
213	82400	0000105-62-4	1,2-пропиленгликол диолеат	да	не	не				
214	61840	0000106-14-9	12-хидроксистеаринска	да	не	не				
215	14170	0000106-31-0	анхидрид на бутирна	не	да	не				
216	14770	0000106-44-5	p-крезол	не	да	не				
217	15565	0000106-46-7	1,4-дихлоробензен	не	да	не	12			
218	11590	0000106-63-8	акрилна киселина, изобутил	не	да	не		(22)		
219	14570 16750	0000106-89-8	елихлорохидрин	не	да	не	ND		1 mg/kg во крајниот производ	(10)
220	20590	0000106-91-2	метакрилна киселина, 2,3-бутан	не	да	не	0,02			(10)
221	40570	0000106-97-8	1-бутен	да	не	не				
222	13870	0000106-98-9	1-бутен	не	да	не				
223	13630	0000106-99-0	бутадиен	не	да	не	ND		1 mg/kg во крајниот производ	
224	13900	0000107-01-7	2-бутен	не	да	не				
225	12100	0000107-13-1	акрилонитрил	не	да	не	ND			
226	15272 16960	0000107-15-3	етилендиамин	не	да	не	12			
227	16990 53650	0000107-21-1	етиленгликол	да	да	не		(2)		
228	13690	0000107-88-0	1,3-бутандиол	не	да	не				
229	14140	0000107-92-6	бутирна киселина	не	да	не				
230	16150	0000108-01-0	диметиламиноетанол	не	да	не	18			
231	10120	0000108-05-4	оцетна киселина, винил естер	не	да	не	12			
232	10150 30280	0000108-24-7	оцетен анхидрид	да	да	не				
233	24850	0000108-30-5	сукцинанхидрид	не	да	не				
234	19960	0000108-31-6	малеински анхидрид	не	да	не		(3)		
235	14710	0000108-39-4	m-крезол	не	да	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
236	23050	0000108-45-2 0000108-46-3	1,3-фенилендиамин 1,3-дихидроксibenzen	не	да	не	ND				
	15910			не	да	не	2,4				
	24072										
238	18070	0000108-55-4	глутарен анхидрид	не	да	не					
239	19975	0000108-78-1	2,4,6-триамино-1,3,5-триазин	да	да	не	30				
	25420										
	93720										
240	45760	0000108-91-8 0000108-95-2	циклохексилламин фенол	да	не	не					
241	22960			не	да	не					
242	85360			да	не	не		(32)			
243	19060	0000109-53-5	себацinsка киселина, дибутил	не	да	не	0,05			(10)	
244	71720	0000109-66-0	изобутил винил етер пентан	да	не	не					
245	22900	0000109-67-1	1-пентен	не	да	не	5				
246	25150	0000109-99-9	тетрахидрофуран	не	да	не	0,6				
247	24820	0000110-15-6	сукцинска киселина	да	да	не					
	90960										
	19540			да	да	не		(3)			
248	64800	0000110-16-7	малеинска киселина								
249	17290			да	да	не					
	55120										
250	53520	0000110-30-5	N,N'-етиленбисстеарамид	да	не	не					
251	53360	0000110-31-6	N,N'-етиленбисолеамид	да	не	не					
252	87200	0000110-44-1	сорбидска киселина	да	не	не					
253	15250	0000110-60-1	1,4-диаминобутан	не	да	не					
254	13720	0000110-63-4	1,4-бутандиол	да	да	не		(30)			
	40580										
255	25900	0000110-88-3	триоксан	не	да	не	5				
256	18010	0000110-94-1	глутарна киселина	да	да	не					
	55680										
257	13550	0000110-98-5 0025265-71-8	дипропиленгликол	да	да	не					
	16660										
	51760										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
258	70480	0000111-06-8	палмитинска киселина, бутил естер	да	не	не				
259	58720	0000111-14-8	хептанонска киселина	да	не	не				
260	24280	0000111-20-6	себацинска киселина	не	да	не				
261	15790	0000111-40-0	диетилентриамин	не	да	не	5			
262	35284	0000111-41-1	N-(2-аминоетил)етаноламин	да	не	не	0.05		Да не се користи за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е одреден симулантот D. Само за индиректен контакт со храна, позади РЕТ слој.	
263	13326	0000111-46-6	диетиленгликол	да	да	не		(2)		
	15760									
	47680									
264	22660	0000111-66-0	1-октен	не	да	не	15			
265	22600	0000111-87-5	1-октанол	не	да	не				
266	25510	0000112-27-6	триетиленгликол	да	да	не				
	94320									
267	15100	0000112-30-1	1-деканол	не	да	не				
268	16704	0000112-41-4	1-додецен	не	да	не	0.05			
269	25090	0000112-60-7	тетраетиленгликол	да	да	не				
	92350									
270	22763	0000112-80-1	олеинска киселина	да	да	не				
	69040									
271	52720	0000112-84-5	ерукамид	да	не	не				
272	37040	0000112-85-6	бехеничка киселина	да	не	не				
273	52730	0000112-86-7	ерука киселина	да	не	не				
274	22570	0000112-96-9	октадецил изоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат.	(10)
275	23980	0000115-07-1	пропилен	не	да	не				
276	19000	0000115-11-7	изобутен	не	да	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
296	23860	0000123-38-6	пропионалдехид	не	да	не				
297	23950	0000123-62-6	пропионски анхидрид	не	да	не				
298	14110	0000123-72-8	бутиралдехид	не	да	не				
299	63840	0000123-76-2	левулинска киселина	да	не	не				
300	30045	0000123-86-4	оцетна киселина, бутил естер	да	не	не				
301	89120	0000123-95-5	стеаринска киселина, бутил естер	да	не	не				
302	12820	0000123-99-9	азелаинска киселина	не	да	не				
303	12130	0000124-04-9	адипинска киселина	да	да	не				
	31730									
304	14320	0000124-07-2	каприлна киселина	да	да	не				
	41960									
305	15274	0000124-09-4	хексаметиленедиамин	не	да	не	2,4			
	18460									
306	89960	0000124-26-5	стеарамид	да	не	не				
307	42160	0000124-38-9	јаглород диоксид	да	не	не				
308	91200	0000126-13-6	сахарозен ацетат изобутират	да	не	не				
309	91360	0000126-14-7	сахарозен октаацетат	да	не	не				
310	16390	0000126-30-7	2,2-диметил-1,3-пропандиол	не	да	не	0,05			
	22437									
311	16480	0000126-58-9	дипентаеритритол	да	да	не				
	51200									
312	21490	0000126-98-7	метакрилонитрил	не	да	не	ND			
313	16650	0000127-63-9	дифенил сулфон	да	да	не	3			
	51570									
314	23500	0000127-91-3	Р-пинен	не	да	не				
315	46640	0000128-37-0	2,6-ди-терц-бутил-п-крезол	да	не	не	3			
316	23230	0000131-17-9	фтална киселина, диалил естер	не	да	не	ND			
317	48880	0000131-53-3	2,2'-дихидрокси-4-метоксибензофенон	да	не	да		(8)		
318	48640	0000131-56-6	2,4-дихидроксибензофенон	да	не	не		(8)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
319	61360	0000131-57-7	2-хидрокси-4-метоксибензофенон	да	не	да		(8)		
320	37680	0000136-60-7	бензоева киселина, бутил естер	да	не	не				
321	36080	0000137-66-6	аскорбил палмитат	да	не	не				
322	63040	0000138-22-7	млечна киселина, бутил естер	да	не	не				
323	11470	0000140-88-5	акрилна киселина, етил естер	не	да	не		(22)		
324	83700	0000141-22-0	рицинолеинска киселина	да	не	да	42			
325	10780	0000141-32-2	акрилна киселина, н-бутил естер	не	да	не		(22)		
326	12763 35170	0000141-43-5	2-аминоетанол	да	да	не	0,05		Да не се користи за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е одреден симулантот D. Само за индиректен контакт со храна, позади PET-опол.	
327	30140	0000141-78-6	оцетна киселина, етил естер	да	не	не				
328	65040	0000141-82-2	малонска киселина	да	не	не				
329	59360	0000142-62-1	хексанонска киселина	да	не	не				
330	19470 63280	0000143-07-7	лауринска киселина	да	да	не				
331	22480	0000143-08-8	1-нонанол	не	да	не				
332	69760	0000143-28-2	олеил алкохол	да	не	не				
333	22775 69920	0000144-62-7	оксалинска киселина	да	да	не	6			
334	17005	0000151-56-4	етиленимин	не	да	не	ND			
335	68960	0000301-02-0	олеамид	да	не	не				
336	15095 45940	0000334-48-5	н-деканоева киселина	да	да	не				
337	15820	0000345-92-6	4,4'-дифлуоробензофенон	не	да	не	0,05			
338	71020	0000373-49-9	палмитолеинска киселина	да	не	не				
339	86160	0000409-21-2	силикон карбид	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
340	47440	0000461-58-5	дицијаноамид	да	не	не				
341	13180	0000498-66-8	бицикло[2.2.1]хепт-2-ене	не	да	не	0,05			
	22550									
342	14260	0000502-44-3	капролактон	не	да	не		(29)		
343	23770	0000504-63-2	1,3-пропандиол	не	да	не	0,05			
344	13810	0000505-65-7	1,4-бутандиол формал	не	да	не	ND			(10)
	21821									
345	35840	0000506-30-9	арахидонска киселина	да	не	не				
346	10030	0000514-10-3	абиетинска киселина	не	да	не				
347	13050	0000528-44-9	тримелитинска киселина	не	да	не		(21)		
	25540									
348	22350	0000544-63-8	миристинска киселина	да	да	не				
	67891									
349	25550	0000552-30-7	тримелитен анхидрид	не	да	не		(21)		
350	63920	0000557-59-5	лигноцери-киселина	да	не	не				
351	21730	0000563-45-1	3-метил-1-бутен	не	да	не	ND		Да се користи само во полипропилен	(1)
352	16360	0000576-26-1	2,6-диметилфенол	не	да	не	0,05			
353	42480	0000584-09-8	јаглеродна киселина, рибидимова сол	да	не	не	12			
354	25210	0000584-84-9	2,4-толуен диизоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот	(10)
355	20170	0000585-07-9	метакрилна киселина, терц-бутил естер	не	да	не		(23)		
356	18820	0000592-41-6	1-хексен	не	да	не	3			
357	13932	0000598-32-3	3-бутен-2-ол	не	да	не	ND		Да се користи само како ко-мономер за подготовка на полимерен адитив	(1)
358	14841	0000599-64-4	4-кумилфенол	не	да	не	0,05			
359	15970	0000611-99-4	4,4'-дихидроксibenзофенон	да	да	не		(8)		
	48720									
360	57920	0000620-67-7	глицерол трихептаноат	да	не	не				
361	18700	0000629-11-8	1,6-хександиол	не	да	не	0,05			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
362	14350	0000630-08-0	јаглерод моноксид	не	да	не				
363	16450	0000646-06-0	1,3-диоксолан	не	да	не	5			
364	15404	0000652-67-5	1,4:3,6-дианхидросорбитол	не	да	не	5		Да се користи само како ко-мономер во поли(етилен-ко-изосорбид	
365	11680	0000689-12-3	акрилна киселина, изопропил естер	не	да	не		(22)		
366	22150	0000691-37-2	4-метил-1-пентен	не	да	не	0,05			
367	16697	0000693-23-2	n-додеканова киселина	не	да	не				
368	93280	0000693-36-7	тиодипропионска киселина,	да	не	да		(14)		
369	12761	0000693-57-2	12-аминододеканова киселина	не	да	не	0,05			
370	21460	0000760-93-0	метакрилен анхидрид	не	да	не		(23)		
371	11510	0000818-61-1	акрилна киселина, моноестер со тилентгликол	не	да	не		(22)		
	11830									
372	18640	0000822-06-0	хексаметилтен диизоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина	(10)
373	22390	0000840-65-3	2,6-нафталендикарбоксилна	не	да	не	0,05			
374	21190	0000866-77-9	метакрилна киселина, моноестер со	не	да	не		(23)		
375	15130	0000872-05-9	1-децен	не	да	не	0,05			
376	66905	0000872-50-4	N-метилпирилоидон	да	не	не				
377	12786	0000919-30-2	3-аминопропилтриметоксисилан	не	да	не	0,05		Резидуалната отстранлива содржина на 3-аминопропилтриетоксисилан да биде помала од 3 mg/kg материјал кога се користи за третирање на реактивната површина на неорганските материјали. SML = 0,05 mg/kg кога се користи за површинско третирање на материјалите и предметите.	
378	21970	0000923-02-4	N-метилполметакриламид	не	да	не	0,05			
379	21940	0000924-42-5	N-метилолакриламид	не	да	не	ND			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
380	11980	0000925-60-0	акрилна киселина, пропил естер	не	да	не		(22)		
381	15030	0000931-88-4	циклооктен	не	да	не	0,05		Да се користи само во полимери кои доаѓаат во контакт со храна за која е одреден симулантот А.	
382	19490	0000947-04-6	лауролактан	не	да	не	5			
383	72160	0000948-65-2	2-фенилиндол	да	не	да	15			
384	40000	0000991-84-4	2,4-бис(октилмеркапто)-6-(4-хидрокси-3,5-ди-терц-бутиланилино)1,3,5-триазин	да	не	да	30			
385	11530	0000999-61-1	крилна киселина, 2-хидроксипропил естер	не	да	не	0,05		GSM изразено како збир на акрилна киселина, 2-хидроксипропил естер и акрилна киселина, -хидроксизопропил естер. Може да содржи до 25%(m/m) акрилна киселина, 2-хидроксизопропил естер (CAS бр. 0002918-23-2).	(1)
386	55280	0001034-01-1	гална киселина, октил естер	да	не	не		(20)		
387	26155	0001072-63-5	1-винилимидазол	не	да	не	0,05			(1)
388	25080	0001120-36-1	1-тетрадецен	не	да	не	0,05			
389	22360	0001141-38-4	2,6-нафталиндикарбоксилна	не	да	не	5			
390	55200	0001166-52-5	гална киселина, додецил естер	да	не	не		(20)		
391	22932	0001187-93-5	перфлуорометил перфлуоровинил етер	не	да	не	0,05		Да се користи само во нелепиви премази.	
392	72800	0001241-94-7	фосфорна киселина, дифенил 2-етилхексил	да	не	да	2,4			
393	37280	0001302-78-9	бентонит	да	не	не				
394	41280	0001305-62-0	калциум хидроксид	да	не	не				
395	41520	0001305-78-8	калциум оксид	да	не	не				
396	64640	0001309-42-8	магнезиум хидроксид	да	не	не				
397	64720	0001309-48-4	магнезиум оксид	да	не	не				
398	35760	0001309-64-4	антимон триоксид	да	не	не	0,04		GSM изразено како антимон	(6)
399	81600	0001310-58-3	калиум хидроксид	да	не	не				
400	86720	0001310-73-2	натриум хидроксид	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
401	24475	0001313-82-2	натриум сулфид	не	да	не				
402	96240	0001314-13-2	цинк оксид	да	не	не				
403	96320	0001314-98-3	цинк сулфид	да	не	не				
404	67200	0001317-33-5	молибден дисулфид	да	не	не				
405	16690	0001321-74-0	дивинилбензен	не	да	не	ND		GSM изразено како збир на дивинилбензен и етилвинилбензен. Може да содржи до 45% (m/m) етилвинилбензен.	(1)
406	83300	0001323-39-3	1,2-пропиленгликол	да	не	не				
407	87040	0001330-43-4	натриум тетраборат	да	не	не	(16)			
408	82960	0001330-80-9	1,2-пропиленгликол моноолеат	да	не	не				
409	62240	0001332-37-2	железен оксид	да	не	не				
410	62720	0001332-58-7	каолин	да	не	не				
411	42080	0001333-86-4	црн јаглерод	да	не	не			Примарни честички од 10-300 нм кои се додадени до големина од 100-1200 нм и кои можат да формираат агломерати со распределеност во однос на големината од 300 нм-нм. Топуен екстракци: максимум 0.1% одреден според ИСО методот 6209. УВ апсорпција на екстракт на циклохексан на 386 nm: < 0,02 AU за клетка од 1 cm или < 0,1 AU за клетка од 5 cm, одредено според општо признат метод на анализа. Содржина на бензо(а)пирен: макс. 0.25 mg/kg црн јаглерод. Максимална употреба на црниот јаглерод во мономерот: 2.5% w/w.	
412	45200	0001335-23-5	бакар јодид	да	не	не		(6)		
413	35600	0001336-21-6	амониум хидроксид	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
414	87600	0001338-39-2	сорбитан монолаурат	да	не	не				
415	87840	0001338-41-6	сорбитан моностеарат	да	не	не				
416	87680	0001338-43-8	сорбитан моноолеат	да	не	не				
417	85680	0001343-98-2	силициумова киселина	да	не	не				
418	34720	0001344-28-1	алуминиум оксид	да	не	не				
419	92150	0001401-55-4	танински киселини	да	не	не			Според спецификациите и критериумите за адитиви кои можат да се користат во производство на храна	
420	19210	0001459-93-4	изофтална киселина, диметил естер	не	да	не	0,05			
421	13000	0001477-55-0	1,3-бензендиметанамин	не	да	не	0,05			
422	38515	0001533-45-5	4,4'-бис(2-бензоксазол)стилбен	да	не	да	0,05			(2)
423	22937	0001623-05-8	перфлуоропропилперфлуор овинил етер	не	да	не	0,05			
424	15070	0001647-16-1	1,9-декадиен	не	да	не	0,05			
425	10840	0001663-39-4	акрилна киселина, терц-бутил естер	не	да	не		(22)		
426	13510	0001675-54-3	2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан бис(2,3-епоксипропил) етер BADGE/BADGE H ₂ O/BADGE 2H ₂ O	не	да	не	9mg/kg за храна и симулант за храна // 9mg/6 dm ²		Согласно прописите за посебните барања за безбедност на индивидуални супстанции BADGE, BFDGE и NOGE.	
	13610		BADGE, HCL, BADGE 2HCL, BADGE, H ₂ O, HCL				1 mg/kg во храна и симулант на храна и 1mg/6dm ²			

427	18896	0001679-51-2	4-(хидроксиметил)-1-циклохексен	не	да	не	0,05			
428	95200	0001709-70-2	1,3,5-триметил-2,4,6-трис(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксibenзил) бензен	да	не	не				
429	13210	0001761-71-3	бис(4-аминоциклохексил) метан	не	да	не	0,05			
430	95600	0001843-03-4	1,1,3-трис(2-метил-4-хидрокси-5-терц-бутилфенил) бутан	да	не	да	5			
431	61600	0001843-05-6	2-хидрокси-4-н-октилксибензофенон	да	не	да		(8)		
432	12280	0002035-75-8	адипински анхидрид	не	да	не				
433	68320	0002082-79-3	октадецил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	да	не	да	6			
434	20410	0002082-81-7	метакрилна киселина,	не	да	не	0,05			
435	14230	0002123-24-2	капролактам, натриумова сол	не	да	не		(4)		
436	19480	0002146-71-6	лауринска киселина, винил естер	не	да	не				
437	11245	0002156-97-0	акрилна киселина, додецил естер	не	да	не	0,05			(2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
438	38875	0002162-74-5	бис(2,6-диизопропилфенил) карбодиимид	да	не	не	0,05		Само за неdireктен контакт со храна, позади PET слој.	
439	21280	0002177-70-0	метакрилна киселина, фенил естер	не	да	не		(23)		
440	21340	0002210-28-8	метакрилна киселина, пропил естер	не	да	не		(23)		
441	38160	0002315-68-6	бензоова киселина, пропил естер	да	не	не				
442	13780	0002425-79-8	1,4-бутандиол бис(2,3-епоксипропил)етер	не	да	не	ND		Резидуална содржина =1 mg/kg во крајниот производ изразено како	(10)
443	12788	0002432-99-7	11-аминодоундеканова киселина	не	да	не	5			
444	61440	0002440-22-4	2-(2'-хидрокси-5'-метилфенил) бензотриазол	да	не	не		(12)		
445	83440	0002466-09-3	пирофосфорна киселина	да	не	не				
446	10750	0002495-35-4	акрилна киселина, бензил естер	не	да	не		(22)		
447	20080	0002495-37-6	метакрилна киселина, бензил естер	не	да	не		(23)		
448	11890	0002499-59-4	акрилна киселина, н-октил естер	не	да	не		(22)		
449	49840	0002500-88-1	диоктадецил дисулфид	да	не	да	0,05			
450	24430	0002561-88-8	себацин анхидрид	не	да	не				
451	66755	0002682-20-4	2-метил-4-изотиазолин-3-он	да	не	не	0,5		Да се користи само во течни полимерни дисперзии и емулзии	
452	38885	0002725-22-6	2,4-бис(2,4-диметилфенил)-6-(2-хидрокси-4-н-октилоксифенил)-1,3,5-	да	не	не	0,05		Да се користи само во течна храна	
453	28320	0002768-02-7	винилтриметоксисилан	не	да	не	0,05			(10)
454	12670	0002855-13-2	1-амино-3-аминометил-3,5,5-триметилциклохексан	не	да	не	6			
455	20530	0002867-47-2	метакрилна киселина, 2-(диметиламино)-етил естер	не	да	не	ND			
456	10810	0002998-08-5	акрилна киселина, сек-бутил естер	не	да	не		(22)		
457	20140	0002998-18-7	метакрилна киселина, сек-бутил естер	не	да	не		(23)		
458	36960	0003061-75-4	бехенамид	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
459	46870	0003135-18-0	3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксибензилфосфонска киселина, диоктадецил естер	да	не	не				
460	14950	0003173-53-3	циклохексил изоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот	(10)
461	22420	0003173-72-6	1,5-нафтален димзоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат.	(10)
462	26170	0003195-78-6	N-винил-N-метилацетамид	не	да	не	0,02			(1)
463	25840	0003290-92-4	1,1,1-триметилпропан триметакрилат	не	да	не	0,05			
464	61280	0003293-97-8	2-хидрокси-4-н-хексилорисбензофено	да	не	да		(8)		
465	68040	0003333-62-8	7-[2H-нафто-(1,2-D)триазол-2-ил]-3-фенилпумарин	да	не	не				
466	50640	0003648-18-8	ди-н-октилтин дилаурат	да	не	не		(10)		
467	14800	0003724-65-0	кротонска киселина	да	да	не	0,05			(1)
468	45600 71960	0003825-26-1	перфлуорооктаноева киселина, амониумова сол	да	не	не			Да се користи само во предмети за повеќекратна употреба, произведени на високи температури	
469	60480	0003864-99-1	2-(2'-хидрокси-3,5'-ди-терц-бутилфенил)-5-хлоробензотриазол	да	не	да		(12)		
470	60400	0003896-11-5	2-(2'-хидрокси-3'-терц-бутил-5'-метилфенил)-5-	да	не	да		(12)		
471	24888	0003965-55-7	5-сулфоизофтална киселина	не	да	не	0,05			
472	66560	0004066-02-8	2,2'-метиленибис(4-метил-6-циклохексилфенол)	да	не	да		(5)		
473	12265	0004074-90-2	адипинска киселина, дивинил естер	не	да	не	ND		5 mg/kg во крајниот производ, да се користи само како ко-мономер.	(1)
474	43600	0004080-31-3	1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азонјадамантан хлорид	да	не	не	0,3			
475	19110	0004098-71-9	1-изоцијанато-3-изоцијанатометил-3,5,5-триметилциклохексан	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат.	(10)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
476	16570	0004128-73-8	дифенилтер-4,4'-диизоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат.	(10)
477	46720	0004130-42-1	2,6-ди-терц-бутил-4-етилфенол	да	не	да	4,8			(1)
478	60180	0004191-73-5	4-хидроксибензоева киселина, изопропил естер	да	не	не				
479	12970	0004196-95-6	азелаин анхидрид	не	да	не				
480	46790	0004221-80-1	3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксибензоева киселина, 2,4-ди-терц-бутилфенил естер	да	не	не				
481	13060	0004422-95-1	1,3,5-трихлорид на бензентрикарбоксилна киселина	не	да	не	0,05		GSM изразено како 1,3,5-бензентрикарбоксилна киселина	(1)
482	21100	0004655-34-9	метакрилна киселина, изопропил естер	не	да	не		(23)		
483	68860	0004724-48-5	н-октилфосфонска киселина	да	не	не	0,05			
484	13395	0004767-03-7	2,2-бис(хидроксиметил)пропионска киселина	не	да	не	0,05			(1)
485	13560 15700	0005124-30-1	дициклохексилметан-4,4'-диизоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат.	(10)
486	54005	0005136-44-7	етилеи-N-палмитамид-N'-стеарамид	да	не	не				
487	45640	0005232-99-5	2-цијано-3,3-дифенилакрилна киселина, етил естер	да	не	не	0,05			
488	53440	0005518-18-3	N,N'-етилеи-биспалмитамид	да	не	не				
489	41040	0005743-36-2	калциум бутират	да	не	не				
490	16600	0005873-54-1	дифенилметан-2,4'-диизоцијанат	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат.	(10)
491	82720	0006182-11-2	1,2-пропилентгликол дистеарат	да	не	не				
492	45650	0006197-30-4	2-цијано-3,3-дифенилакрилна	да	не	не	0,05			
493	39200	0006200-40-4	бис(2-хидроксиетил)-2-хидроксипропил-3-(додецилокси)метиламониум хлорид	да	не	не	1,8			
494	62140	0006303-21-5	хипофосфорна киселина	да	не	не				
495	35160	0006642-31-5	6-амино-1,3-диметилпурацил	да	не	не	5			
496	71680	0006683-19-8	пентаеритритол тетраакс[3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)-пропионат]	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
497	95020	0006846-50-0	2,2,4-триметил-1,3-пентандиол-диизобутират	да	не	не	5		Да се користи само во ракавици за еднократна употреба	
498	16210	0006864-37-5	3,3'-диметил-4,4'-диаминодициклохексилметан	не	да	не	0,05		Да се користи само во полиамиди	(5)
499	19965	0006915-15-7	јабољкова киселина	да	да	не			Доколку се користи како мономер, да се користи само како ко-мономер во алифатни полиестери до максимално ниво од 1% на моларна основа	
500	38560	0007128-64-5	2,5-бис(5-терц-бутил-2-бензоксазолил)тиофен	да	не	да	0,6			
501	34480	—	алуминиумови влакна, снегулки и прашоци	да	не	не				
502	22778	0007456-68-0	4,4'-оксибис(бензенсулфонил	не	да	не	0,05			(1)
503	46080	0007585-39-9	β-Декстрин	да	не	не				
504	86240	0007631-86-9	силикон диоксид	да	не	не			За синтетички аморфен силикон диоксид: примарни честички од 1 – 100 nm кои се додадени за да достигнат големина од 0,1 – 1 µm и кои може да формираат агломерати во рамките на 0,3 µm на ppm.	
505	86480	0007631-90-5	натриум бисулфит	да	не	не		(19)		
506	86920	0007632-00-0	натриум нитрит	да	не	не	0,6			
507	59990	0007647-01-0	хлороводородна киселина	да	не	не				
508	86560	0007647-15-6	натриум бромид	да	не	не				
509	23170	0007664-38-2	фосфорна киселина	да	да	не				
	72640									
510	12789	0007664-41-7	амонијак	да	да	не				
	35320									
511	91920	0007664-93-9	сулфурна киселина	да	не	не				
512	81680	0007681-11-0	калиум јодид	да	не	не		(6)		
513	86800	0007681-82-5	натриум јодид	да	не	не		(6)		
514	91840	0007704-34-9	сулфур	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
515	26360 95855	0007732-18-5	вода	да	да	не			Согласно со Правилникот за безбедност на водата	
516	86960	0007757-83-7	натриум сулфит	да	не	не	(19)			
517	81520	0007758-02-3	калиум бромид	да	не	не				
518	35845	0007771-44-0	арахидонска киселина	да	не	не				
519	87120	0007772-98-7	натриум тиосулфат	да	не	не	(19)			
520	65120	0007773-01-5	манган хлорид	да	не	не				
521	58320	0007782-42-5	графит	да	не	не				
522	14530	0007782-50-5	хлорин	не	да	не				
523	45195	0007787-70-4	бакар бромид	да	не	не				
524	24520	0008001-22-7	масло од соини зрна	не	да	не				
525	62840	0008001-39-6	јапонски восок	да	не	не				
526	43440	0008001-75-0	цереин	да	не	не				
527	14411 42880	0008001-79-4	рицинусово масло	да	да	не				
528	63760	0008002-43-5	лецитин	да	не	не				
529	67850	0008002-53-7	монтан восок	да	не	не				
530	41760	0008006-44-8	восок канделила	да	не	не				
531	36880	0008012-89-3	восок од пчели	да	не	не				
532	88840	0008013-07-8	масло од соини зрна, епоксидизиран	да	не	не	60 30 (*)	(32)	(*) Во случајот на дихтунзи од поливинил хлорид за затворање стаклени тепли кои содржат млечна храна за доенчиња или храна наменета за доенчиња и мали деца произведена на житна основа, SML се намалува до 30 mg/kg. Оксиген < 8 %, број на јод < 6.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
533	42720	0008015-86-9	восок карнуба	да	не	не				
534	80720	0008017-16-1	полифосфорни киселини	да	не	не				
535	24100	0008050-09-7	калофониум	да	да	не				
	24130									
	24190									
	83840									
536	84320	0008050-15-5	калофониум, хидрогениран, естер со метанол	да	не	не				
537	84080	0008050-26-8	калофониум, естер со пентаеритрол	да	не	не				
538	84000	0008050-31-5	калофониум, естер со глицерол	да	не	не				
539	24160	0008052-10-6	калофониумово смолесто масло	не	да	не				
540	63940	0008062-15-5	лигносулфонска киселина	да	не	не	0,24		Да се користи само како дисперзант за пластични дисперзии	
541	58480	0009000-01-5	гума арабика	да	не	не				
542	42640	0009000-11-7	карбоксиметилцелулоза	да	не	не				
543	45920	0009000-16-2	дамар	да	не	не				
544	58400	0009000-30-0	гуар гума	да	не	не				
545	93680	0009000-65-1	гума на трагакант	да	не	не				
546	71440	0009000-69-5	пектин	да	не	не				
547	55440	0009000-70-8	желатин	да	не	не				
548	42800	0009000-71-9	казеин	да	не	не				
549	80000	0009002-88-4	восок од полиетилен	да	не	не				
550	81060	0009003-07-0	восок од полипропилен	да	не	не				
551	79920	0009003-11-6	полиетилен пропилен гликол	да	не	не				
552	81500	0009003-39-8	поливинилпиролон	да	не	не			Супстанцијата треба да ги исполнува критериумите за чистота на адитивите кои се користат за производство на храна.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
553	14500	00090004-34-6	целулоза	да	да	не				
	43280									
554	43300	00090004-36-8	целулоза ацетат бутират	да	не	не				
555	53280	00090004-57-3	етилцелулоза	да	не	не				
556	54260	00090004-58-4	етилхидроксиметилцелулоза	да	не	не				
557	66640	00090004-59-5	метилетилцелулоза	да	не	не				
558	60560	00090004-62-0	хидроксиметилцелулоза	да	не	не				
559	61680	00090004-64-2	хидроксипропилцелулоза	да	не	не				
560	66700	00090004-65-3	метилхидроксипропилцелулоза	да	не	не				
561	66240	00090004-67-5	метилцелулоза	да	не	не				
562	22450	00090004-70-0	нитроцелулоза	не	да	не				
563	78320	00090004-97-1	полиетиленгликол монорицинолеат	да	не	да	42			
564	24540	00090005-25-8	скроб, за јадење	да	да	не				
	88800									
565	61120	00090005-27-0	скроб од хидроксietiл	да	не	не				
566	33350	00090005-32-7	алгинска киселина	да	не	не				
567	82080	00090005-37-2	1,2-пропиленгликол алгинат	да	не	не				
568	79040	00090005-64-5	полиетиленгликол сорбитан монолаурат	да	не	не				
569	79120	00090005-65-6	полиетиленгликол	да	не	не				
570	79200	00090005-66-7	полиетиленгликол сорбитан монопалмитат	да	не	не				
571	79280	00090005-67-8	полиетиленгликол сорбитан моностеарат	да	не	не				
572	79360	00090005-70-3	полиетиленгликол сорбитан триолеат	да	не	не				
573	79440	00090005-71-4	полиетиленгликол сорбитан тристеарат	да	не	не				
574	24250	00090006-04-6	гума, природна	да	да	не				
	84560									
575	76721	0063148-62-9	полидиметилсилоксан (Mw > 6 800 Da)	да	не	не			Вискозност на 25 °C не е помала од 100 cSt (100 x 10 ⁻⁶ m ² /s).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
576	60880	0009032-42-2	хидроксиметилметилцелулоза	да	не	не				
577	62280	0009044-17-1	изобутилен-бутен кополимер	да	не	не				
578	79600	0009046-01-9	полиетиленгликолтридецил етер фосфат	да	не	не	5		За материјали и предмети наменети да дојдат во контакт само со течна храна. Полиетиленгликол (EO ≤ 1%) тридецил етер	
579	61800	0009049-76-7	скроб од хидроксипропил	да	не	не				
580	46070	0010016-20-3	α-декстрин	да	не	не				
581	36800	0010022-31-8	бариум нитрат	да	не	не				
582	50240	0010039-33-5	ди-н-октилтин бис(2-етилхексил малеат)	да	не	не		(10)		
583	40400	0010043-11-5	бор нитрид	да	не	не		(16)		
584	13620	0010043-35-3	борна киселина	да	да	не		(16)		
	40320									
585	41120	0010043-52-4	калциум хлорид	да	не	не				
586	65280	0010043-84-2	манган хипофосфит	да	не	не				
587	68400	0010094-45-8	октадецилперукамид	да	не	да	5			
588	64320	0010377-51-2	литиум јодид	да	не	не		(6)		
589	52645	0010436-08-5	цис-11-еикосенамид	да	не	не				
590	21370	0010595-80-9	метакрилна киселина, 2-сулфоетил естер	не	да	не	ND			(1)
591	36160	0010605-09-1	аскорбил стеарат	да	не	не				
592	34690	0011097-59-9	алуминиум магнезиум карбонат хидроксид	да	не	не				
593	44960	0011104-61-3	кобалт оксид	да	не	не				
594	65360	0011129-60-5	манган оксид	да	не	не				
595	19510	0011132-73-3	лигноцелулоза	не	да	не				
596	95935	0011138-66-2	гума на ксантан	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
597	67120	0012001-26-2	лисун	да	не	не				
598	41600	0012004-14-7 0037293-22-4	калциум сулфоалуминат	да	не	не				
599	36840	0012007-55-5	бариум тетраборат	да	не	не		(16)		
600	60030	0012072-90-1	хидромагнезит	да	не	не				
601	35440	0012124-97-9	амониум бромид	да	не	не				
602	70240	0012198-93-5	озокерит	да	не	не				
603	83460	0012269-78-2	пирофилит	да	не	не				
604	60080	0012304-65-3	хидроталцит	да	не	не				
605	11005	0012542-30-2	акрилна киселина, дициклопентенил естер	не	да	не	0,05			(1)
606	65200	0012626-88-9	манган хидроксид	да	не	не				
607	62245	0012751-22-3	железен фосфид	да	не	не			Да се користи само во РЕТ полимери и кополимери	
608	40800	0013003-12-8	4,4'-бутилиден-бис(6-терц- бутил-3-метилфенил- дитридецил фосфит) пирофосфорна киселина	да	не	да	6			
609	83455	0013445-56-2	пирофосфорна киселина	да	не	не				
610	93440	0013463-67-7	титаниум диоксид	да	не	не				
611	35120	0013560-49-1	3-аминокротонска киселина, диестер со тиобис (2-хидроксиметил) етер	да	не	не				
612	16694	0013811-50-2	N,N'-дивинил-2- имидазолидинон	не	да	не	0,05			(10)
613	95905	0013983-17-0	воластонит	да	не	не				
614	45560	0014464-46-1	кристобалит	да	не	не				
615	92080	0014807-96-6	талк	да	не	не				
616	83470	0014808-60-7	кварц	да	не	не				
617	10660	0015214-89-8	2-акриламидо-2- метилпропансулфонска	не	да	не	0,05			
618	51040	0015535-79-2	ди-н-октилтин меркаптоацетат	да	не	не		(10)		
619	50320	0015571-58-1	ди-н-октилтин бис(2- етилхексил	да	не	не		(10)		
620	50720	0015571-60-5	ди-н-октилтин дималеат	да	не	не		(10)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
621	17110	0016219-75-3	5-етилпиденбицикло[2.2.1]олепалмитамид	не	да	не	0,05			(9)
622	69840	0016260-09-6	олепалмитамид	да	не	да	5			
623	52640	0016389-88-1	доломит	да	не	не				
624	18897	0016712-64-4	6-хидрокси-2-нафтагенкарбоксилна	не	да	не	0,05			
625	36720	0017194-00-2	бариум хидроксид	да	не	не				
626	57800	0018641-57-1	глицерол трибехенат	да	не	не				
627	59760	0019569-21-2	хунтит	да	не	не				
628	96190	0020427-58-1	цинк хидроксид	да	не	не				
629	34560	0021645-51-2	алуминиум хидроксид	да	не	не				
630	82240	0022788-19-8	1,2-пропиленгликол дилаурат	да	не	не				
631	59120	0023128-74-7	1,6-хексаметилен-бис[3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионамид]	да	не	да	45			
632	52880	0023676-09-7	4-етоксибензоева киселина, етил естер	да	не	не	3,6			
633	53200	0023949-66-8	2-етокси-2'-етил оксанилид	да	не	да	30			
634	25910	0024800-44-0	трипропиленгликол	не	да	не				
635	40720	0025013-16-5	терц-бутил-4-хидроксисанисол	да	не	не	30			
636	31500	0025134-51-4	акрилна киселина, акрилна киселина, 2-етилхексил естер, кополимер	да	не	не	0,05	(22)	ГСМ изразено како акрилна киселина, 2-етилхексил естер	
637	71635	0025151-96-6	пентаеритритол диолеат	да	не	не	0,05		Да не се употребуваат за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е наменет симулантот D.	
638	23590	0025322-68-3	полиетиленгликол	да	да	не				
639	76960 23651	0025322-69-4	полипропиленгликол	да	да	не				
640	54990	0025359-91-5	формалдехид-1-нафтол, кополимер	да	не	не	0,05			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
641	22331	0025513-64-8	смеса на (35-45 % w/w) 1,6-диамино-2,2,4-триметилпексан и (55-65 % w/w) 1,6-диамино-2,4,4-	не	да	не	0,05			(10)
642	64990	0025736-61-2	малеински анхидрид-стирен, кополимер, натриумова сол	да	не	не			Фракцијата со молекуларна тежина под 1 000 Da, не смее да надмине 0,05 % (w/w)	
643	87760	0026266-57-9	сорбитан монопалмитат	да	не	не				
644	88080	0026266-58-0	сорбитан триолеат	да	не	не				
645	67760	0026401-86-5	моно-н-октилтин трис(изооктил	да	не	не		(11)		
646	50480	0026401-97-8	ди-н-октилтин бис(изооктил	да	не	не		(10)		
647	56720	0026402-23-3	глицерол монохексаноат	да	не	не				
648	56880	0026402-26-6	глицерол монооктаноат	да	не	не				
649	47210	0026427-07-6	полимер на дибутилтитиостанова	да	не	не			Молекуларна единица = $(C_8H_{18}S_3Sn_2)_n$ (n = 1,5-2)	
650	49600	0026636-01-1	диметилтин бис(изооктил меркаптоацетат)	да	не	не		(9)		
651	88240	0026658-19-5	сорбитан тристеарат	да	не	не				
652	38820	0026741-53-7	бис(2,4-ди-терц-бутилфенил) пентаэритритол дифосфит	да	не	да	0,6			
653	25270	0026747-90-0	2,4-толуен диизоцијанат димер	не	да	не		(17)	1 mg/kg во крајниот производ изразено како половина изоцијанат	(10)
654	88600	0026836-47-5	сорбитол моностеарат	да	не	не				
655	25450	0026896-48-0	трициклодекандиметанол	не	да	не	0,05			
656	24760	0026914-43-2	стиренсуфонска киселина	не	да	не	0,05			
657	67680	0027107-89-7	моно-н-октилтин трис(2-етилхексил	да	не	не		(11)		
658	52000	0027176-87-0	додецилбензенсулфонска киселина	да	не	не	30			
659	82800	0027194-74-7	1,2-пропилентгликол монолаурат	да	не	не				
660	47540	0027458-90-8	ди-терц-додецил дисулфид	да	не	да	0,05			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
661	95360	0027676-62-6	1,3,5-трис(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксибензил)-1,3,5-триазин-2,4,6-(1Н,3Н,5Н)-трион	да	не	да	5			
662	25927	0027955-94-8	1,1,1-трис(4-хидроксифенол) етан	не	да	не	0,005		Да се користи само во поликарбонати	(1)
663	64150	0028290-79-1	линоленска киселина	да	не	не				
664	95000	0028931-67-1	триметилпропан триметакрилат-метил метакрилат кополимер	да	не	не				
665	83120	0029013-28-3	1,2-пропиленгликол	да	не	не				
666	87280	0029116-98-1	сорбитан диолеат	да	не	не				
667	55190	0029204-02-2	гадолеинска киселина	да	не	не				
668	80240	0029894-35-7	полиглицерол рицинолеат	да	не	не				
669	56610	0030233-64-8	глицерол монобехенат	да	не	не				
670	56800	0030899-62-8	глицерол монолаурат	да	не	не		(32)		
671	74240	0031570-04-4	диацетат фосфорна киселина, трис(2,4-ди-терц-бутилфенил)естер	да	не	не				
672	76845	0031831-53-5	полиестер на 1,4-бутандиол со капролактон	да	не	не		(29) (30)	Фракцијата со молекуларна тежина под 1 000 Da, не смее да надмине 0.5 % (w/w)	
673	53670	0032509-66-3	етилен гликол бис[3,3-бис(3-терц-бутил-4-хидроксифенил)бутират]	да	не	да	6			
674	46480	0032647-67-9	добензипиден сорбитол	да	не	не				
675	38800	0032687-78-8	N,N'-бис[3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионил] хидразид	да	не	да	15			
676	50400	0033568-99-9	ди-н-октилтин бис(изооктил малеат)	да	не	не		(10)		
677	82560	0033587-20-1	1,2-пропиленгликол дипалмитат	да	не	не				
678	59200	0035074-77-2	1,6-хексаметилтен-бис[3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат]	да	не	да	6			
679	39060	0035958-30-6	1,1-бис(2-хидрокси-3,5-ди-терц-бутилфенил)етан	да	не	да	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
680	94400	0036443-68-2	триетилглицол бис[3-(3-терц-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил) пропионат]	да	не	не	9			
681	18310	0036653-82-4	1-хексадеканол	не	да	не				
682	53270	0037205-99-5	етилкарбоксиметилцелулоза	да	не	не				
683	66200	0037206-01-2	метилкарбоксиметилцелулоза	да	не	не				
684	68125	0037244-96-5	нефелин сиенит	да	не	не				
685	85950	0037296-97-2	силицинска киселина, сол на магнезиум-натриум-флуорид	да	не	не	0,15		ГСМ изразено како флуорид. Да се користи само во слоеви на повеќеслојни материјали кои не доаѓаат во директен контакт со храна.	
686	61390	0037353-59-6	хидроксиметилцелулоза	да	не	не				
687	13530	0038103-06-9	2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан бис(фтален анхидрид)	не	да	не	0,05			
688	13614	0038613-77-3	тетракис(2,4-ди-терц-бутил-фенил)-4,4'-бифенилилен дифосфонит	да	не	да	18			
689	95280	0040601-76-1	1,3,5-трис(4-терц-бутил-3-хидрокси-2,6-диметилбензил)-1,3,5-триазин-2,4,6-(Н,3Н,5Н)-трион	да	не	да	6			
690	92880	0041484-35-9	тиодиетанол бис[3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидрокси фенил) пропионат]	да	не	да	2,4			
691	13600	0047465-97-4	3,3-бис(3-метил-4-хидроксифенил)2-индолинон	не	да	не	1,8			
692	52320	0052047-59-3	2-(4-додецилфенил)индол	да	не	да	0,06			
693	88160	0054140-20-4	сорбитан трипалмитат	да	не	не				
694	21400	0054276-35-6	метакрилна киселина, сулфопропил естер	не	да	не	0,05			(1)
695	67520	0054849-38-6	монометилтин трис(изооктил	да	не	не		(9)		
696	92205	0057569-40-1	терефтална киселина, диестер со 2,2'-метиленбис(4-метил-6-терц-бутилфенол)	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
697	67515	0057583-34-3	монометилтин трис(етилхексил меркаптоацетат)	да	не	не		(9)		
698	49595	0057583-35-4	диметилтин бис(етилхексил меркаптоацетат)	да	не	не		(9)		
699	90720	0058446-52-9	стеароилбензоилметан	да	не	не				
700	31520	0061167-58-6	акрилна киселина, 2-терц-бутил-6-(3-терц-бутил-2-хидрокси-5-метилбензил)-4-метилфенил естер	да	не	да	6			
701	40160	0061269-61-2	N,N'-бис(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)хексаметилендиамин-1,2-дибромоетан, кополимер	да	не	не	2,4			
702	87920	0061752-68-9	сорбитан тетрастеарат	да	не	не				
703	17170	0061788-47-4	масни киселини, кокос	не	да	не				
704	77600	0061788-85-0	полиетиленгликол естер на хидрогенирано рицинусово	да	не	не				
705	10599/90A 10599/91	0061788-89-4	киселини, масни, незаситени (C ₁₈), димери, нехидрогенирани, дестилирани и недестилирани	не	да	не		(18)		(1)
706	17230	0061790-12-3	масни киселини, смолесто масло	не	да	не				
707	46375	0061790-53-2	диатомејска земја	да	не	не				
708	77520	0061791-12-6	полиетиленгликол естер на рицинусово масло	да	не	не	42			
709	87520	0062568-11-0	сорбитан монобехенат	да	не	не				
710	38700	0063397-60-4	бис(2-карбобутоксипетил)тин-бис (изооктил меркаптоацетат)	да	не	да	18			
711	42000	0063438-80-2	(2-карбобутоксипетил)тин-трис (изооктил меркаптоацетат)	да	не	да	30			
712	42960	0064147-40-6	рицинусово масло, дехидрирано	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
713	43480	0064365-11-3	јаглен, активиран	да	не	не			Само за употреба во РЕТ со максимум 10 mg/kg полимер. Истите барања за чистота како за растителен јаглерод (Е 153) утврдени во Правилникот за адитиви кои можат да се користат во производство на храна, со исклучок на содржината на пепел, која може да биде до 10 %	
714	84400	0064365-17-9	калофониум, хидрогениран, естер со пентаеритритол	да	не	не				
715	46880	0065140-91-2	3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксибензилфосфонска киселина, моноетил естер, калциумова сол	да	не	не	6			
716	60800	0065447-77-0	1-(2-хидроксипропил)-4-хидрокси-2,2,6,6-тетраметил пиперидин-килибарска киселина, диметил естер, кополимер	да	не	не	30			
717	84210	0065997-06-0	калофониум, хидрогениран	да	не	не				
718	84240	0065997-13-9	калофониум, хидрогениран, естер со глицерол	да	не	не				
719	65920	0066822-60-4	N-метакрилоилоксиетил-N,N-диметил-N-карбоксиметиламониум хлорид, натриумова сол-октадецил метакрилат-етил метакрилат-циклохексил метакрилат-N-винил-2-пиролидон, кополимери	да	не	не				
720	67360	0067649-65-4	моно-н-додецилтин бис(изооктил меркаптоацетат)	да	не	не		(25)		
721	46800	0067845-93-6	3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксибензоева киселина, хексадецил естер	да	не	не				
722	17200	0068308-53-2	масни киселини, соја	не	да	не				
723	88880	0068412-29-3	скроб, хидролизирани	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
724	24903	0068425-17-2	сирули, хидролизирани сироб, хидрогенирани	не	да	не			Усогласено со критериумите за чистота за маптитол сирул E965(ii), како што е утврдено во Правилникот за адитиви кои се користат во производство на храна	
725	77895	0068439-49-6	полиетиленгликол (EO = 2-6) моноалкил (C ₁₆ -C ₁₈) етер	да	не	не	0,05		Составот на оваа смеса е: — полиетиленгликол (EO = 2-6) моноалкил (C ₁₆ -C ₁₈) етер	
726	83599	0068442-12-6	продукти на реакција на олеинска киселина, 2- меркаптоетил естер, со дихлородиметилтин, натриумсулфид и трихлорометилтин	да	не	да		(9)		
727	43360	0068442-85-3	целулоза, регенерирана	да	не	не			Да се користи само како:	(7)
728	75100	0068515-48-0 0028553-12-0	фтална киселина, диестери со примарни, заситени C ₈ -C ₁₀ разгранети алкохоли, повеќе од 60 % C ₉	да	не	не		(26) (32)	(а) пластификатор во материјали и предмети за повеќекратна употреба; (б) пластификатор во материјали и предмети за еднократна употреба кои доаѓаат во контакт со храна без маснотии освен за млечна храна за доенчиња и храна за доенчиња произведена на житна основа (в) агенси за техничка поддршка во концентрации до 0,1% во крајниот производ.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
729	75105	0068515-49-1 0026761-40-0	фтална киселина, диестери со примарни, заситени C ₉ -C ₁₁ алкохоли, повеќе од 90 % C ₁₀	да	не	не		(26) (32)	Да се користи само како: (а) пластификатор во материјали и предмети за повеќекратна употреба; (б) пластификатор во материјали и предмети за еднократна употреба кои доаѓаат во контакт со храна без маснотии освен за млечна храна за доенчиња и храна за доенчиња произведена на житна основа; (в) агенс за техничка поддршка во концентрации до 0,1% во крајниот производ.	(7)
730	66930	0068554-70-1	метилсилсесквиоксан	да	не	не			Резидуален мономер во метилсилсесквиоксан: < 1 mg метилсилсесквиоксан/kg метилсилсесквиоксан	(2)
731	18220	0068564-88-5	N-хептиламиноундеканоева киселина	не	да	не	0,05			
732	45450	0068610-51-5	p-крезол-дициклопентадиен-изобутилен, кополимер	да	не	да	5			
733	10599/92A 10599/93	0068783-41-5	киселини, масни, незаситени (C ₁₈), димери, нехидрогенирани, дестилирани и недестилирани	не	да	не		(18)		(1)
734	46380	0068855-54-9	диатомејска земја, сода калцирана во прав	да	не	не				
735	40120	0068951-50-8	бис(полиетиленгликол)х идроксиметилфосфонат	да	не	не	0,6			
736	50960	0069226-44-4	ди-н-октилтин етилгликол бис-(меркаптоацетат)	да	не	не		(10)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
737	77370	0070142-34-6	полиетиленикоп-30 диполихидроксистеарат	да	не	не				
738	60320	0070321-86-7	2-[2-хидрокси-3,5-бис(1,1- диметилбензил)фенил]	да	не	да	1,5			
739	70000	0070331-94-1	2,2'-оксамидобис[етил-3-(3,5- ди-терц-бутил-4- хидроксифенил)-пропионат]	да	не	не				
740	81200	0071878-19-8	поли[6-[(1,1,3,3- тетраметилбутил)амино]- 1,3,5-триазин-2,4-диил]- [(2,2,6,6-тетраметил-4- пиперидил)-имино] хексаметилден[(2,2,6,6- тетраметил-4-пиперидил) имино]	да	не	да	3			
741	24070	0073138-82-6	смолести и калофониумски киселини	да	да	не				
	83610									
742	92700	0078301-43-6	2,2,4,4-тетраметил-20-(2,3- епоксипропил)-7-окса-3,20- дизадиспиро-[5.1.11.2]- хенеикозан-21-он, полимер	да	не	да	5			
743	38950	0079072-96-1	бис(4-етилбензилден) сорбитол	да	не	не				
744	18888	0080181-31-3	3-хидроксипентанојска киселина-3- хидроксипентанојска киселина, кополимер	не	да	не			Супстанциијата се користи како производ добиен со бактериска ферментација. Усогласено со спецификациите наведени во Табела 4 на Анекс I.	
745	68145	0080410-33-9	2,2',2'-нитрило[триетил трис(3,3',5,5'-тетра- терц-бутил-1,1'-би- фенил-2,2'-диил) фосфит]	да	не	да	5		ГСМ изразено како збир на фосфит и фосфат	
746	38810	0080693-00-1	бис(2,6-ди-терц-бутил-4- метилфенил)пентаеритритол дифосфит	да	не	да	5		ГСМ изразено како збир на фосфит и фосфат	
747	47600	0084030-61-5	ди-н-додецилтин бис(изооктил	да	не	да		(25)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
748	12765	0084434-12-8	N-(2-аминоетил)-β-аланин, натриумова сол	не	да	не	0,05			
749	66360	0085209-91-2	2,2'-метилен бис(4,6-ди-терц-бутилфенил) натриум фосфат	да	не	да	5			
750	66350	0085209-93-4	2,2'-метиленбис(4,6-ди-терц-бутилфенил) литиум фосфат	да	не	не	5			
751	81515	0087189-25-1	поли(цинк глицеролат)	да	не	не				
752	39890	0087826-41 - 30069158-41 - 40054686-97 - 40081541-12-0	бис(метилбензилиден) сорбитол	да	не	не				
753	62800	0092704-41-1	каолин, капциниран	да	не	не				
754	56020	0099880-64-5	глицерол дибехенат	да	не	не				
755	21765	0106246-33-7	4,4'-метиленбис(3-хлоро-2,6-диетиланилин)	не	да	не	0,05			(1)
756	40020	0110553-27-0	2,4-бис(октилтиометил)-6-метилфенол	да	не	да		(24)		
757	95725	0110638-71-6	вермикулит, продукт на реакција со лимонска киселина, сол на литиум	да	не	не				
758	38940	0110675-26-8	2,4-бис(додецилтиометил)-6-метилфенол	да	не	да		(24)		
759	54300	0118337-09-0	2,2'-етилиденбис(4,6-ди-терц-бутилфенил) флуорорфосфонит	да	не	да	6			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
760	83595	0119345-01-6	производ на реакција на ди-терц-бутилфосфонит со бифенил, добиен со кондензација на 2,4-ди-терц-бутилфенол со Фридел Крафт производ на реакција на фосфорен трихлорид и бифенил	да	не	не	18		Состав: — 4,4'-бифенилен-бис[0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил) фосфонит] (CAS бр. 0038613-77-3) (36-46 % w/w (*)), — 4,3'-бифенилен-бис[0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил) фосфонит] (CAS бр. 0118421-00-4) (17-23 % w/w (*)), — 3,3'-бифенилен-бис[0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил) фосфонит] (CAS бр. 0118421-01-5) (1-5 % w/w (*)), — 4-бифенилен-0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил) фосфонит (CAS бр. 0091362-37-7) (11-19 % w/w (*)), — трис(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфит (CAS бр. 0031570-04-4) (9-18 % w/w (*)), — 4,4'-бифенилен-0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонат-0,0-бис(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит (CAS бр. 0112949-97-0) (< 5 % w/w (*)) (*) Количество користена супстанција/количество на формулацијата Други спецификации: — Количество фосфор на мин. 5,4% на макс. 5,9%, — Вредност на киселина од макс. 10 mg КОН на грам, — Опсег на температура на топење 85– 110 °C,	

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
761	92930	0120218-34-0	тиодиетанолбис(5-метоксикарбонил-2,6-диметил-1,4-дихидропиридин-3-карбоксилат)	да	не	не	6			
762	31530	0123968-25-2	акрилна киселина, 2,4-ди-терц-пентил-6-[1-(3,5-ди-терц-пентил-2-хидроксифенил)етил] фенил	да	не	да	5			
763	39925	0129228-21-3	3,3-бис(метоксиметил)-2,5-диметилпексан	да	не	да	0,05			
764	13317	0132459-54-2	N,N'-бис[4-(етоксикарбонил)фенил]-1,4,5,8-нафтагентетракарбоксидими	не	да	не	0,05		Чистота > 98,1 % (w/w). Да се користи само како комономер (макс. 4 %) за полиестери (PET, PBT).	
765	49485	0134701-20-5	2,4-диметил-6-(1-метилпентадецил) фенол	да	не	да	1			
766	38879	0135861-56-2	бис(3,4-диметилбензилиден) сорбитол	да	не	не				
767	38510	0136504-96-6	1,2-бис(3-аминопропил) етилендиамин, полимер со N-бутил-2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинамин и 2,4,6-трихлоро-1,3,5-триазин	да	не	не	5			
768	34850	0143925-92-2	амини, бис(хидрогениран лоен алкил) оксидирани	да	не	не			Да не се употребуваат за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е наменет симулантот D. Да се користи само во: (а) полиолефини со концентрација од 0,1% (w/w) и во (б) PET со концентрација од 0,25% (w/w).	(1)
769	74010	0145650-60-8	фосфорна киселина, бис(2,4-ди-терц-бутил-6-метилфенил) етил естер	да	не	да	5		GSM изразено како збир на фосфит и фосфат	
770	51700	0147315-50-2	2-(4,6-дифенил-1,3,5-триазин-2-ил)-5-(хексилокси)фенол	да	не	не	0,05			
771	34650	0151841-65-5	алуминиум хидроксидис [2,2'-метиленис (4,6-ди-терц-бутилфенил) фосфат]	да	не	не	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
772	47500	0153250-52-3	N,N' -дихлорхексил-2,6-нафтаген дикарбоксамид	да	не	не	5			
773	38840	0154862-43-8	ис(2,4-дикумилфенил) пентаеритритол-дифосфит	да	не	да	5		ГСМ изразено како збир на самата супстанција, нејзината оксидирана форма бис(2,4-дикумилфенил) пентаеритритол-фосфат и нејзиниот продукт на хидролиза (2,4-дикумилфенол)	
774	95270	0161717-32-4	2,4,6-трис(терц-бутил)фенил-2-бутил-2-етил-1,3-пропандиол фосфит	да	не	да	2		ГСМ изразено како збир на фосфит, фосфат и продуктот на хидролиза = ТТВР	
775	45705	0166412-78-8	1,2-циклохександикарбоксилна киселина, диизононил естер	да	не	не		(32)		
776	76723	0167883-16-1	полидиметилсилоксан, 3-аминопропил завршен, полимер со дициклохексилметан-4,4'-диизоцијанат	да	не	не			Фракцијата со молекуларна тежина под 1 000 Da, не смее да надмине 1,5 % (w/w)	
777	31542	0174254-23-0	акрилна киселина, метил естер, теломер со 1-додекантиол, C ₁₆ -C ₁₈	да	не	не			0,5 % во крајниот производ	(1)
778	71670	0178671-58-4	пентаеритритол тетраакис (2-цијано-3,3-дифенилакрилат)	да	не	да	0,05			
779	39815	0182121-12-6	9,9-бис(метоксиметил)флуорен	да	не	да	0,05			(1)
780	81220	0192268-64-7	поли-[(6-[N-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)-н-бутиламинол]-1,3,5-триазин-2,4-дил)] [(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)-1,6-хексанедил-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)амино)]-алфа-[N,N,N',N''-тетрабутил-N'''-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)-N''-(6-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидиниламино)-хексил)]-[1,3,5-триазин-2,4,6-триамин]-ко-N,N,N',N''-тетрабутил-1,3,5-триазин-2,4-диамин]	да	не	не	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
781	95265	0227099-60-7	1,3,5-трис(4-бензоилфенил) бензен	да	не	не	0,05			
782	76725	0661476-41-1	полидиметилсилоксан, 3-аминопропил завршен, полимер со 1-изоцијанато-3-изоцијанатометил-3,5,5-триметилциклохексан	да	не	не			Фракцијата со молекуларна тежина под 1 000 Da не смее да надмине 1 % (w/w)	
783	55910	0736150-63-3	глицериди, монохидрогенирани со рицинуово масло, ацетати	да	не	не		(32)		
784	95420	0745070-61-5	1,3,5-трис(2,2-диметилпропанамидо) бензен	да	не	не	0,05			
785	24910	0000100-21-0	терефтална киселина	не	да	не		(28)	ГСМ изразено како 3-хлорофтална	
786	14627	0000117-21-5	3-хлорофтален анхидрид	не	да	не	0,05		ГСМ изразено како 4-хлорофтална киселина	
787	14628	0000118-45-6	4-хлорофтален анхидрид	не	да	не	0,05		ГСМ изразено како 4-хлорофтална киселина	
788	21498	0002530-85-0	[3-(метахрилокси)пропил]	не	да	не	0,05		Да се употребува само како агенс за третирање	(1)
789	60027	—	хидрогенирани хомополимери и/или кополимери од 1-хексен и/или 1-октен и/или 1-децен и/или 1-додецен и/или 1-тетрадецен (Mw:440–12 000)	да	не	не			Средната молекуларна тежина не е помала од 440 Da. Вискозноста на 100 °C не е помала од 3,8 cSt (3,8 x 10 ⁻³ m ² /s).	(11)
790	80480	0090751-07-8 0082451-48-7	поли(6-морфолино-1,3,5-триазин-2,4-диол)-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино] хексаметилген-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино]	да	не	не	5		Средната молекуларна тежина не е помала од 2 400 Da. Резидуална содржина на морфолин ≤ 30 mg/kg, of N,N'-бис(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)хексан-1,6-диамин < 15 000 mg/kg, и на 2,4-дихлоро-6-морфолино-1,3,5-триазин ≤ 20 mg/kg.	(16)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
791	92470	0106990-43-6	N,N',N''-тетраакис(4,6-бис (N-бутил-(N-метил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил) амино)триазин-2-ил)-4,7-дизадекан-1,10-диамин	да	не	не	0,05			
792	92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-тетраакис(терц-бутил)-2,2'-дихидроксифенил, цикличен естер со [3-(3-терц-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил)пропил]оксифосфорна киселина	да	не	да	5		GSM изразено како збир на фосфитна и фосфатна форма на супстанцијата и продуктите на хидролиза	
793	94000	0000102-71-6	триетаноламин	да	не	не	0,05		GSM изразено како збир на триетаноламин и соединение на хидрохлорид изразено како триетаноламин	
794	18117	0000079-14-1	гликолна киселина	не	да	не			Само за недириктен контакт со храна, позади РЕТ слој.	
795	40155	0124172-53-8	N,N'-бис(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)-N,N'-диформилхексаметилендиамина	да	не	не	0,05			(2) (12)
796	72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-фенилен)бис[4N-3,1-бензоксазин-4-он]	да	не	да	0,05		GSM вклучувајќи го збирот на неговите производи на хидролиза	
797	76807	0007328-26-5	полиестер на адипинска киселина со 1,3-бутандиол, 1,2-пропандиол и 2-етил-1-хексанол	да	не	да		(31) (32)		
798	92200	0006422-86-2	терефтална киселина, бис(2-етилхексил)естер	да	не	не	60	(32)		
799	77708	—	полиетиленгликол (EO=1-50) етери на линеарни и разгранети примарни (C ₈ -C ₂₂) алкохоли	да	не	не	1,8		Усогласено со критериумите за чистота на етилен оксид утврдени во Правилникот за критериуми за чистота на адитиви кои се користат во производството на храна, освен на бои и засладувачи	
800	94425	0000867-13-0	триетил фосфоноацетат	да	не	не			Само за употреба во РЕТ	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
801	30607	—	киселини, C ₂ -C ₂₄ , алифатични, линеарни, монокарбоксилни, од природни масла и масти, литиумова сол	да	не	не				
802	33105	0146340-15-0	алкохоли, C ₁₂ -C ₁₄ секундарни, β-(2-хидроксигетокси), етоксилирани	да	не	не	5			(12)
803	33535	0152261-33-1	α-алкени(C ₂₀ -C ₂₄) кополимер со малеински анхидрид, производ на реакција со 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	да	не	не			Да не се користи за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е одреден симулантот D. Да не се користи во контакт со алкохолна храна.	(13)
804	80510	1010121-89-7	поли(3-нонил-1,1-диоксо-1-тиопропан-1,3-диол)-блок-поли(х-олеил-7-хидроксо-1,5-дииминооктан-1,8-диол), смеса на процес со х=1 и/или 5, неутрализирана со додецилбензенсулфонска киселина	да	не	не			Да се користи само како помагало за производство на полимери во полиетилен (PE), полипропилен (PP) и полистирен (PS)	
805	93450	—	титаниум диоксид, обложен со кополимер на н-октилхлоросилан и [аминотрис(метилен)фосфонска киселина], пента натриумова сол]	да	не	не			Содржината на кополимерот на обложен титаниум диоксид за третирање на површини е помала од 1 % w/w	
806	14876	0001076-97-7	1,4-циклохександикарбоксилна киселина	не	да	не	5		Да се користи само за производство на полиестери	
807	93485	—	титаниум нитрид, наночестички	да	не	не			Нема миграција на наночестички на титаниум нитрид. Да се користи само во PET шишиња до 20 mg/kg. Во PET, агломератите имаат дијаметар од 100-500 nm и се состојат од примарни наночестички на титаниум нитрид; примарните честички имаат дијаметар од приближно 20 nm.	
808	38550	0882073-43-0	бис(4-пропилбензилиден) пропилсорбитол	да	не	не	5		GSM вклучувајќи го збирот на неговите производи на хидролиза	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
809	49080	0852282-89-4	N-(2,6-диизопропилфенил)-6-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-1H-бензо[де] изоквинолин-1,3(2H)-дион	да	не	да	0,05		Само за употреба во PET	(6) (14) (15)
810	68119		еопентил гликол, диестери и моноестери со бензоева киселина и 2-етилхексаноева киселина	да	не	не	5	(32)	Да не се употребуваат за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е наменет симулантот D.	
811	80077	0068441-17-8	восоци од полиетилен, оксидирани	да	не	не	60			
812	80350	0124578-12-7	поли(12-хидроксистеаринска киселина)-полиетиленимин кополимер	да	не	не			Да се користи само во полиетилен терефталат (PET), полистирен (PS), полистирен со голема отпорност на удар (HIPS) и полиамид (PA) до 0,1% w/w. Подготвен со реакција на поли(12-хидроксистеаринска киселина) со полиетиленимин.	
813	91530	—	алкил на сулфоилибарна киселина (C ₄ -C ₂₀) или циклохексил диестери, соли	да	не	не	5			
814	91815	—	моноалкил на сулфоилибарна киселина (C ₁₀ -C ₁₈) полиетиленигликол естери, соли	да	не	не	2			
815	94985	—	триметилпропан, мешани триестери и диестери со бензоева киселина и 2-етилхексаноева киселина	да	не	не	5	(32)	Да не се употребуваат за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е наменет симулантот D.	
816	45704	—	цис-1,2-циклохександикарбоксилна киселина, соли	да	не	не	5			
817	38507	—	цис-ендо-бицикло[2.2.1]хептан-2,3-дикарбоксилна киселина, соли	да	не	не	5		Да не се користи со полиетилен во контакт со кисела храна. Чистота ≥ 96 %.	
818	21530	—	металилсулфонска киселина, соли	не	да	не	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
819	68110	—	неодеканоева киселина, соли	да	не	не	0,05		Да не се користи во полимери кои доаѓаат во контакт со масна храна. Да не се употребува за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е наменет симулантот D. SML изразено како неодеканоева киселина.	
820	76420	—	пимелинска киселина, соли	да	не	не				
821	90810	—	стеариол-2-лактилна киселина, соли	да	не	не				
822	71938	—	перхлорна киселина, соли	да	не	не	0,05			(4)
823	24889	—	5-сулфоизофтална киселина, соли	не	да	не	5			
854	71943	0329238-24-6	перфлуорооцетна киселина, α-заменета со кополимер на перфлуор-1,2-пропилен гликол и перфлуор-1,1-етилен гликол, завршено со хлорохексафлуоропропилокси групи	да	не	не			Да се користи само во концентрации до 0,5%w/w во полимеризација на флуорополимери обработени на температура од или над 340°C и наменети за употреба во предмети за повеќекратна употреба	
858	38565	0090498-90-1	3,9-бис [2-(3-(3-терт бутил-4-хидрокси-5-метиленил)пропионилокси)-1,1-диметилетил]-2,4,8,10-тетраоксапиридо [5,5'] ундекан	да	не	да	0,05		SML исказано како збир на супстанцата и неговите оксидациони продукти 3-[[3-(3-терт-бутил-4- hydroxy-5-methylphenyl)prop-2-enoyloxy]-1,1-dimethylethyl]-9- [(3-(3-tert-methylphenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecane во рамнотежа со својот пар хинон метид таутомер	(2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
860	71980	0051798-33-5	перфлуоро[2-(поли(н-пропокси))пропанова киселина]	да	не	не			Да се користи само во полимеризација на флуорополимери обработени на температура од или над 265°C и наменети за употреба во предмети за повеќекратна употреба	
861	71990	0013252-13-6	ерфлуоро[2-(н-пропокси))пропанова киселина]	да	не	не			Да се користи само во полимеризација на флуорополимери обработени на температура од или над 265°C и наменети за употреба во предмети за повеќекратна употреба	
862	15180	0018085-02-4	3,4-диацетокси-1-бутен	не	да	не	0,05		SML вклучително и производот на хидролиза 3,4-дихидрокси-1-бутен. Само за употреба како комonomер за кополимери на етил винил алкохол.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
864	46330	0000056-06-4	2,4-диамино-6-хидроксипириимидин	да	не	не	5		Да се користи само во : (а)цврст поли(винил хлорид) (PVC) во контакт со некисела и безалкохолна течна храна	
865	40619	0025322-99-0	(бутил акрилат, метил метакрилат, бутил метакрилат) кополимер	да	не	не			Да се користи само во цврст поли(винил хлорид) (PVC) со максимално ниво од 1% волуменски в/в. ; (б) полилактична киселина(PLA) максимално до 5% волуменски, в/в.	
866	40620	—	(бутил акрилат, метил метакрилат, бутил метакрилат) кополимер, вклучено сврзан со анил метакрилат	да	не	не			Да се користи само во цврст поли(винил хлорид) (PVC) со максимално ниво од 7%	
867	40815	0040471-03-2	(бутил метакрилат, етил акрилат, метил метакрилат) кополимер	да	не	не			Да се користи само во цврст поли(винил хлорид) (PVC) со максимално ниво од 2%	
868	53245	0009010-88-2	(етил акрилат, метил метакрилат) кополимер	да	не	не			Да се користи само во : (а)цврст поли(винил хлорид) (PVC) со максимално ниво од 2% волуменски, в/в. (б) полилактична киселина(PLA) максимално до 5% волуменски, в/в. (в) Полиетилен терафталат (PET) максимално до 5% волуменски, в/в.	
869	66763	0027136-15-8	(бутил акрилат, метил метакрилат, стирен) кополимер	да	не	не			Да се користи само во цврст поли(винил хлорид) (PVC) со максимално ниво од 3%	

870	95500	0160535-46-6	N,N',N''-трис(2-метилциклохексил)-1,2,3-пропан-трикарбоксамид	да	не	не	5			
		0058128-22-6	поли(12-хидроксистеаринска киселина) стеарат	да	не	да	5			
		—	киселини, масни (C ₈ -C ₂₂) од животински или растителни масти и масла, естери со разгранети алкохоли, алифатични, едновалентни, заситени, примарни (C ₃ -C ₂₂)	да	не	не				
		—	киселини, масни (C ₈ -C ₂₂) од животински или растителни масти и масла, естери со алкохоли, линеарни, алифатични, едновалентни, заситени, примарни (C ₁ -C ₂₂)	да	не	не				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
880	31348	0085116-93-4	киселини, масни (C ₈ -C ₂₂), естери со пентаеритритол	да	не	не				
881	25187	0003010-96-6	2,2,4,4-тетраметилциклобутан-1,3-диол	не	да	не	5		Само за предмети за повеќекратна употреба за долгорочно чување на собна температура или под неа и полнење	
882	25872	0002416-94-6	2,3,6-триметилфенол	не	да	не	0,05			
883	22074	0004457-71-0	3-метил-1,5-пентандиол	не	да	не	0,05		Да се користи само во материјали кои доаѓаат во контакт со храна на површина при масен сооднос до 0,5 dm ² /kg	
884	34240	0091082-17-6	алкил(C ₁₀ -C ₂₁)сулфонска киселина, естери со фенол	да	не	не	0,05		Да не се употребува за предмети кои доаѓаат во контакт со масна храна за која е наменет симулантот D.	
885	45676	0263244-54-8	циклични олигомери на (бутилен терефталат)	да	не	не			Да се користи само во пластики од поли(етилтен терефталат) (PET), поли(бутилен терефталат) (PBT), поликарбонат (PC), полистирен (PS) и цврст поли(винил хлорид) (PVC) во концентрации до 1% w/w, во контакт со течна, кисела и алкохолна храна, за долгорочно складирање на собна температура.	

2. Групно ограничување на супстанции

Табела 2 за групни ограничувања ги содржи следните информации:

Колона 1 (Бр. на ограничување на групата): го содржи бројот за идентификација на групата супстанции на кои се однесува групното ограничување. Тоа е бројот наведен во колона 9 на Табела 1 на овој прилог.

Колона 2 (FCM бр. на супстанција): ги содржи единствените броеви за идентификација на супстанциите на кои се однесува групното ограничување. Тоа е бројот наведен во колона 1 на Табела 1 на овој прилог.

Колона 3 (FCM(B) [mg/kg]): ја содржи вкупната граница на специфична миграција за збирот супстанции кои се однесуваат на оваа група. Се изразува во mg супстанција на kg храна. Се наведува НД доколку супстанцијата не мигрира во количини кои може да се откријат.

Колона 4 (Спецификација на ограничувањето на групата): содржи упатување на супстанцијата чија молекуларна тежина ја сочинува основата за изразување на резултатот.

Табела 2

(1)	(2)	(3)	(4)
Бр. на ограничување на групата	FCM број на супстанција	FCM(B) [mg/kg]	Спецификација на ограничувањето на групата
1	128 211	6	изразено како ацеталдехид
2	89 227 263	30	изразено како етиленгликол
3	234 248	30	изразено како малеинска киселина
4	212 435	15	изразено како капролактам
5	137 472	3	изразено како збир на супстанциите
6	412 512 513 588	1	изразено како јод
7	19 20	1,2	изразено како терцијарен амин
8	317 318 319 359 431 464	6	изразено како збир на супстанциите
9	650 695 697 698 726	0,18	изразено како калај

10	28 29 30 31 32 33 466 582 618 619 620 646 676 736	0,006	изразено како калај
11	66 645 657	1,2	изразено како калај
12	444 469 470	30	изразено како збир на супстанцииите
13	163 285	1,5	изразено како збир на супстанцииите
14	294 368	5	изразено како збир на супстанцииите
15	98 196	15	изразено како ацеталдехид
16	407 583 584 599	6	изразено како бор Без да е во спротивност со одредбите на Правилникот за безбедност на водата
17	4 167 169 198 274 354 372 460 461 475 476 485 490 653	НД	изразено како половина изоцијанат
18	705 733	0,05	изразено како збир на супстанцииите
19	505 516 519	10	изразено како SO ₂
20	290 386 390	30	изразено како збир на супстанцииите
21	347 349	5	изразено како тримелитинска киселина

22	70 147 176 218 323 325 365 371 380 425 446 448 456 636	6	изразено како акрилна киселина
23	150 156 181 183 184 355 370 374 439 440 447 457 482	6	изразено како метакрилна киселина
24	756 758	5	изразено како збир на супстанциите
25	720 747	0,05	збир на моно-н-додецилтин трис(изооктил меркаптоацетат), ди-н-додецилтин бис(изооктил меркаптоацетат), моно-додецилтин трихлорид и ди-додецилтин дихлорид) изразено како збир на моно- и ди-додецилтин хлорид
26	728 729	9	изразено како збир на супстанциите
27	188 291	5	изразено како изофтална киселина
28	191 192 785	7,5	изразено како терефтална киселина
29	342 672	0,05	изразено како збир на 6-хидроксихексаноева киселина и капролактон
30	254 672	5	изразено како 1,4-бутандиол
31	73 797	30	изразено како збир на супстанциите
32	8 72 73 138 140 157 159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797 798 810 815	60	изразено како збир на супстанциите

3. Забелешки за проверката на усогласеноста

Табела 3 за забелешките за проверката на усогласеноста ги содржи следните информации:

Колона 1 (Забелешка бр.): го содржи бројот за идентификација на забелешката. Тоа е бројот наведен во колона 11 на Табела 1 на овој прилог.

Колона 2 (Забелешки за проверката на усогласеноста): ги содржи правилата кои ќе се почитуваат при тестирањето на усогласеноста на супстанцијата со границите на специфична миграција или други ограничувања или содржи коментари за ситуациите во кои постои ризик од неусогласеност.

Табела 3

(1)	(2)
Забелешк	Забелешки за проверката на усогласеноста
(1)	Проверка на усогласеноста со резидуалната содржина на површина која е во контакт со храната (QMA) до моментот кога ќе се користи аналитички метод.
(2)	Постои ризик дека ГСМ или ГЦМ може да бидат надминати во симулантите на масна храна.
(3)	Постои ризик дена миграцијата на супстанцијата ги нарушува органолептичките карактеристики на храната со која доаѓа во контакт и дека крајниот производ нема да биде во согласност со општите барања за безбедност согласно Правилникот за општи барања за безбедност на материјалите и предметите што доаѓаат во контакт со храната.
(4)	Тестирањето на усогласеноста кога постои контакт со маст треба да се спроведе со помош на симуланти на заситена масна храна како на пример симулантот D.
(5)	Тестирањето на усогласеноста кога постои контакт со маст треба да се спроведе со помош на изооктан како замена на симулантот D2 (нестабилан).
(6)	Границата на миграција може да биде надмината на многу висока температура.
(7)	Доколку се врши тестирање во храната, се зема предвид Анекс V 1.4.
(8)	Проверка на усогласеноста со резидуалната содржина на површина која е во контакт со храната (QMA); $QMA = 0,005 \text{ mg/6 dm}^2$.
(9)	Проверка на усогласеноста со резидуалната содржина на површина која е во контакт со храната (QMA) до моментот кога ќе се користи аналитички метод за тестирање на миграцијата. Соодносот на површината и количеството храна е помал од $2 \text{ dm}^2/\text{kg}$.
(10)	Проверка на усогласеноста со резидуалната содржина на површина која е во контакт со храната (QMA) во случај на реакција со храна или симулант.
(11)	Достапен е единствено метод на анализа за одредување на резидуалниот мономер во третираниот материјал.
(12)	Постои ризик дека ГСМ може да биде надмината од
(13)	Достапен е единствено метод за одредување на содржината во полимер и метод за одредување на појдовните супстанции во симулантите на храна.
(14)	Постои ризик дека ГСМ може да биде надмината од пластика која содржи повеќе од 0,5 % w/w супстанција.

(15)	Постои ризик дека ГСМ може да биде надмината во контакт со храна која има висока содржина на алкохол.
(16)	Постои ризик дека ГСМ може да биде надмината од полиетилен со ниска густина (ПЕНГ) кој содржи повеќе од 0,3 % w/w супстанција кога е во контакт со масна храна.
(17)	Достапен е единствено метод за одредување на резидуалната содржина на супстанција во полимерот.

4. Детална спецификација за супстанциите

Табела 4 за деталните спецификации за супстанциите ги содржи следните информации:

Колона 1 (FCM бр. на супстанција): го содржи единствениот број за идентификација на супстанциите наведени во колона 1 на Табела 1 од Прилог 1 на кои се однесува спецификацијата.

Колона 2 (Детална спецификација за супстанцијата): ја содржи спецификацијата за супстанцијата.

Табела 4

(1)	(2)	
FCM бр. на супстанција	Детална спецификација за супстанцијата	
744	Дефиниција Кополимерите се произведуваат со контролирана ферментација на <i>Alcaligenes eutrophus</i> сера со користење на мешавини на глукоза и пропаноева киселина како извори на јаглерод. Употребениот организам не е создаден со генетички инженеринг и е добиен од еден единствен тип див организам од видот <i>Akaligenes eutrophus</i> H16 NCIMB 10442. Главните (master) основни сировини за преработка на организмот се складираат како замрзнато-исушени ампули. Подглавна/работна (sub-master) сировина се подготвува од главната сировина и се складира во течен азот и се користи за подготовка на супстанцијата за вбригување во апаратот за ферментирање. Примероците од апаратот за ферментирање ќе се испитуваат секојдневно, како со микроскоп, така и за сите промени во морфологијата на колонијата во однос на голем број агари (култури) на различни температури. Кополимерите се изолирани од бактерии третирани на топлина со контролирана дигестија на други целуларни компоненти, миење и сушење. Овие кополимери обично се нудат како формулирани, стопени формираны гранули, кои содржат адитиви, како што се, агенси за нуклеизирање, пластифицирање, полнење, стабилизирање и пигменти, кои сите се во согласност со општите и со поединечните спецификации. Хемиско име CAS број Структурна формула	поли(3-D-хидроксибутаноат-ко-3-D-хидроксипентаноат) 080181-31-3 $ \begin{array}{ccccccc} & & & & \text{CH}_3 & & \\ & & & & & & \\ \text{CH}_3 & \text{O} & \text{CH}_2 & \text{O} & & & \\ & & & & & & \\ (-\text{O}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C})_m - & (-\text{O}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C})_n & & & & & \end{array} $

		каде што $n/(m + n)$ е поголемо од 0 и помало или еднакво од 0,25
	Просечна молекуларна тежина	Не помала од 150 000 далтони (мерено со хроматографија со гел проникнување)
	Анализа	Не помалку од 98% поли(3-D-хидроксипентаноат-ко-3-D-хидроксипентаноат, анализирани по хидролизата како мешавина на 3-D-хидроксипентаноева и 3-D-хидроксипентаноева киселина.
	Опис	Бел до нечисто бел прашок по изолација
	Карактеристики Тестови на идентификација:	
	Растворливост	Растворлив во хлоринирани хидрокарбони, како што се, хлороформ или дихлорометан, но практично нерастворлив во етанол, алифатни алкани и вода.
	Ограничување	QMA за кротонска анализа е 0,05 mg/6 dm ²
	Чистота	Пред гранулирањето, суровината, прашокот кополимер мора да содржи:
	- водород	не повеќе од 2500 мг/кг пластика
	- цинк	не повеќе од 100 мг/кг пластика
	- бакар	не повеќе од 5 мг/кг пластика
	- олово	не повеќе од 2 мг/кг пластика
	- арсен	не повеќе од 1 мг/кг пластика
	- хром	не повеќе од 1 мг/кг пластика

Прилог 2**Ограничувања за материјалите и предметите**

1. Пластичните материјали и предмети не смеат да ги испуштаат следните супстанции во количини кои ги надминуваат подолу наведените граници на специфична миграција:
Бариум = 1 mg/kg храна или симулант на храна
Кобалт = 0,05 mg/kg храна или симулант на храна
Бакар = 5 mg/kg храна или симулант на храна
Железо = 48 mg/kg храна или симулант на храна
Литиум = 0,6 mg/kg храна или симулант на храна
Манган = 0,6 mg/kg храна или симулант на храна
Цинк = 25 mg/kg храна или симулант на храна
2. Пластичните материјали и предмети не смеат да испуштаат примарни ароматични амини, со исклучок на оние од Табела 1 на Прилог 1 на овој правилник во количина која може да се открие во храната или симулантите на храна. Границата за откривање е 0,01mg супстанција на kg храна или симулант на храна. Границата за откривање се однесува на збирот на ослободените примарни ароматични амини.

Прилог 3

Симуланти на храна

1. Симуланти на храна

Симулантите на храна со кои треба да се докаже усогласеноста на пластичните материјали и предмети кои сеуште не се во контакт со храна, се дадени во Табела 1.

Табела 1

Список на симуланти на храна

Симулант на храна	Кратенка
Етанол 10 % (v/v)	Симулант на храна А
Оцетна киселина 3 % (w/v)	Симулант на храна В
Етанол 20 % (v/v)	Симулант на храна С
Етанол 50 % (v/v)	Симулант на храна D1
Растително масло (*)	Симулант на храна D2
поли(2,6-дифенил-п-фенилен оксид), големина на честичките 60-80, големина на порите 200 nm	Симулант на храна Е

(*) Ова може да биде кое било растително масло со дистрибуција на масна киселина од

бр. на јаглеродни атоми во синцирот на масни	6-12	14	16	18:0	18:1	18:2	18:3
Опсег на составот на масните киселини изразен	< 1	< 1	1,5-20	< 7	15-85	5-70	< 1,5

2. Општа распределба на симулантите на храна

Симулантите на храна А, В и С се распределуваат на храна со хидрофилични својства и можат да екстрахираат хидрофилични супстанции. Симулантот на храна В се користи за храна чија рН вредност е под 4,5. Симулантот на храна С се користи за алкохолна храна со содржина на алкохол до 20% и храна која содржи релевантна количина органски состојки кои ја прават полипофилична.

Симулантите на храна D1 и D2 се распределуваат на храна со липофилични својства и можат да екстрахираат липофилични супстанции. Симулантот на храна D1 се користи за алкохолна храна со содржина на алкохол над 20% и за масло во водени емулзии. Симулантот на храна D2 се користи за храна која содржи слободни масти на површината.

Симулантот на храна Е се распределува за тестирање на специфичната миграција во сува храна.

3. Специфично распределување на симуланти на храна за тестирање на миграцијата на материјали и предмети кои сеуште не се во контакт со храната

За тестирање на миграцијата од материјали и предмети кои сеуште не се во контакт со храната, симулантите на храна кои одговараат на одредена категорија храна се избираат според Табелата 2 дадена подолу.

За тестирање на целосната миграција од материјали и предмети наменети да дојдат во контакт со различни категории храна или комбинација на категории храна, се применува распределбата на симулантите на храна во точка 4.

Табела 2 ги содржи следните информации:

Колона 1 (Референтен број): го содржи референтниот број на категоријата храна.

Колона 2 (Опис на храната): содржи опис на храната опфатена со категоријата храна.

Колона 3 (Симуланти на храна): содржи потколони за секој симулант на храна.

Симулантот на храна обележан во соодветната потколони во колона 3 се користи при тестирањето на миграцијата на материјали и предмети кои сеуште не се во контакт со храна.

За категориите храна за кои во потколоната D2, покрај знакот за обележување стои коса црта и цифра, резултатот од тестирањето на миграцијата се дели со таа цифра пред тој да се спореди со границата на миграција. Цифрата е факторот на корекција од точка 4.2 на Прилог 5 кој е составен дел од овој правилник.

За категоријата храна 01.04, симулантот на храна D2 се заменува со 95% етанол.

За категоријата храна за која во потколоната B по знакот следи (*), тестирањето во симулантот на храна B може да се изостави доколку храната има pH вредност поголема од 4.5.

За категориите храна за кои во потколоната D2 по знакот следи (**), тестирањето во симулантот на храна D2 може да се изостави доколку може, со соодветен тест, да се покаже дека нема „масен контакт“ со пластичниот материјал кој доаѓа во контакт со храната.

Табела 2

специфична распределба на симулантите на храна во однос на категориите храна

(1)	(2)	(3)					
Референтен број	Опис на храната	Симуланти на храна					
		A	B	C	D1	D2	E
01	Пијалаци						
01.01	Безалкохолни пијалаци или алкохолни пијалаци со јачина на алкохол помала или еднаква на 6 % вол.:						
	А. Бистри пијалаци:		X(*)	X			
	Води, алкохолни пијалаци од јаболки, сокови од бистро овошје или зеленчук со нормална јачина или концентрирани, овошни нектари, лимонади, сирупи, горчливи пијалаци, билни чаеви, кафе, чај, пиво, безалкохолни пијалаци, енергетски пијалаци и слично, засладена вода, течен екстракт од кафе		X(*)		X		
	Б. Матни пијалаци:						
	Сокови, нектари и безалкохолни пијалаци со овошна пулпа, шира со овошна пулпа, течно чоколадо						
01.02	Алкохолни пијалаци со јачина на алкохол меѓу 6% вол. и 20 %			X			
01.03	Алкохолни пијалаци со јачина на алкохол над 20% и сите кремасти ликери				X		
01.04	Разно: неденатуризиран етил алкохол		X(*)			Се заменува со 95 % етанол	
02	Жита, житни производи, теста, бисквити, торти и други печива						
02.01	Скробови						X
02.02	Жита - непреработени, во пufки, во снегулки, (вклучувајќи и пуканки, пченкарни снегулки и слично)						X
02.03	Житно брашно						X
02.04	Суви тестенини, на пр. макарони, спагети и слични производи и свежи тестенини						X

02.05	Пекарски производи, бисквити, торти, леб и други печива, суви: А. Со масни супстанции на површината Б. Друго					X/3	X
02.06	Пекарски производи, леб, теста и други печива, свежи: А. Со масни супстанции на површината Б. Друго					X/3	X
03	Чоколадо, шеќер и производи од нив Слаткарски производи						
03.01	Чоколадо, чоколадирани производи, супститути и производи прелиени со					X/3	
03.02	Слаткарски производи: А. Во цврста форма: I. Со масни супстанции на површината II. Друго Б. Во форма на паста: I. Со масни супстанции на површината II. Влажни					X/3	X
				X		X/2	
03.03	Шеќер и шеќерни производи А. Во цврста форма: кристал или прав Б. Меласи, шеќерни сирупи, мед и слично	X					X
04	Овошје, зеленчук и производи од нив						
04.01	Цело овошје, свежо или изладено, нелупено						
04.02	Преработено овошје: А. Суво или дехидрирано овошје, цело, исечено на парчиња, во форма на брашно или прашок Б. Овошје во форма на пире, конзервирано, во форма на паста или во сопствените сокови или овошен сируп (џемови, компоти и слично) В. Овошје конзервирано во течна средина: I. Во маслена средина		X(*)	X			X
						X	
					✓		

04.03	Костеливо овошје (кикирики, костени, бадеми, лешници, ореви, пињоли и друго):						
	А. Лупени, сушени, во форма на снегулки или прашок						X
	Б. Лупени и печени						X
	В. Во форма на паста или на крем	X				X	
04.04	Цел зеленчук, свеж или изладен, нелупен						
04.05	Преработен зеленчук:						
	А. Сув или дехидриран зеленчук, цел, исечен на парчиња, во форма на брашно или прашок	X					X
	Б. Свеж зеленчук, лупен или исечен			X(*)	X		
	В. Зеленчук во форма на пире, конзервиран, во форма на паста или во сопствените сокови (вклучително саламурен и скиселен)	X				X	
05	Г. Конзервиран зеленчук:						
	Масти и масла						
05.01	Животински и растителни масти и масла, природни или третираны (вклучувајќи какао путер, маст, ресолидифициран путер)					X	
05.02	Маргарин, путер и други масти и масла направени од водени емулзии во масло					X/2	
06	Животински производи и јајца						
06.01	Риба:						
	А. Свежа, изладена, преработена, посолена или пушена, вклучувајќи рибини јајца	X				X/3(**)	
	Б. Конзервирана риба:	X				X	
	И. Во маслена средина						
	II. Во водна средина			X(*)	X		

06.02	Ракови и школки (вклучително остриги, школки, полжави)						
	А. Свежи во оклоп						
	Б. Со отстранет оклоп, преработени, конзервирани или зготвени со оклопот						
	I. Во маслена средина	X				X	
	II. Во водна средина		X(*)	X			
06.03	Месо од сите зоолошки видови (вклучително живина и дивеч):						
	А. Свежо, изладено, посолено, пушено	X				X/4(**)	
		X				X/4(**)	
	Б. Преработени месни производи (шунка, салама, сланина, колбаси и др.) или во форма на паста или крем	X				X	
06.04	Конзервирано месо:						
	А. Во масна или маслена средина	X	X(*)		X	X/3	
	Б. Во водна средина						
06.05	Цели јајца, жолчка и белка од јајце						X
	А. Во форма на прашок, суви или замрзнати				X		
	Б. Течни и зготвени						
07	Млечни производи						
07.01	Млеко						
	А. Млечни и пијалаци врз база на млеко, целосно, делумно изушени и целосно или делумно обезмастени				X		
	Б. Млечен прашок вклучително детска храна (врз база на						X
07.02	Ферментирано млеко, како јогурт, матеница и слично		X(*)		X		
07.03	Павлака и кисела павлака		X(*)		X		
07.04	Сирења:						
	А. Полномасни, со нејадлива кора					X/3(**)	X
	Б. Природно сирење без кора или со јадлива кора (гауда, камамбер и сл.) и топено сирење		X(*)		X		
	В. Преработено сирење (меко сирење, урда и сл.)						
	Г. Конзервирано сирење:						
	I. Во маслена средина	X				X	
	II. Во водна средина (фета, моцарела, и сл.)		X(*)		X		

08	Разновидни производи						
08.01	Оцет		X				
08.02	Прежна или печена храна:						
	А. Пржени компири, прженици	X				X/5	
	и сл.Б. Од животинско потекло	X				X/4	
08.03	Смеси за супи, чорби, сосови, во течна, цврста или во прашеста форма (екстракти, концентрати); хомогенизирани композитни прехранбени препарати, готови јадења вклучувајќи квасци и агенси за нараснување						
	А. Во прав или сушени:						
	І. Со масни својства					X/5	X
	ІІ. Друго						
	Б. Во некоја друга форма:						
	І. Со масни својства	X	X(*)			X/3	
	ІІ. Друго		X(*)	X			
08.04	Сосови:						
	А. Со течни својства		X(*)	X			
	Б. Со масни својства, на пр. мајонез, сосови од мајонез, салатни кремове и други маслени/водени смеси, на пр. сосови врз база на какао	X	X(*)			X	
08.05	Сенф (освен прашкаст сенф во ставката 08.14)	X	X(*)			X/3(**)	

08.06	Сендвичи, тост- и пица-лепчиња и слично, кои содржат различна храна						
	А. Со масни супстанции на површината	X				X/5	X
	Б. Друго						
08.07	Сладолед			X			
08.08	Сушена храна:						
	А. Со масни супстанции на површината					X/5	
	Б. Друго						X
08.09	Замрзната или длабоко замрзната храна						X
08.10	Концентрирани екстракти со јачина на алкохол еднаква или поголема од 6% вол.		X(*)		X		
08.11	Какао:						
	А. Какао во прав, вклучително со намалена содржина на маст и со значително намалена содржина на маст						X
	Б. Какао паста					X/3	
08.12	Кафе, печено или не, декофеинизирано кафе или инстант кафе, супститути на кафе, гранулирани или во прав						X
08.13	Ароматични и други тревки, како камилица, слез, нане, чај, цвет од липа и др.						X
08.14	Зачини и слични додатоци во природна состојба, како цимет, каранфилче, синап во прав, бибер, ванила, шафран, сол и др.						X
08.15	Зачини и слични додатоци во маслена средина, како песто, кари и сп.					X	

4. Распределба на симулантите на храна за тестирање на целосната миграција

За да се покаже усогласеност со границата на целосна миграција за сите видови храна, се врши тестирање во дестилирана вода или вода со еднаков квалитет, или симулантите на храна А, В и D2.

За да се покаже усогласеност со границата на целосна миграција за сите видови храна освен кисела храна, се врши тестирање во дестилирана вода или вода со еднаков квалитет, или симулантите на храна А и D2.

За да се покаже усогласеност со границата на целосна миграција за секоја течна и алкохолна храна и млечните производи, се врши тестирање во симулантот на храна D1.

За да се покаже усогласеност со границата на целосна миграција за секоја течна, кисела и алкохолна храна и млечните производи, се врши тестирање во симулантите на храна D1 и В.

За да се покаже усогласеност со границата на целосна миграција за секоја течна и алкохолна храна со содржина на алкохол до 20%, се врши тестирање во симулантот на храна С.

За да се покаже усогласеност со границата на целосна миграција за секоја течна, кисела и алкохолна храна со содржина на алкохол до 20%, се врши тестирање во симулантите на храна С и В.

Прилог 4**Изјава за усогласеност**

Содржина на изјавата за усогласеност:

- (1) идентитетот и адресата на деловниот субјект кој ја издава изјавата за усогласеност;
- (2) идентитетот и адресата на деловниот субјект кој ги произведува или увезува пластичните материјали или предмети, производите од средните фази на нивното производство или супстанцииите наменети за производство на тие материјали и предмети;
- (3) идентитетот на материјалите, предметите, производите од средните фази на нивното производство или супстанцииите наменети за производство на тие материјали и предмети;
- (4) датумот на изјавата;
- (5) потврда дека пластичните материјали или предмети, производите од средните фази на производство или супстанцииите ги исполнуваат релевантните барања утврдени во овој правилник и во Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната;
- (6) соодветни информации кои се однесуваат на користените супстанции или производите на нивното разложување, за кои се одредени ограничувања и/или спецификации во Прилог 1 и 2 кои се составен дел од овој правилник за да им се овозможи на деловните субјекти да обезбедат усогласеност со тие ограничувања;
- (7) соодветни информации кои се однесуваат на супстанцииите кои подлежат на ограничување во храната, добиени со експериментални податоци или теоретско пресметување на нивото на нивната специфична миграција и, доколку е соодветно, критериумите за чистота на адитивите за да му се овозможи на корисникот на тие материјали или предмети да ги исполни релевантните одредби;
- (8) спецификации за употребата на материјалот или предметот, како на пример: (а) видот или видовите храна со кои тие се наменети да дојдат во контакт; (б) времето и температурата на обработка и складирање во контакт со храната; (в) соодносот меѓу површината која е во контакт со храната и волуменот потребен за обезбедување на усогласеноста на материјалот или предметот;
- (9) кога се користи функционална бариера во повеќеслоен материјал или предмет, потврдата дека материјалот или предметот ги исполнува барањата на став 2, 3 и 4 на член 12 или став 2 и 3 на член 13 на овој правилник.

Прилог 5**ТЕСТИРАЊЕ НА УСОГЛАСЕНОСТА**

За тестирање на усогласеноста на миграцијата од пластичните материјали и предмети кои доаѓаат во контакт со храна се применуваат следните општи правила.

ПОГЛАВЈЕ 1***Тестирање за специфична миграција на материјали и предмети кои веќе се во контакт со храната*****1.1. Подготовка на примерокот**

Материјалот или предметот се чува како што е наведено на означувањето на пакувањето или во услови кои се соодветни за спакуваната храна доколку не е дадено упатство. Храната се отстранува од контакт со материјалот или предметот пред датумот на траење или некој друг датум посочен од производителот до кој производот треба да се користи поради квалитетот или безбедноста.

1.2. Услови на тестирање

Храната се третира во согласност со упатството за готвење на пакувањето доколку е наменета да биде зготвена во самото пакување. Деловите од храната кои не треба да се јадат се отстрануваат и фрлаат. Остатокот се хомогенизира и анализира за миграција. Аналитичките резултати се изразуваат врз основа на масата храна која е наменета за јадење, во контакт со материјалот наменет да дојде во контакт со храната.

1.3. Анализа на мигрираните супстанции

Специфичната миграција се анализира во храната со помош на аналитички метод во согласност со барањата на член 81 од Законот за безбедност на храната.

1.4. Посебни случаи

Кога настанува контаминација од извори различни од материјалите кои доаѓаат во контакт со храната, ова треба да се земе предвид во тестирањето на усогласеноста на материјалите кои доаѓаат во контакт со храната, особено за фталати (супстанција 157, 159, 283, 728, 729) наведени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.

ПОГЛАВЈЕ 2

Тестирање за специфична миграција на материјали и предмети кои сеуште не се во контакт со храната**2.1. Метод на проверка**

Проверката на усогласеноста на миграцијата во храната со границите на миграција се врши во најекстремните услови на време и температура кои можат да се предвидат во употребата, земајќи ги предвид ставовите 1.4, 2.1.1, 2.1.6 и 2.1.7.

Проверката на усогласеноста на миграцијата во симулантите на храна со границите на миграција се врши со помош на конвенционални тестови на миграцијата според правилата во став 2.1.1 до 2.1.7.

2.1.1. Подготовка на примерокот

Материјалот или предметот се третира согласно упатството за употреба или одредбите во изјавата за усогласеност.

Миграцијата се одредува на материјалот или предметот или, доколку ова е непрактично, на примерок од материјалот или предметот, или на примерок кој е репрезентативен за овој материјал или предмет. За секој симулант на храна или вид на храна, се користи нов примерок за тестирање. Единствено оние делови од примерокот кои се наменети да дојдат во контакт со храната при употреба се ставаат во контакт со симулантот на храната или храната.

2.1.2. Избор на симулант на храна

Материјалите и предметите наменети да дојдат во контакт со сите видови храна се тестираат со симулантите на храна А, В и D2. Меѓутоа, доколку нема супстанции кои може да реагираат со симулант на кисела храна, може да се изостави тестирањето во симулантот на храна В.

Материјалите и предметите наменети само за специфични видови храна се тестираат со симулантите на храна наведени за видовите храна во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

2.1.3. Услови на контакт при употреба на симуланти на храна

Примерокот се става во контакт со симулантот на храна на начин кој ги претставува најлошите предвидливи услови на употреба во поглед на времето на контакт во Табела 1 и температурата на контакт во Табела 2.

Доколку се утврди дека спроведувањето на тестовите во комбинацијата услови на контакт дадени во Табела 1 и Табела 2

предизвикува физички или други промени во примерокот за тестирање кои не настануваат во најлошите предвидливи услови на употреба на испитуваниот материјал или предмет, тестирањата на миграцијата се вршат во најлошите предвидливи услови на употреба во кои ваквите физички или други промени не настануваат.

Табела 1

Време на контакт

Време на контакт во најлошата предвидлива употреба	Време на тестирање
$t \leq 5 \text{ min}$	5 min
$5 \text{ min} < t \leq 0,5 \text{ час}$	0,5 час
$0,5 \text{ часа} < t \leq 1 \text{ час}$	1 час
$1 \text{ час} < t \leq 2 \text{ часа}$	2 часа
$2 \text{ часа} < t \leq 6 \text{ часа}$	6 часа
$6 \text{ часа} < t \leq 24 \text{ часа}$	24 часа
$1 \text{ ден} < t \leq 3 \text{ дена}$	3 дена
$3 \text{ дена} < t \leq 30 \text{ дена}$	10 дена
Над 30 дена	Да се видат специфичните услови

Табела 2

Температура на контакт

Услови на контакт во најлошата предвидлива употреба	Услови на тестирање
Температура на контакт	Температура на
$T \leq 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$	5 $^{\circ}\text{C}$
$5 \text{ }^{\circ}\text{C} < T \leq 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$	20 $^{\circ}\text{C}$
$20 \text{ }^{\circ}\text{C} < T \leq 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$	40 $^{\circ}\text{C}$
$40 \text{ }^{\circ}\text{C} < T \leq 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$	70 $^{\circ}\text{C}$
$70 \text{ }^{\circ}\text{C} < T \leq 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$	100 $^{\circ}\text{C}$ или пониска температура
$100 \text{ }^{\circ}\text{C} < T \leq 121 \text{ }^{\circ}\text{C}$	121 $^{\circ}\text{C}$ (*)
$121 \text{ }^{\circ}\text{C} < T \leq 130 \text{ }^{\circ}\text{C}$	130 $^{\circ}\text{C}$ (*)
$130 \text{ }^{\circ}\text{C} < T \leq 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$	150 $^{\circ}\text{C}$ (*)
$150 \text{ }^{\circ}\text{C} < T < 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$	175 $^{\circ}\text{C}$ (*)
$T > 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Се прилагодува температурата на вистинската температура на точката на поврзување со храната (*)

(*) Оваа температура се користи само за симулантите на храна D2 и E. За апликации загреани под притисок, може да се направи тестирање на миграцијата под притисок на релевантна температура. За симулантите на храна A, B, C или D1, тестот може да се замени со тест на 100 $^{\circ}\text{C}$ или пониска температура во времетраење четири пати подолго од времето избрано според условите во Табела 1.

2.1.4. Посебни услови за време на контакт над 30 дена на собна и пониска температура

За време на контакт над 30 дена на собна и пониска температура примерокот се тестира со забрзана постапка на зголемена температура во текот на максимум 10 дена на температура од 60 °C. Временските и температурните услови на тестирање се засноваат на следната формула.

$$t_2 = t_1 * \text{Exp}((-E_a/R) * (1/T_1 - 1/T_2))$$

E_a е енергија на активирање во најлоши услови 80kJ/mol

R е фактор 8,31 J/Kelvin/mol

Exp -9627 * (1/T1-1/T2)

t_1 е времето на контакт

t_2 е времето на тестирање

T_1 е температурата на контакт во келвини. За чување на собна температура ова се поставува на 298 K (25 °C). За чување во изладена и замрзната состојба температурата е 278 K (5 °C).

T_2 е температурата на тестирање во келвини.

Тестирањето во текот на 10 дена на 20 °C го опфаќа сето време на чување во замрзната состојба.

Тестирањето во текот на 10 дена на 40 °C го опфаќа сето време на чување во изладена и замрзната состојба, вклучувајќи загревање до 70 °C во текот на 2 часа или до 100 °C во текот на 15 минути.

Тестирањето во текот на 10 дена на 50 °C го опфаќа сето време на чување во изладена и замрзната состојба, вклучувајќи загревање до 70 °C во текот на 2 часа или до 100 °C во текот на 15 минути, а времето на чување е до 6 месеци на собна температура.

Тестирањето во текот на 10 дена на 60 °C опфаќа долгорочно чување во времетраење подолго од 6 месеци на собна и пониска температура, вклучувајќи загревање до 70 °C во текот на 2 часа или до 100 °C во текот на 15 минути.

Максималната температура при тестирањето се регулира со фазната преодна температура на полимерот. При температурата на тестирање примерокот не треба да претрпи физички промени.

За чување на собна температура времето на тестирање може да се намали на 10 дена на 40 °C доколку има научен доказ дека миграцијата на соодветната супстанција во полимерот достигнала еквилибрација во овој услов на тестирање.

2.1.5. *Посебни услови за комбинации на време и температура на контакт*

Доколку некој материјал или предмет е наменет за различни примени кои опфаќаат различни комбинации на време и температура на тестирање, тестирањето треба да се ограничи на условите кои научно се сметаат за најстроги.

Доколку материјалот или предметот е наменет за контакт со храна при што е подложен на комбинација од две или повеќе температури и времетраења, тестирањето на миграцијата се врши со тоа што ќе се подложи примерокот на сите најлоши можни услови соодветни на примерокот, при што се користи истиот дел од симулантот на храна.

2.1.6. *Предмети за повеќекратна употреба*

Доколку материјалот или предметот е наменет да дојде во повеќекратен контакт со храна, тестирањето/њата на миграцијата се вршат три пати на еден примерок при што се користи различен дел од симулантот на храна во секој наврат. Неговата усогласеност се проверува врз основа на нивото на миграција присутно при третото тестирање.

Меѓутоа, доколку се заклучи дека нивото на миграција не се зголемува во второто и третото тестирање, а границите на миграција не се надминати при првото тестирање, не се потребни понатамошни тестирања.

Материјалот или предметот треба да ја задоволува границата на специфична миграција уште при првото тестирање за супстанциите за кои во колона 8 на Табела 1 и колона 3 на Табела 2 од Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник границата на специфична миграција е одредена како невозможна да се открие и за ненаведени супстанции кои се користат позади пластична функционална бариера опфатени со правилата за супстанциите од точка (б) во став (2) на член 12, кои не треба да мигрираат во количини кои можат да се откријат.

2.1.7. *Анализа на мигрираните супстанции*

При крајот на припишаното време на контакт, специфичната миграција се анализира во храната или симулантот на храна со помош на аналитички метод во согласност со барањата на член 81 од Законот за безбедност на храната.

2.1.8. *Проверка на усогласеноста со резидуална содржина на површина на контакт со храната (QMA)*

За супстанциите кои се нестабилни во храната или симулантот на храна и за кои нема соодветен аналитички метод, во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник е наведено дека проверката на усогласеноста

се врши со проверка на резидуалната содржина на површина на контакт од 6 dm^2 . За материјали и предмети меѓу 500 ml и 10 l се применува вистинската површина на контакт. За материјали и предмети под 500 ml и над 10 l, како и за предмети за кои пресметувањето на вистинската површина на контакт е непрактично, се претпоставува дека површината на контакт е 6 dm^2 на килограм храна.

2.2. Приоди на проверка

За да се провери дали некој материјал или предмет ги задоволува границите на миграција, може да се примени некој од следните приоди, кои се сметаат за построги од методот на проверка опишан во оддел 2.1.

2.2.1. *Замена на специфичната со целосна миграција*

За да се провери специфичната миграција на неиспарливи супстанции, се одредува целосната миграција во услови на тестирање кои се барем толку строги колку и оние за специфична миграција.

2.2.2. *Резидуална содржина*

За да се провери специфичната миграција, миграцискиот потенцијал може да се пресмета врз основа на резидуалната содржина на супстанцијата во материјалот или предметот која врши целосна миграција.

2.2.3. *Моделирање на миграцијата*

За да се провери специфичната миграција, се пресметува миграцискиот потенцијал врз основа на резидуалната содржина на супстанцијата во материјалот или предметот со примена на општо признати модели на дифузија врз научна основа кои се наменети за добивање на повисоки вредности од вистинската миграција.

2.2.4. *Супститути за симуланти на храна*

За да се провери специфичната миграција, симулантите на храна можат да се заменат со нивни супститути, доколку научно е засновано дека супститутот на симулантите на храна даваат повисоки вредности на миграција во споредба со регулираните симуланти на храна.

ПОГЛАВЈЕ 3

Тестирање на целосната миграција

Тестирањето на целосната миграција се врши во стандардизираните услови на тестирање утврдени во ова поглавје.

3.1. Стандардизирани услови на тестирање

Тестирањето на целосната миграција на материјалите и предметите наменети да дојдат во контакт со храна во условите опишани во колона 3 на Табела 3 се врши во времетрањето и на температурата посочени во колона 2. За тестирањето OM5, тестот трае 2 часа на 100 °C (симулант на храна D2) или на пониска температура (симулант на храна A, B, C, D1) или 1 час на 121°C. Симулантот на храна се избира согласно Прилог 3 на овој правилник.

Доколку се утврди дека спроведувањето на тестовите во условите на контакт дадени во Табела 3 предизвикува физички или други промени во примерокот за тестирање кои не настануваат во најлошите предвидливи услови на употреба на испитуваниот материјал или предмет, тестирањата на миграцијата се вршат во најлошите предвидливи услови на употреба во кои ваквите физички или други промени не настануваат.

Табела 3

Стандардизирани услови на тестирање

Колона 1	Колона 2	Колона 3
Број на тест	Време на контакт во денови [d] или часови [h] при температура на контакт во [°C]	Планирани услови на контакт со храната
OM1	10 d на 20 °C	Кој било контакт со храна во услови на ладење или
OM2	10 d на 40 °C	Кое било долгорочно чување на собна или пониска температура, вклучувајќи загревање до 70 °C во текот на 2 часа или до 100°C во
OM3	2 h на 70 °C	Кои било услови на контакт, вклучително загревање до 70 °C во текот на 2 часа или до 100°C во текот на 15 минути, при што не е планирано долгорочно чување на собна или пониска температура.

OM4	1 h на 100 °C	Примена на висока температура за сите симуланти на храна на температура до 100 °C.
OM5	2 h на 100 °C или на пониска температура или алтернативно 1 h на 121 °C	Примена на висока температура до 121 °C.
OM6	4 h на 100 °C или на пониска температура	Кои било услови на контакт со храната со симулантите на храна А, В или С, на температура повисока од 40 °C.
OM7	2 h на 175 °C	Примена на висока температура со масна храна при што се надминуваат условите за OM5.

Тестот OM7 ги опфаќа и условите за контакт со храна дадени за OM1, OM2, OM3, OM4, OM5. Тој ги претставува најлошите можни услови за симуланти на масна храна во контакт со неполиолефини. Во случај да е технички неизводливо да се направи тестот OM7 со симулантот на храна D2, тестот се заменува според утврденото во став 3.2.

Тестот OM6 ги опфаќа и условите за контакт со храна дадени за OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5. Тој ги претставува најлошите можни услови за симулантите на храна А, В и С во контакт со неполиолефини.

Тестот OM5 ги опфаќа и условите за контакт со храна дадени за OM1, OM2, OM3 и OM4. Тој ги претставува најлошите можни услови за симулантите на храна во контакт со полиолефини.

Тестот OM2 ги опфаќа и условите за контакт со храна дадени за OM1 и OM3.

3.2. Супститут за тестот OM7 со симулантот на храна D2

Во случај технички да НЕ е изводливо да се спроведе тестот OM7 со симулантот на храна D2, може да се направи тестот OM8 или OM9. Условите на тестирање за соодветниот тест се вршат со нов примерок.

Број на тест	Услови на тестирање	Планирани услови на контакт со храната	Ги опфаќа планираните услови за контакт со храна дадени за
ОМ 8	Симулантот на храна Е во времетраење од 2 часа на 175 °C и симулантот на храна D2 во времетраење од 2 часа на 100 °C	Единствено за примена на високи температури	ОМ1, ОМ3, ОМ4, ОМ5, и ОМ6
ОМ 9	Симулантот на храна Е во времетраење од 2 часа на 175 °C и симулантот на храна D2 во времетраење од 10 дена на 40 °C	Единствено за примена на високи температури со долгорочно чување на собна температура	ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, ОМ5 и ОМ6

3.3. Предмети за повеќекратна употреба

Доколку материјалот или предметот е наменет да дојде во повеќекратен контакт со храна, тестирањето на миграцијата се врши три пати на еден примерок при што се користи различен дел од симулантот на храна во секој наврат.

Неговата усогласеност се проверува врз основа на нивото на миграција присутно при третото тестирање. Меѓутоа, доколку се заклучи дека нивото на миграција не се зголемува во второто и третото тестирање, а границите на миграција не се надминати при првото тестирање, не се потребни понатамошни тестирања.

3.4. Приоди на проверка

За да се провери дали некој материјал или предмет ги задоволува границите на миграција, може да се примени некој од следните приоди, кои се сметаат за построги од методот на проверка опишан во оддел 3.1 и 3.2.

3.4.1. Резидуална содржина

За да се провери целосната миграција, миграцискиот потенцијал може да се пресмета врз основа на резидуалната содржина на мигрирачки супстанции одредена во целосна екстракција од материјалот или предметот.

3.4.2. Супститути за симулант на храна

За да се провери целосната миграција, симулантите на храна можат да се заменат со нивни супститути, доколку научно е засновано дека супститутот на симулантите на храна дава повисоки вредности на миграција во споредба со регулираните симулант на храна.

ПОГЛАВЈЕ 4

Фактори на корекција кои се применуваат при споредба на резултатите од тестирањето на миграцијата со границите на миграција**4.1. Корекција на специфичната миграција во храна која содржи повеќе од 20% масти со факторот за редукција на масти (ФРМ)**

За липофиличните супстанции за кои во колона 7 од Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник, е посочено дека ФРМ може да се примени, специфичната миграција може да се коригира со ФРМ. Тој се одредува според формулата $\text{ФРМ} = (\text{g маст во храна/килограм храна})/200 = (\% \text{ маст} \times 5)/100$.

ФРМ се применува според следните правила.

Резултатите од тестирањето на миграцијата се делат со ФРМ пред да се споредат со границите на миграција.

Корекцијата со ФРМ не се применува во следните случаи:

(а) кога материјалот или предметот е во контакт или е наменет да дојде во контакт со храна за доенчиња и мали деца дефинирани во Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - млечна храна за доенчиња и Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца

(б) за материјали и предмети за кои не е практично да се процени врската меѓу површината и количината храна која е во контакт со неа, на пример поради нивниот облик или употреба, а миграцијата се пресметува со конвенционалниот фактор на конверзија површина/волумен на $6 \text{ dm}^2/\text{kg}$.

Примената на ФРМ не смее да доведе до тоа специфичната миграција да ја надмине границата на целосната миграција.

4.2. Корекција на миграцијата во симулантот на храна D2

За категориите храна за кои во потколони D2 во колона 3 на Табелата 2 во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник, по знакот за обележување стои цифра, резултатот на тестирањето на миграцијата во симулантот на храна D2 се дели со таа цифра.

Резултатите од тестирањето на миграцијата се делат со факторот на корекција пред да се споредат со границите на миграција.

Не се врши корекција на специфичната миграција за супстанцииите кои ги има на листата во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник за кои границата на специфична миграција во колона 8 е одредена како невозможна да се открие и за супстанции ненаведени на списокот кои се кочлен 13(2)(б), кои не треба да мигрираат во количини кои можат да се откријат.

4.3. Комбинација на факторите на корекција 4.1 и 4.2.

Факторите на корекција опишани во 4.1 и 4.2 може да се комбинираат за миграција на супстанцииите за кои се применува ФРМ кога тестирањето се врши во симулантот на храна D2 со тоа што се множат двата фактори. Максималниот фактор кој се применува не смее да надмине 5.

*² Член 6 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната е усогласен со член 3 од Регулотивата (ЕЗ) бр. 1935/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 27 октомври 2004 година за материјалите и производите наменети да дојдат во контакт со храна, број 32004R1935

*³ Член 19 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната е усогласен со член 15 од Регулотивата (ЕЗ) бр. 1935/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 27 октомври 2004 година за материјалите и производите наменети да дојдат во контакт со храна, број 32004R1935

*⁴ Член 20 од Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната е усогласен со член 16 од Регулотивата (ЕЗ) бр. 1935/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 27 октомври 2004 година за материјалите и производите наменети да дојдат во контакт со храна, број 32004R1935

*⁵ Правилата за добра производна пракса утврдени во Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната се усогласени со анексот од Регулотивата (ЕЗ) бр. 2023/2006 на Европската комисија од 22 декември 2006 година за добра производна пракса за материјали и производи од пластика наменети да дојдат во контакт со храна, број 32006R2023

*⁷ Правилникот за адитивите што се употребуваат во производството на храна е усогласен со Регулотивата (ЕЗ) бр. 1333/2008 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 2008 година за прехранбени адитиви број 32008R1333, Регулатива (ЕК) бр. 1332/2008 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 2008 година за прехранбени ензими и за изменување на Директивата 83/417/ЕЕЗ на Советот, Регулотивата (ЕК) бр. 1493/1999 на Советот, Директивата бр. 2000/13/ЕС на Советот, Директивата 2001/112/ЕК на Советот и Регулотивата (ЕК) бр. 258/97 на Советот број 32008R1332, Регулатива (ЕЗ) бр. 1334/2008 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 декември 2008 година за аромите и одредени состојки на храна со особености на ароми за употреба во и на храна и за изменување на Регулотивата (ЕЕЗ) бр. 1601/91 на Советот, Регулативите (ЕЗ) бр. 2232/96 и (ЕЗ) бр.110/2008 на Советот и Директивата бр. 2000/13/ЕЗ на Советот број 32008R1334, Регулатива на Комисијата бр. 1129/2011 од 11 ноември 2011 година за изменување на Анекс II од Регулотивата (ЕК) бр. 1333/2008 на Европскиот Парламент и на Советот со воспоставување на Листа на Заедницата на адитиви кои се употребуваат во храната број 32011R1129, Регулатива на Комисијата (ЕУ) Бр 1131/2011 од 11 Ноември 2011 за изменување на Анекс II од Регулотивата (ЕК) бр 1333/2008 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со стевииол гликозиди бр. 32011R1131 и Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1130/2011 од 11 ноември 2011 година за изменување на Анекс III од Регулотивата (ЕК) на Листа на Заедницата на дозволени адитиви за употреба во адитиви на храна, ензими за храна, ароми за храна и нутриенси бр. 32011R1130

*⁸ Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - млечна храна за доенчиња е усогласен со Директивата 2006/141/ЕЗ на Комисијата од 22 декември 2006 година за почетна формула за доенчиња и за последователна формула за доенчиња и за изменување на Директивата 1999/21/ЕЗ број 32006L0141 изменета со Регулотивата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1243/2008 од 12 декември 2008 година за изменување на Анексите III и VI кон Директивата 2006/141/ЕС што се однесуваат на барања во однос на составот на одредени формули за новороденчињата број 32008L1243

*⁹ Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца е усогласен со Директивата (ЕЗ) бр. 125/2006 од 5 декември 2006 година за преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца, број 32006L0125

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3486.

Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на триесет и шеста седница одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
ГОСТИВАР ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА
ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СВЕТИ
НИКОЛЕ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ВИШОТО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
ВО ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
ШТИП И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ
СТРУМИЦА КУМАНОВО И ОХРИД**

I

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар се избира:

1. Ахмед Ахмети.

II

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе се избира:

1. Анита Поп Методиева.

III

За јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Гостивар се избира:

1. Деса Пауновска.

IV

За јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип се избира:

1. Даница Монева.

V

За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избираат:

1. Ленче Ристоска.

VI

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Струмица се избира:

1.Надица Василева.

VII

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово се избира:

1.Татјана Стошевска.

VIII

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Охрид се избира:

1.Викторија Коваческа Мандулоска.

IX

Оваа одлука влегува во сила на ден 01.11.2013 година, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”

СОИ. бр. 5/13
16 октомври 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

3487.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл.9 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на својата триесет и петта седница одржана на 20.09.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I

На Благој Ѓеоргиев роден 04.10.1949 година, избран на 12.11.2009 година за Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип, без ограничување на траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.10.2013 година.

СОП БР. 9/13
20 септември 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

3488.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл.9 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на својата триесет и петта седница одржана на 20.09.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А**I**

На Намик Даци роден 04.10.1949 година, избран на 12.12.2009 година за Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар, без ограничување на траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.10.2013 година.

СОП бр. 10/13
20 септември 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

3489.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл.9 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на својата триесет и петта седница одржана на 20.9.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А**I**

На Трендафилка Петрова родена 05.10.1949 година, избрана на 14.04.2009 година за јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола, без ограничување на траење на мандатот и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 31.10.2013 година.

СОП бр. 11/13
20 септември 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

3490.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/2007 година), Советот на јавните обвинители, на одржаната триесет и шеста седница на 16.10.2013 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА
НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ВИШОТО
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР ЗА
ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ**

I

Со донесување на оваа одлука се врши проширување на систематизацијата на бројот на јавните обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар, предходно утврдена со Одлука донесена од страна на Советот на јавните обвинители на ден 01.09.2008 година и 25.03.2011 година.

II

Проширувањето се однесува на точките 3 од Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства, па така точка 3 ќе гласи “Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар и (6) шест јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство”

III

Оваа одлука стапува на сила од денот на донесувањето

А.бр. 189-14/13
16 октомври 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

3491.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 9 и член 36 став 1 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр. 150/07), и член 19 став 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

**О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА**

I

1. Еден Јавен обвинител за времено упатување во Основното јавно обвинителство Охрид до 6 (шест) месеци

2. Еден Јавен обвинител за времено упатување во Основното јавно обвинителство Битола до 6 (шест) месеци

Кандидатите за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 45 од Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ број 150/07), Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл.весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I. Кандидатот за избор на јавен обвинител во Основно јавно обвинителство освен условите предвидени во чл. 44 ст. 1 од Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ број 150/07), потребно е како посебен услов да исполнува работно искуство како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, треба потребните документи да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул. „Димитар Влахов“ бр.4 во рок од 8 дена од објавувањето во Службен весник.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

А.бр. 189-16/13 16 октомври 2013 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Македонија Претседател, Костадин Кизов, с.р.
--	---

3492.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип.

II

2. Еден јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Гостивар.

3. Еден јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола

III

4. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кавадарци

5. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кичево

6. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани

7. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово

8. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка

9. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар

IV

10. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

V

11. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

VI

12. Два јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје

13. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ број 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години години стаж како јавен обвинител, со потврдени резултати во работата.

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Гостивар и Битола, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години години стаж како јавен обвинител, со потврдени резултати во работата, или пет години работно искуство со потврдени резултати на правни работи по положениот правосуден испит

III. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, Крива Паланка и Дебар пот-

ребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата

IV. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку четири години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата

V. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку четири години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата

VI. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје и Велес како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Уверение за завршена Академија за судии и јавни обвинители да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. "Димитар Влахов" бр.4, В спрат во рок од 15 дена од објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

А.бр. 189-17/13
16 октомври 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013144